



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 18 март 1998
Скопје
Број 13
Год. LIV

Аконтацијата за 1998 година изнесува
7.200 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

317.

Врз основа на член 131 став 1 на Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ КОН ИЗМЕНА НА УСТА- ВОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се пристапува кон измена на Уставот на Република Македонија.
2. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-994/1
12 март 1998 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

318.

Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 1998 година, врз основа на член 131 став 2 на Уставот на Република Македонија, по повод утврдувањето на Нацртот на амандманот III на Уставот на Република Македонија, ги донесе следните

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Нацртот на амандманот III на Уставот на Република Македонија се става на јавна дискусија. Јавната дискусија трае до 12 април 1998 година;
2. Нацртот на амандманот III на Уставот на Република Македонија ќе се објави во „Нова Македонија“; „Флака е влазеримит“ и „Бирлик“;
3. Граѓаните, политичките партии, здруженијата на граѓаните, органите и организациите како и другите учесници во јавната дискусија, своите забелешки, предлози и сугестии по Нацртот на амандманот III непосредно да ги упатуваат до Комисијата за уставни прашања на Собранието на Република Македонија;
4. Се задолжува Комисијата за уставни прашања да ја организира, следи и сумира јавната дискусија и најдоцна до 22 април 1998 година да подготви Извештај за резултатите од јавната дискусија и Текст на предлогот на амандманот III на Уставот на Република Македонија;
5. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-995/1
12 март 1998 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

319.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШ- ТИТА ПРИ РАБОТА

Се прогласува Законот за заштита при работа, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 март 1998 година.

Број 07-1009/1
12 март 1998 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат мерките за заштита при работа, обврските на работодавецот и правата и обврските на работниците во областа на заштитата при работа.

Член 2

Заштитата при работа во смисла на овој закон ги опфаќа мерките, средствата и методите за создавање на безбедни услови за работа.

Безбедни услови за работа се остваруваат со примена на современи техничко-технолошки, организациони, правни, социјални, здравствени и други мерки и средства со кои се обезбедува:

1) планирање, организирање и уредување на заштитата при работа, во согласност со современите научни методи и достигања;

2) проектирање, градење и одржување на работните простории во согласност со природата на работата и со примена на пропишани мерки, нормативи и стандарди за безбедна работа;

3) прилагодување на работните услови на човечките физички и психички особини и способности, а технолозијата и организацијата на работа да овозможат вршење на работата во оптимална поволна положба на телото;

4) уредување и опремување на работните простории на начин на кој ќе ги елиминира потенцијалните опасности од заболувања и телесни повреди на работниците при работа или во врска со работата;

5) проектирање, поставување, користење и одржување на орудијата за работа, уредите, опремата, средствата за лична заштита при работа и на другите тех-

нички средства за работа да се врши на начин кој ќе обезбеди соодветна сигурност на работниците при работата;

б) ограничување на употребата на штетни и опасни материји кои можат да предизвикаат професионални заболувања или повреди при работата и

7) употреба на средства и опрема за лична заштита при работа само во услови кога не постои можност за примена на други соодветни мерки за заштита при работа.

Член 3

Овој закон ќе применува кај сите работодавци, доколку со друг закон поинаку не е определено.

Под работодавец во смисла на овој закон се подразбира секое домашно и странско физичко и правно лице кое вработува работници.

Член 4

Заштитата при работа е составен дел на организацијата на работата и на работниот процес.

Работодавецот ја организира, уредува и обезбедува заштитата при работа во согласност со овој или друг закон, колективен договор и друг пропис.

Член 5

Заштитата при работа се обезбедува на сите лица кои вршат работи за работодавецот.

Заштитата при работа, согласно со одредбите на овој закон, се обезбедува и на лице кое има својство на:

1) ученик, односно студент додека е на школување, за време на изведувањето на практична настава, професионална практика, производна работа, феријална практика и стажирање во училишни или факултетски работилници, кабинети и лаборатории, односно во производни и други работни простории на работодавецот (практична работа);

2) невработено лице за време на обука, преквалификација или доквалификација;

3) учесник на доброволна и задолжителна работа од јавен интерес;

4) учесник на културно-уметничка, спортска и друга јавна манифестација или натпревар;

5) лице на издржување казна затвор додека е на работа во работилница или на работилниште и

6) други лица кои со закон се осигурени за случај на повреда при работа или заболување од професионална болест.

Заштитата при работа на лицата од став 2 на овој член ја обезбедува организаторот на практичната и друга работа, односно на обуката, преквалификацијата и доквалификацијата и организаторот на јавната манифестација или натпревар.

Член 6

Образованието во врска со заштитата при работа е составен дел на стручното оспособување и образование на работниците.

Програмите за обука, преквалификација и доквалификација кои се вршат согласно со закон, во јавни и приватни установи од областа на образованието, односно кај работодавец, опфаќаат и содржини од областа на заштитата при работа.

Република Македонија создава услови за застапеност на заштитата при работа во наставно-образовните содржини на програмите за работа на училишта за средно-стручно образование и на факултетите од областа на техничките науки.

Член 7

Во областа на заштитата при работа, синдикатите учествуваат во остварувањето на правата и интересите во согласност со закон и колективен договор.

Член 8

Одделни работи во областа на заштитата при работа, покрај работодавецот можат да вршат и други овластени стручни организации под услови и начин утврдени со овој закон.

II. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

Член 9

Мерките за заштита при работа можат да бидат општи и посебни.

Општите мерки се применуваат во сите дејности, односно техничко-технолошки процеси на трудот и се однесуваат на: заштита од удар на електрична струја, штетни зрачења, бучава и вибрации, опасни и штетни материји, обезбедување од пожар и експлозија, употреба на средства за лична заштита при работа и на заштитна опрема, хигиенски и здравствени услови при работата, пружање на прва помош, движење на работниците при работа и транспорт, условите за безбедна работа во градежните објекти наменети за работни и помошни простории и простори; обезбедување на орудијата за работа со заштитни направи и обезбедување од штетни климатски и атмосферски влијанија.

Посебните мерки за заштита при работа се применуваат во специфични околности и процеси на работа во одделни дејности или гранки на дејности и се однесуваат на: работење на отворен простор (во градежништвото, земјоделството, шумарството и друго), работа под вода (во кесони, нуркање и други работи кои се вршат при изменет воздушен притисок), работи под земја (тунелограбба и друго), работа на висина, како и мерки за заштита при работа во патниот, железничкиот, воздушниот и водениот сообраќај што се однесуваат особено на опасностите од средствата што се во погон и движење.

Мерките за заштита при работа од овој член поблиску ги пропишува министерот за труд и социјална политика, доколку со друг закон поинаку не е определено.

Член 10

Техничката документација за изградба или реконструкција на објекти наменети за работни и помошни простории и на објекти каде што технолошкиот процес се врши на отворен простор, мора да содржи посебен прилог за заштита при работа (документација за заштита при работа).

Член 11

Инвеститорот е должен, од републичкиот орган на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот да прибави согласност на документацијата за заштита при работа од член 10 на овој закон, пред да започне со градба на објектот наменет за работни и помошни простории односно на објектот каде што технолошкиот процес се врши на отворен простор.

Без согласноста од ставот 1 на овој член, не може да се издаде одобрение за градба, односно реконструкција на градежен објект наменет за работни и помошни простории и на објект каде што технолошкиот процес се врши на отворен простор.

Републичкиот орган на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот е должен, по барањето од став 1 на овој член, да одлучи во рок од 15 дена од денот на добивањето на барањето.

При техничкиот преглед на објектите од ставот 2 на овој член ќе се утврди дали се применети мерките, нормативите и стандардите за заштита при работа содржани во техничката документација.

Член 12

Пред уписот на дејноста во трговскиот регистар, работодавецот треба да прибави решение за исполнети

мерки, нормативи и стандарди за заштита при работа за работните и помошните простории и орудијата за работа.

Решението од ставот 1 на овој член го издава органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот на писмено барање на работодавецот кој регистрира нова дејност, врши промена на дејноста или на работната просторија, односно врши пренамена на станбениот во деловен простор, во рок од 15 дена од денот на добивањето на барањето.

Член 13

Со изведување на градежни работи може да се започне по уредување на градилиштето, што се врши врз основа на елаборат, кој ги содржи мерките за заштита при работа во процесот на градбата на објектот.

Елаборатот за уредување на градилиштето од став 1 на овој член, заедно со пријавата за отпочнување со работа, изведувачот на градежните работи го доставува до органот на управата, надлежен за работите на инспекцијата на трудот, најдоцна осум дена пред отпочнувањето со работа.

Обврската од ставовите 1 и 2 на овој член не се однесува на градежните работи чие изведување трае помалку од седум дена.

Член 14

Кога на едно градилиште односно работилиште или во процесот на работа на ист простор, работите ги извршуваат истовремено повеќе изведувачи, секој од нив ги спроведува пропишаните мерки за заштита при работа и создава безбедни услови за работа на сите работници.

Ако два или повеќе изведувачи од став 1 на овој член се договорат заеднички да ја организираат заштитата при работа на своите работници, со писмен договор го утврдуваат начинот на организирањето и спроведувањето на заштитата при работа и другите меѓусебни права и обврски.

Член 15

Проектантот, конструкторот и производителот на постројки, машини, уреди и орудија за работа на механизирани погон (во натамошниот текст: орудија за работа) и на средствата и опремата за лична заштита при работа се должни, при нивното проектирање, конструирање и производство, да ги применат пропишаните мерки, нормативи и стандарди за заштита при работа.

Производителот е должен за произведените орудија за работа и средства и опрема за лична заштита при работа да приложи техничко упатство и упатство за употреба, согласно со Законот за стандардизација, како и јавна исправа дека се применети пропишаните мерки, нормативи и стандарди за заштита при работа.

Производителот на орудието за работа е должен на орудието да постави таблица, со назнака на фирмата, бројот на јавната исправа и голема буква З.

Обврската од ставовите 2 и 3 на овој член постои и при реконструкција односно измена на орудието за работа кога се употребува.

Член 16

Орудијата за работа и средствата и опремата за лична заштита при работа, кои работодавецот ги увезува од странство, мора да ги исполнуваат мерките, нормативите и стандардите за заштита при работа пропишани со меѓународни договори, технички прописи и стандарди, кои ги склучила или им пристапила Република Македонија.

Работодавецот е должен од странскиот производител, увозник односно застапник на странска фирма да прибави јавна исправа за применети мерки, нормативи

и стандарди за заштита при работа, утврдени со прописите од став 1 на овој член како и техничко упатство и упатство за употреба на орудијата за работа и на средствата и опремата за лична заштита при работа и нивните делови.

Јавната исправа и техничкото упатство односно упатството за употреба од став 2 на овој член треба да се преведени од овластен преведувач на македонски јазик.

Член 17

Работодавецот кој од странскиот производител, увозник односно застапник на странска фирма не може да прибави јавна исправа од членот 16 став 2 на овој закон, должен е, пред нивната употреба, од овластена стручна организација за заштита при работа, да прибави јавна исправа дека увезените орудија за работа односно средствата и опремата за лична заштита при работата ги исполнуваат мерките, нормативите и стандардите за заштита при работа утврдени со прописите од член 16 став 1 на овој закон.

Исправата од ставот 1 на овој член стручната организација од членот 32 на овој закон, може да ја издаде врз основа на наодот од извршените прегледи и испитувања на орудијата за работа, односно на средствата и опремата за лична заштита при работата.

Член 18

Ако опасностите односно штетностите на кои се изложени работниците на работа, не можат на друг начин да се отстранат, се употребуваат средства и опрема за лична заштита при работа.

Член 19

Работодавецот не смее да дозволи користење на орудија за работа, средства и опрема за лична заштита при работа кои се неисправни за безбедна работа, односно доколку за истите не постои јавна исправа дека се применети пропишаните мерки, нормативи и стандарди за заштита при работа, ниту пак работникот смее да употреби такви орудија, средства и опрема или нив да ги користи спротивно на прописите, односно да го одбие користењето на заштитните средства.

Не се сметаат за заштитна опрема, облеката и обувките кои се даваат на одделни работници (возачи на моторни возила, кондуктери, чувари, курири итн.), заради нивно униформирање, доколку со посебен пропис не се утврдени како опрема наменета за заштита при работа.

Член 20

Производителот на опасни и штетни материи кои можат да предизвикаат повреди и заболувања на работниците, должен е при нивното испорачување да приложи јавна исправа со податоци за хемиските и физичките својства на материите, степенот на опасност од експлозија и пожар, радиоактивност и други опасности, начин на складирање, чување, пренос, транспорт и начин на нивно отстранување, како и упатство за пружање на прва помош на работниците.

Обврската од став 1 на овој член се однесува и на случаите кога опасните и штетни материи се увезуваат од странство, при што јавната исправа треба да биде преведена од овластен преведувач, на македонски јазик и неговото кирилско писмо.

Член 21

Образецот и содржината на јавната исправа од членовите 15 став 2, 17 став 1 и 20 став 1, ги пропишува министерот за труд и социјална политика.

Член 22

Ако се воведува нова технологија, а не се пропишани мерки за заштита при работа, до донесувањето на

соодветни прописи ќе се применуваат општо призна- тите мерки за заштита при работа.

Под општо призна- тите мерки, во смисла на ставот 1 на овој член, се подразбираат мерките со кои може да се отстрани опасноста при работа, доколку во зависност од степенот на развојот на стопанството и технологи- јата можат да се применат.

III. ОБВРСКИ НА РАБОТОДАВЕЦОТ

1. Планирање и организирање на заштитата при работа

Член 23

Работодавецот е должен, да планира мерки и сред- ства за обезбедување, развој и унапредување на зашти- тата при работа.

Мерките за заштита при работа ги презема работо- давецот на своја сметка.

Работодавецот ја организира заштитата при работа во зависност од технолошкиот процес, со примена на научно-стручни методи и во согласност со современите достигнувања, при што стручните работи на заштитата ќе ги врши работник со стручна подготовка, заштита при работа или друга стручна подготовка адекватна на технолошкиот процес на работодавецот.

Работодавецот е должен со колективен договор да го обезбеди остварувањето на правото на работниците непосредно или преку свој претставник, да учествуваат во утврдувањето и во подобрувањето на условите за работа и на работната средина кај работодавецот (член 43 став 1).

2. Уредување на заштитата при работа

Член 24

Работодавецот е должен со акт поблиску да ги уреди односите, правата, обврските и одговорноста во зашти- тата при работа во својата работна средина, а особено:

1) работните места на кои постои зголемена опас- ност од повреда и заболување (работни места со посебни услови на работа), како и посебните услови што се бараат за вршење на тие работи (возраст, стручност, психофизичка способност и друго);

2) постапката за обучување на работниците заради запознавање со условите за работа, специфичностите и опасностите во работата;

3) средствата за лична заштита при работа и личната заштитна опрема потребни за секое работно место, по- стапката за одржување и роковите за нивно користење;

4) орудијата за работа кои подлежат на задолжи- телна проверка на нивната исправност, како и постап- ката за вршење на проверката;

5) мерките за заштита на работниците за време на ноќна работа (техничка заштита, здравствена заштита, превоз, исхрана и друго);

6) назначување на одговорни работници за спроведу- вање на пропишаните мерки за заштита при работа, на превентивните мерки против пожар, евакуација на ра- ботниците во случај на сериозна и ненадејна опасност и прва помош;

7) постапката на одговорните работници во случа- ите кога поради отсуство на мерки за заштита при ра- бота или поради расипување на сировините, односно поради дефект на орудијата и уредите за работа, на работното место се појавила непосредна опасност по животот и здравјето на работникот;

8) овластувањата и обврските на работникот кој ги врши стручните работи на заштитата при работа;

9) одговорноста за непридржување кон пропиша- ните мерки за заштитата при работа и за неиспону- вање на обврските во однос на снабдувањето, користе-

њето и одржувањето на средствата за лична заштита при работа и на заштитната опрема;

10) случаите и постапката за привремено отстрану- вање на работникот од работното место или од работо- давецот, ако во текот на работата не се придржува кон пропишаните мерки и средства за заштита при работа и со тоа сериозно ги загрозил своето здравје и живот, како и здравјето и животот на другите работници, имо- тот на работодавецот или животната средина и приро- дата;

11) постапката за евакуација и спасување на работ- ниците во случај на хаварија, елементарна непогода, пожар, експлозија и слично, како и за укажување на прва помош во случај на повреда или влошување на здравствената состојба на работникот во текот на рабо- тата и

12) други прашања од значење за заштитата при работа кај работодавецот.

3. Обучување и оспособување на работниците за без- бедна работа

Член 25

Работодавецот е должен да му обезбеди на секој работник, стручно обучување и оспособување за без- бедна работа на неговото работно место, пред да го распореди на работа, при преместување на друга ра- бота, при промена на орудијата за работа, односно при промена на технолошкиот процес, а во текот на рабо- тата да презема мерки за дополнување на знаењата на работникот од областа на заштитата при работа (нови прописи, односно мерки и нормативи за заштита при работа, нови сознанија и достигнувања во областа на заштита при работа, кои се однесуваат на конкретната работа на работникот и друго).

Член 26

Стручното оспособување за безбедно работење на работниците од членот 25 на овој закон, работодавецот го обезбедува со практично и теориско обучување.

Практичното обучување на работниците се врши на нивното работно место под непосредна контрола на одговорен стручен работник.

Теориското обучување на работниците се спрове- дува врз основа на посебна програма која содржи осо- беност:

– запознавање со прописите, организацијата и функ- ционирањето на заштитата при работа;

– основните причини за несреќа при работа и профе- сионални заболувања;

– општите и посебните мерки за заштита при работа и причините поради кои се предвидуваат и спроведу- ваат;

– заштита при работа во услови на работа со одре- дени опасни орудија за работа, отровни и нагизувачки материји, канцерогени супстанции и други штетни и опасни материји по здравјето и животот на работникот;

– користење и одржување на средствата и опремата за лична заштита при работа и

– укажување на прва помош при повреда и труење на работникот, односно постапување при евакуација и спа- сување на работниците во случај на хаварија, елемен- тарна непогода, пожар и слично.

Работодавецот, на секои три години обезбедува про- верка на оспособеноста на работникот за самостојна и безбедна работа на работното место.

Претставникот на работниците за заштита при ра- бота има право на посебна обука од превенцијата и заштитата при работа специфични за дејноста на рабо- тодавецот, што ќе се утврди со колективен договор.

Член 27

Ако работодавецот не е во можност самостојно да го спроведе обучувањето на работниците од областа на

заштитата при работа, може тоа да го довери на правното лице од членот 32 на овој закон.

Член 28

Обучувањето на работниците од членовите 26 и 27 на овој закон се врши во текот на работното време на сметка на работодавецот под услови предвидени со колективен договор.

4. Повремени прегледи и испитувања на орудијата и условите за работа

Член 29

Работодавецот е должен, орудијата за работа да ги одржува во исправна состојба и да ја проверува нивната исправност и безбедност за работа со повремени прегледи и испитувања кои ги врши на начин и во рокови пропишани со актот што тој го донесува, односно со упатството на производителот, техничките прописи и стандарди.

Ако со упатството на производителот и со другите прописи од ставот 1 на овој член не се предвидени други рокови, работодавецот е должен орудијата за работа од ставот 1 на овој член да ги прегледа и испита:

- 1) пред првата употреба;
- 2) по реконструкција или хаварија;
- 3) по преместувањето од едно на друго место (дигалка и слично) и
- 4) во рок од три години од денот на извршениот претходен преглед односно испитување.

Работодавецот не смее да стави во употреба орудие за работа кое не е прегледано и испитано за безбедно работење, односно кое е неисправно за безбедна работа, ниту пак, работникот смее да употреби такво орудие за работа.

Член 30

Работодавецот е должен, во работните и помошните простории во кои се одвиваат технолошките процеси да врши испитување на хемиските, биолошките и физичките штетности, микроклимата и осветленоста.

Работодавецот е должен микроклиматските испитувања да ги врши во летниот и зимскиот период.

Член 31

Испитувањата од членот 30 на овој закон, работодавецот е должен да ги изврши најдоцна во рок од една година од денот на отпочнувањето на објектот со работа, односно по секоја промена на технолошкиот процес, реконструкција на објектот, реконструкција на системот за вентилација, греење и климатизација или по извршената замена на технолошката опрема.

Член 32

Прегледите и испитувањата од членовите 17, 29 и 30 на овој закон, може да ги врши правно лице овластено за вршење на работи во областа на заштитата при работа (во натамошниот текст: стручна организација за заштита при работа) ако ги исполнува следниве услови:

- 1) да има во работен однос најмалку две стручни лица со високо образование од соодветна струка и две години работно искуство во струката,
- 2) да има соодветна техничка опрема и потребна лабораторија и
- 3) да има соодветна методологија за извршување на прегледите и испитувањата.

Условите од точката 2 на став 1 од овој член и методологијата од точката 3 на став 1 од овој член ги пропишува министерот за труд и социјална политика. Работодавецот може, за свои потреби да врши прегледи и испитувања од членовите 29 и 30 на овој закон, ако ги исполнува условите од став 1 на овој член.

Член 33

Овластувањето за вршење на прегледите и испитувањата од членот 32 на овој закон, врз основа на писмено барање, го дава министерот за труд и социјална политика.

Овластувањето од ставот 1 на овој член се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

5. Здравствен преглед на работници кои работат под посебни услови

Член 34

Работниците кои работат на работни места под посебни услови на работа подлежат на претходни и периодични здравствени прегледи.

Како работни места со посебни услови на работа, во смисла на овој закон се сметаат особено:

1) работните места на кои постои зголемен ризик и опасност од повреди, професионални заболувања и оштетувања на здравјето на работниците (работа при зголемен или намален воздушен притисок, високи или ниски температури, штетни зрачења, зголемени вибрации, бучава, работа со болни од заразни болести и со заразни материјали, работа во вода и влага, тешка физичка работа, теренска работа изложена на атмосферски неприлики и други опасности и слично);

2) специфични работни места за кои се потребни посебни здравствени и психофизички способности на работниците (работа во услови на недоволна или пресилна осветленост, работа во простории загадени со хемиски штетности, работа под земја или под вода, работа во височина и во длабочина, работа на летачки персонал и слично) и

3) технолошки процеси односно работни места на кои не постои можност да се применат постојните пропишани мерки за заштита при работа.

Министерот за труд и социјална политика во согласност со министерот за здравство ќе ја пропише постапката и елементите за утврдување на работните места со посебни услови на работа кај работодавецот.

Член 35

Работодавецот е должен пред распоредувањето на работникот на работно место со посебни услови на работа, да го упати на здравствен преглед, заради утврдување на неговата здравствена и работна способност за извршување на тие работи (претходен здравствен преглед).

Член 36

Заради утврдување на здравствената и работната способност на работникот кој работи на работно место со посебни услови на работа, односно за утврдување на степенот на оштетување на здравјето на работникот во вршењето на тие работи, работодавецот е должен да го упати работникот на контролен здравствен преглед, кој се врши во одредени периоди утврдени со пропис на функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за работите на здравството (периодичен здравствен преглед).

Работникот, на кој во пропишаните рокови не е извршен периодичен здравствен преглед, не може да биде распореден, односно не може да продолжи со извршување на работите на работното место со посебни услови на работа.

Член 37

Работодавецот е должен, при упатувањето на работникот на претходен, односно периодичен здравствен преглед, на здравствената организација да ѝ достави податоци за видот на работите и за работните услови во кои работникот ќе работи.

Претходните и периодичните здравствени прегледи на работниците се вршат во здравствени организации од примарна здравствена заштита, кои вршат дејност медицина на трудот (здравствени организации).

Член 38

За наодот и резултатите од претходниот, односно периодичниот здравствен преглед на работникот, здравствената организација од членот 37 на овој закон го известува работодавецот во рок од осум дена од денот кога е завршен комплетниот здравствен преглед.

Извештајот од ставот 1 на овој член, покрај мислењето за здравствената односно работната способност на работникот за вршење на предвидените работи, ја содржи и шифрата на дијагнозата на утврдената патолошка состојба на работникот.

За утврдените професионални заболувања на работникот, здравствената организација е должна, во рокот од ставот 1 на овој член, покрај работодавецот да го извести и републичкиот орган на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот, како и претставникот на работниците за заштита при работа.

Член 39

Работодавецот не може да распореди заболел работник на работно место на кое, според неговата здравствена и работна способност утврдена со превентивни здравствени прегледи, постои ризик од натамошно влошување на неговото здравје.

Работодавецот е должен, работникот од став 1 на овој член веднаш да го упати до органот надлежен за утврдување на преостанатата работна способност согласно прописите за пензиското и инвалидското осигурување, за што, писмено го известува претставникот на работниците за заштита при работата.

Член 40

Министерот за здравство, во согласност со министерот за труд и социјална политика ги пропишува содржината и постапката за претходните здравствени прегледи и содржината, постапката и роковите за вршење на периодичните здравствени прегледи на работниците.

6. Евиденција во областа на заштитата при работа

Член 41

Работодавецот е должен да води евиденција за:

- стручното обучување и оспособување на работниците за безбедна работа;
- извршените прегледи на орудијата за работа;
- спроведените испитувања на физичките, хемиските и биолошките штетности и на микроклимата во работните и помошни простории, односно на работните места;
- претходните и периодичните здравствени прегледи на работниците и
- повредите при работа, заболувањата во врска со работата и смртните случаи при работата.

Евиденција за извршените здравствени прегледи на работниците, покрај работодавецот, води и здравствената организација која ги извршила прегледите.

Евиденцијата од ставот 1 на овој член ги содржи и сите технички документи, исправи, извештаи, наоди, мислења и слично.

Министерот за труд и социјална политика ќе го пропише начинот на водењето на евиденцијата од овој член.

7. Посебни обврски на работодавецот

Член 42

Работодавецот е должен веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа по настанот, писмено да го извести републич-

киот орган на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот, за секој смртен случај, колективна несреќа и потешка повреда при работа, како и за секоја појава која претставува непосредна опасност и ја загрозува безбедноста на работниците на работа.

Извештајот на работодавецот од ставот 1 на овој член покрај другото содржи опис на настанот и негови последици.

Врз основа на извештајот од ставот 1 на овој член, инспекторот на труд е должен веднаш да ја испита состојбата на лице место и да преземе мерки за отстранување на причините кои ја загрозуваат безбедноста при работата.

IV. ПРАВА И ОБВРСКИ НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 43

Работникот има право да учествува во утврдувањето и во подобрувањето на условите за работа и на работната средина, да предлага преземање на нови или подобрување на постојните мерки за заштита при работа со цел да се подобрат условите за работа, организацијата на работа и заштитата на здравјето и безбедноста на работниците во процесот на работата кај работодавецот.

Работникот е должен, за време на работата, да се придржува кон мерките и средствата за заштита при работа кај работодавецот.

Работникот е должен, за време на работата, да се придржува кон мерките и средствата за заштита при работа и работата да ја врши со внимание, заради обезбедување и заштита на своето здравје, како и на животот и здравјето на другите работници и да соработува со работодавецот во спроведувањето и унапредувањето на заштитата при работа.

Работникот, кој во работата не се придржува кон пропишаните мерки и средства за заштита при работа и со тоа го загрозува својот живот и здравје, како и животот и здравјето на другите работници, имотот на работодавецот или животната средина и природата може, во согласност со актот на работодавецот и колективниот договор привремено да се отстрани од работното место или да се оддалечи од работодавецот, за што писмено се известува претставникот на работниците за заштита при работата.

Работникот кој не се придржува на пропишаните мерки за заштита при работа со овој закон, друг пропис и колективен договор, прави тешка повреда на работната обврска.

Член 44

Работникот е должен на одговорниот работник или на претставникот на работниците за заштита при работа да ги пријави сите забележани дефекти и други недостатоци и појави кои непосредно ја загрозуваат безбедноста на работниците при работа и има право да побара преземање на соодветни мерки за заштита при работа.

Ако работодавецот не преземе мерки за отстранување на дефекти и други недостатоци и појави кои непосредно ја загрозуваат безбедноста при работата, претставникот на работниците за заштитата при работа може да побара прекин на работата на одделно работно место, на дел од техничко-технолошкиот процес или на целиот работен процес, за што писмено ќе го извести работодавецот за причините на прекиниот, времето и местото на прекиниот.

За настанатата состојба од ставот 2 на овој член, работодавецот е должен, веднаш писмено да го извести органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на труд.

Член 45

Работникот има право да одбие да работи на своето работно место, ако му се заканува непосредна опасност по животот или здравјето, затоа што не се спроведени пропишаните мерки за заштита при работа, се додека не се отстранат причините кои ја нарушиле безбедноста на неговото работно место.

Работникот може да одбие да работи на орудие за работа на кое не се поставени или се отстранети пропишаните заштитни направи.

Работникот има право во случаите од членот 39 на овој закон, да одбие да работи на работно место на кое постои опасност од професионални и други заболувања.

Работникот е должен писмено да го извести работодавецот и претставникот на работниците за заштита при работата, за причините поради кои одбива да работи.

Во случаите од ставовите 1, 2 и 3 на овој член работодавецот е должен, веднаш да преземе мерки за отстранување на причините кои непосредно го загрозуваат животот односно здравјето на работникот при работата.

Ако работодавецот смета дека во работата не постои опасност по животот и здравјето на работниците и дека прекинот на работата е неоснован, може да побара посредување на органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот кој е должен веднаш да изврши увид и да ја утврди состојбата, за што писмено ќе го извести работодавецот и претставникот на работниците за заштита при работата.

V. ПРЕТСТАВНИК ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

Член 46

Кај секој работодавец кој вработува над десет работници, се избира претставник на работниците за заштита при работата.

Претставникот на работниците од ставот 1 на овој член, ја ужива посебната заштита од работен однос што ја има и претставникот на синдикалната организација, согласно закон и колективен договор.

Член 47

Претставникот на работниците за заштита при работата го избираат работниците од своите редови, на синдикален собир на мнозинскиот синдикат или на собир на работници.

Функциите на претставникот на работниците од ставот 1 на овој член, можат да му се доверат на претставникот на синдикалната организација од мнозинскиот синдикат, што ќе се констатира записнички на изборниот состанок.

Член 48

Бројот на претставниците за заштита при работата од членот 46 на овој закон ќе зависи од бројот на вработените, со тоа што тој број не може да биде помал од:

- 1) еден претставник до 250 вработени;
- 2) двајца претставници на 251 до 1000 вработени и
- 3) тројца претставници кај работодавците кои имаат над 1000 вработени.

Бројот на претставниците за заштита при работата, начинот на нивното обучување, како и начинот и формите на нивното функционирање се уредува со актот на работодавецот, согласно со овој закон и колективен договор.

Претставниците за заштитата при работа од ставот 1 точките 2 и 3 на овој член од своите редови избираат координатор.

Член 49

Претставникот на работниците за заштита при работата има право:

– да ги обиколи работните места заради согледување на состојбата во врска со заштитата при работа;

– да разговара со работодавецот за потребите и проблемите на заштитата при работа и за здравствената и работна состојба на работниците;

– да ја извести инспекцијата на трудот и да бара нејзино посредување или надзор и

– да побара од работодавецот информации во врска со планирањето и уредувањето на заштитата при работа, превентивните и заштитни мерки и средства, професионалните заболувања и несреќи при работа, прегледите и испитувањата на орудјата и условите за работа, обучувањето и оспособувањето на работниците за безбедна работа, здравствените прегледи на работниците кои работат под посебни услови, преземените мерки спрема работниците и други права, односно надлежности утврдени со актот на работодавецот согласно со овој закон и колективен договор.

Работодавецот е должен на претставникот на работниците за заштита при работата да му овозможи непречено вршење на неговата функција.

VI. ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

Член 50

Надзорот над спроведување на одредбите на овој закон го врши Министерството за труд и социјална политика, а инспекцискиот надзор во областа на заштитата при работа го врши Републичкиот инспекторат на труд согласно со овој закон и Законот за инспекцијата на трудот.

Член 51

Ако инспекторот на труд утврди повреда на закон или друг пропис за заштита при работа и на колективен договор и договор за работа со кои се уредуваат правата и обврските од областа на заштитата при работа, над чија примена врши инспекциски надзор, со решение ќе нареди во определен рок да се отстранат утврдените неправилности и недостатоци, кои можат да го загорзат животот и здравјето на работниците на работа.

Ако утврдената повреда на прописите за заштита при работа претставува недостаток за чие отстранување се потребни посебни инвестициони вложувања, а животот и здравјето на работниците не се непосредно загорзени, инспекторот на труд може со решение да наложи на работодавецот да донесе посебна програма за постапно сообразување на состојбите со прописите за заштита при работа.

Ако работодавецот не постапи по решението од став 2 на овој член, инспекторот на труд ќе донесе решение за отстранување на утврдените недостатоци во определен рок.

Член 52

Инспекторот на труд, може согласно со членот 22 од овој закон, со решение да нареди примена на општо призната мерка за заштита при работа, со која може да се отстрани опасноста при работа или да се намали штетноста по здравјето на работниците.

Член 53

Инспекторот на труд е должен, по добивањето на известувањето од членовите 44 и 45 на овој закон, веднаш да изврши увид и со решение да нареди преземање на соодветни мерки за заштита при работа, односно според наодот, веднаш со решение да ја забрани работата на работното место, на орудјето за работа односно на дел од техничко-технолошкиот процес или на неговата целина.

Забраната ќе трае додека не се спроведат потребните мерки за заштита при работа, односно додека не се отстрани непосредната опасност по животот и здравјето на работниците на работа.

Член 54

Инспекторот на труд со решение ќе нареди забрана на работата ако работодавецот:

- 1) започне со изградба или реконструкција на градежен објект, наменет за работи и помошни простории, односно на објект каде технолошкиот процес се врши на отворен простор, без да прибави согласност на документацијата за заштита при работа (член 11 став 1);
- 2) започне со вршење на дејноста спротивно на член 12 од овој закон;
- 3) започне со изведување на градежни работи на градилиште кое не е уредено според прописите за заштита при работа (член 13) и
- 4) не постапи по решението на инспекторот на труд и во определениот рок не ги отстрани утврдените неправилности и недостатоци, кои можат да го загрозат животот и здравјето на работниците на работа (член 51).

Забраната на работа од ставот 1 на овој член трае до добивањето на согласноста, односно до отстранување на утврдените неправилности и недостатоци.

Член 55

Против решението на инспекторот на труд може да се изјави жалба до функционерот што раководи со органот на управата надлежен за работите на трудот, во рок од осум дена од денот на добивањето на решението.

Жалбата не го одлага извршувањето на решението, освен во случаите од членот 51 на овој закон.

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 56

Со парична казна од 150.000 до 250.000 денари ќе се казни за прекршок работодавецот ако:

- 1) техничката документација за изградба или реконструкција на објекти наменети за работни и помошни простории и на објекти каде технолошкиот процес се врши на отворен простор, не содржи документација за заштита при работа (член 10);
- 2) не прибави согласност на документацијата за заштита при работа или без таква согласност издаде одобрение за изградба, односно реконструкција на градежен објект (член 11);
- 3) започне со вршење дејност спротивно на членот 12 од овој закон;
- 4) започне со изведување на градежни работи пред да го уреди градилиштето, односно пред да достави на инспекцијата на трудот елаборат за уредување на градилиштето со пријава за отпочнување со работа (член 13);
- 5) при проектирањето, конструирањето и производството на орудијата за работа и на средствата и опремата за лична заштита при работа, не ги примени пропишаните мерки, нормативи и стандарди за заштита при работа (член 15 став 1);
- 6) не се придржува на пропишаните обврски, односно забрани од членовите 15 ставови 2, 3 и 4, 16 ставови 2, 17, 19 став 1 и 20;
- 7) набави од странство орудије за работа, делови за орудието, односно средства и опрема за лична заштита при работа, кои не ги исполнуваат пропишаните мерки, нормативи и стандарди за заштита при работа (член 16 став 1);
- 8) не ја планира и организира заштитата при работа во согласност со овој закон и не го обезбеди остварувањето на правото на работниците да учествуваат во утврдувањето и подобрувањето на условите за работа и на работната средина (член 23);
- 9) не ги уреди поблиску правата, обврските и одговорностите во заштитата при работа (член 24);

10) прегледите и испитувањата од членовите 17, 29 и 30 ги врши неовластено или без да ги исполнува пропишаните услови (член 32);

11) распореди заболел работник на работно место на кое, според неговата здравствена и работна способност утврдена со превентивни здравствени прегледи, постои ризик од натамошно влошување на неговото здравје, односно опасност од повреда, или таков работник веднаш не го упати до органот надлежен за утврдување на преостанатата работна способност (член 39);

12) не го извести писмено органот на државната управа надлежен за работите на инспекцијата на труд за настанатиот прекин на работа кај работодавецот (член 44 ставови 2 и 3);

13) неосновано одбие да преземе мерки за отстранување на причините кои непосредно го загрозуваат животот, односно здравјето на работникот при работата (член 45 став 5) и

14) не постапи по решението на инспекторот на труд (членови 51 и 54).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни одговорното лице кај работодавецот со парична казна од 15.000 до 30.000 денари.

Член 57

Со парична казна од 100.000 до 150.000 денари, ќе се казни за прекршок работодавецот ако:

1) не изврши стручно обучување и оспособување на работникот за безбедно работење на своето работно место (член 25);

2) не донесе посебна програма за обучување на работниците и на претставникот на работниците за заштита при работата или во пропишаниот рок не врши проверка на оспособеноста на работниците за самостојна и безбедна работа (член 26);

3) не изврши преглед и испитување на орудијата за работа или стави во употреба орудије неисправно за безбедна работа (член 29);

4) не изврши испитување на хемиските, биолошките и физичките штетности, микроклимата и осветленоста во работните простории и простори (член 30);

5) не упати работник на здравствен преглед пред да го распореди на работно место со посебни услови за работа (член 35);

6) не упати работник на периодичен здравствен преглед во пропишаните рокови или без таков преглед го распореди на исто или друго работно место со посебни услови на работа (член 36);

7) на здравствената организација не ја достави податоци за видот на работите кои работникот ќе ги врши и за работните услови во кои ќе работи (член 37 став 1);

8) не ја води пропишаната евиденција за заштитата при работа (член 41 ставови 1 и 3);

9) не ја извести инспекцијата на трудот за секој смртен случај, колективна несреќа и потешка повреда при работа (член 42) и

10) го оневозможи претставникот на работниците за заштита при работата во вршењето на неговите функции (член 49 став 2).

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се казни одговорното лице на работодавецот, со парична казна од 10.000 до 25.000 денари.

Член 58

Со парична казна од 80.000 до 150.000 денари ќе се казни за прекршок здравствена организација ако:

1) не го извести во предвидениот рок работодавецот за наодот и резултатите од здравствениот преглед на работникот или во предвидениот рок не го извести органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на труд за утврдените професионални заболувања на работниците (член 38) и

2) не води евиденција за извршените здравствени прегледи на работниците (член 41 став 2).

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се казни одговорното лице во здравствената организација со парична казна од 10.000 до 20.000 денари.

Член 59

На работодавецот кој во последните две години е казнет поради ист или сличен прекршок од членовите 56 и 57 на овој закон, ќе му се изрече мерката на безбедност забрана на вршење на определена дејност, ако постои опасност со вршењето на дејноста да го повтори прекршокот опасен по животот или по здравјето на работниците.

Мерка од ставот 1 на овој член може да се изрече во траење од шест месеци до три години.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 60

Работодавецот е должен, во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон, заштитата при работа да ја уреди во согласност со одредбите на овој закон.

Член 61

Поблиските прописи од членот 9 на овој закон ќе се донесат во рок од три години од влегувањето во сила на овој закон.

До донесувањето на прописите од став 1 на овој член, ќе се применуваат прописите за општите и посебните мерки за заштита при работа, утврдени во членот 82 став 2 од Законот за заштита при работа („Службен весник на СРМ“ број 17/87).

Член 62

Прописите од членовите 21, 32, 34, 40 и 41 на овој закон, ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 63

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за заштита при работа („Службен весник на СРМ“ број 17/87, 51/88, 23/90 „Службен весник на Република Македонија“ број 11/94) и членовите 16, 17, 18, 19 и 26 став 3 од Законот за инспекцијата на трудот („Службен весник на СРМ“ број 31/85, 51/88, 23/90, 17/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 32/93).

Член 64

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

320.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКОТО РАБОТЕЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за надворешно-трговското работење, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 март 1998 година.

Број 07-1007/1
12 март 1998 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКОТО РАБОТЕЊЕ

Член 1

Во Законот за надворешно трговското работење („Службен весник на Република Македонија“ број 31/93, 41/93, 78/93, 59/96 и 15/97) во член 7 став 3, член 8, член 9 став 2, член 10 став 5, член 13 став 2, член 15, член 16 став 1, член 17 ставови 1 и 2, член 18 ставови 1 и 2, член 19 ставови 4 и 5, член 26 став 1, член 35 став 2, член 42 став 2, член 46 став 5, член 48 став 2, член 51 ставови 2 и 3, член 58 ставови 2 и 3, член 60 ставови 1 и 2, член 62 став 1, член 63 ставови 1 и 2, член 66 ставови 2 и 3, член 67 став 3, член 68, член 69 став 3, член 70, член 71, член 75 точка 2, член 84 став 1 точки 4, 6, 7 и 14 и член 86 став 1 точки 1, 5 и 7 зборовите: „органот на управата надлежен за економски односи со странство“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за стопанство“.

Член 2

Во членот 9 став 3 се менува и гласи:

„Министерот за стопанство пропишува кој ден се смета како ден на извршување на услугите“.

Член 3

Во членот 11-а се додава нов став 2 кој гласи:

„Претпријатијата можат слободно да увезуваат патнички моторни возила, како и товари, полутоварни моторни возила или приклучни возила, сопственост на странски дипломатски или конзуларни претставништва и мисии во Република Македонија или на други странски мисии кои уживаат дипломатски статус во Република Македонија, како и на членовите на нивниот персонал кои не се државјани на Република Македонија, ако во моментот на привремениот увоз патничките возила не биле постари од три години, а товарните и полутоварните моторни возила и приклучните возила не биле постари од пет години и ако сопственикот на овие возила веќе еднаш не го искористил правото во Република Македонија да отуѓи вакво возило“.

Член 4

Во членот 13 став 1 зборовите: „органот на управата надлежен за економски односи со странство, а по прибавено мислење од надлежните органи за стопанство, земјоделство и шумарство кој“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за стопанство, а по прибавено мислење од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство кое“, а по зборовите: „наредната година“ точката се брише и се додаваат зборовите: „и начинот на нивната распределба“.

Член 5

Во членот 53 став 2 зборовите: „органите на управата надлежни за стопанство, земјоделство, шумарство и водостопанство, надлежниот орган за економски односи со странство“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за стопанство и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Член 6

Во членот 79 по став 3 се додава нов став 4 кој гласи: „Домашните физички лица можат слободно да увезуваат патнички моторни возила, како и товари, полутоварни моторни возила или приклучни возила, сопственост на странски дипломатски или конзуларни претставништва и мисии во Република Македонија или на други странски мисии кои уживаат дипломатски ста-

тус во Република Македонија, како и на членовите на нивниот персонал кои не се државјани на Република Македонија, ако во моментот на привремениот увоз патничките возила не биле постари од три години, а товарните и полутоварните моторни возила и приклучните возила не биле постари од пет години, и ако сопственикот на овие возила веќе еднаш не го искористил правото во Република Македонија да отуѓи вакво возило“.

Ставот 4 станува став 5.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

321.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за данок на промет на производи и услуги,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 март 1998 година.

Број 07-1008/1
12 март 1998 година
Скопје

Претседател на
Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

Член 1

Во Законот за данок на промет на производи и услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 34/92, 62/92, 63/92, 3/93, 4/93, 80/93, 42/95, 4/96, 71/96, 5/97, 10/97 и 28/97) во членот 55 став 1 зборовите: „100 до 250 плати“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 300.000 денари“, зборовите: „стопански престап“ се заменуваат со зборот „прекршок“, а во точките 1), 2) и 3) бројот „7-а“ се заменува со бројот „7-б“.

Во ставот 2 зборовите: „стопански престап“ се заменуваат со зборот „прекршок“, а зборовите: „пет до десет плати“ се заменуваат со зборовите: „10.000 до 50.000 денари“.

Член 2

Во членот 57 став 1 зборовите: „50 до 200 плати“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 300.000 денари“, а зборовите: „стопански престап“ се заменуваат со зборот „прекршок“.

Во ставот 2 зборовите: „стопански престап“ се заменуваат со зборот „прекршок“, а зборовите: „пет до десет плати“ се заменуваат со зборовите: „10.000 до 50.000 денари“.

Член 3

Во членот 58 став 1 зборовите: „50 до 250 плати“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 300.000 денари“, а зборовите: „стопански престап“ се заменуваат со зборот „прекршок“.

Во ставот 2 зборовите: „стопански престап“ се заменуваат со зборот „прекршок“, а зборовите: „пет до десет плати“ се заменуваат со зборовите: „10.000 до 50.000 денари“.

Член 4

Во членот 59 став 1 зборовите: „една до шест плати“ се заменуваат со зборовите: „10.000 до 50.000 денари“.

Во ставот 2 зборовите: „една до две плати“ се заменуваат со зборовите: „10.000 до 50.000 денари“.

Член 5

Во членот 60 став 1 зборовите: „една до шест плати“ се заменуваат со зборовите: „10.000 до 50.000 денари“.

Член 6

Во членот 62 став 1 зборовите: „една до шест плати“ се заменуваат со зборовите: „10.000 до 50.000 денари“.

Член 7

Во членот 63 зборовите: „во износот од една петтина до плата“ се заменуваат со зборовите: „во износ од 3.000 денари“.

Член 8

Во Тарифата на данокот на промет – Данок на промет на производи се вршат следниве измени и дополнувања:

1. Во Тарифниот број 2 став 1 точка 1 и во забелешките, точка 1, бројот „7-а“ се заменува со бројот „7-б“. Точката 16) се брише.
2. По Тарифниот број 2 се додава нов тарифен број Тарифен број 3 кој гласи:

„Тарифен број 3

На прометот на облека и обувки, освен облека и обувки изработени од кожа од влекачи и од природни крзна, се плаќа данок на промет на производи по стапка од 10%.

Забелешка:

1. Под облека од овој тарифен број се подразбираат: сите видови машка, женска и детска горна и долна облека.
2. Под обувки од овој тарифен број се подразбираат: сите видови машки, женски и детски обувки и патики.“

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

322.

Врз основа на член 13 од Законот за основање на Јавно претпријатие Македонска радио-телевизија („Службен весник на Република Македонија“ број 6/98), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА

1. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија, се избираат: Радослав Огњановски – новинар во пензија од Скопје,

Тачко Локвенец – новинар - публицист од Прилеп,
Горан Булдиески – советник во Младинскиот совет,

Зоран Петров – архитект, директор на ПП „Не-
имар-95“ Скопје,

Зоран Поповски – асистент на Земјоделскиот фа-
култет – Скопје,

Мендух Ајдини – новинар во пензија од Скопје и
проф. д-р Миле Димитровски – професор на Машин-
скиот факултет – Скопје.

2. За членови на Управниот одбор се именуваат:
Марко Коловски – уредник-коментатор во Македон-
ското радио,

Ели Чакар – уредник во Редакцијата во Македон-
ската телевизија,

Владо Арсов – раководител на Одделението ТВ сту-
дија и

Љубица Николовска – директор на ООД Економ-
ско-правни, општи и други работи.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-1003/1 Претседател
12 март 1998 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Тито Петковски, с.р.

323.

Врз основа на член 16 од Законот за основање на
јавно претпријатие Македонска радио-телевизија
(„Службен весник на Република Македонија“ број 6/
98), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 12 март 1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИ- СКОТО РАБОТЕЊЕ НА МАКЕДОНСКАТА РА- ДИО – ТЕЛЕВИЗИЈА

1. За членови на Одборот за контрола на матери-
јално-финансиското работење на Македонската радио-
телевизија, се именуваат:

Кирил Бабаков – пензионер,
Зоран Николов – директор во Стопанска банка,
Петар Бочваров – советник на градоначалникот на
Град Скопје,

Илија Бошков – директор на Радио-банка-Скопје и
Сервет Адеми – директор на „Серво-комерц“ –
Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 97-1004/1 Претседател
12 март 1998 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Тито Петковски, с.р.

324.

Врз основа на член 17 од Законот за основање на
Јавно претпријатие Македонска радио-телевизија
(„Службен весник на Република Македонија“ број 6/
98), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 12 март 1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА

1. За генерален директор на Јавното претпријатие
Македонска радио-телевизија, се именува

Слободан Трајковски, досегашен генерален дирек-
тор на Македонската радио-телевизија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-1005/1 Претседател
12 март 1998 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Тито Петковски, с.р.

325.

Врз основа на член 19 од Законот за основање на
Јавно претпријатие Македонска радио-телевизија
(„Службен весник на Република Македонија“ број 6/
98), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 12 март 1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛ- НИОТ ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА

1. За заменик на генералниот директор на Јавното
претпријатие Македонска радио-телевизија, се именува

Нијази Мухамеди, досегашен заменик на генерал-
ниот директор на Македонската радио-телевизија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-1002/1 Претседател
12 март 1998 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Тито Петковски, с.р.

326.

Врз основа на член 24 од Законот за трговијата
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/95,
30/95 и 43/95) и член 46, став 3 од Законот за Владата на
Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр.
38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на
Република Македонија на седницата одржана на
9.03.1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗАШТИТНА ЦЕНА НА СИТНОЛИСНИОТ ОРИЕНТАЛСКИ СУРОВ ТУТУН ОД РОДОТ 1998 ГОДИНА

1. На претпријатијата и другите правни лица што
произведуваат ситнолисен ориенталски суров тутун
сами или во кооперација со индивидуалните земјодел-
ски производители, како и на индивидуалните земјодел-
ски производители што произведуваат и продаваат сит-
нолисен ориенталски суров тутун за ситнолисниот ори-
енталски суров тутун од родот од 1998 година се пропи-
шува заштитна цена во износ од 106,00 денари за еден
килограм.

2. Цената од точка 1 на оваа одлука се однесува за
ситнолисен ориенталски суров тутун што се произведува
во Република Македонија, а се откупува според Пра-
вилникот за единствени мерила за проценување на ква-
литетот на суровиот тутун во лист („Службен весник на
РМ“ бр. 14/89).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“.

Бр. 23-611/1 Претседател на Владата
9 март 1998 година на Република Македонија,
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

327.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 68 од Законот за правата, обврските и одговорностите на републичките органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен весник на СРМ“ бр. 41/85 и 51/88), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9.03.1998 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНОСТ

Член 1

Правото на користење на недвижниот имот – објектот „Феудална кула“ со површина од 57 м² под објектот, кој се наоѓа на ул. „11 Октомври“ бб – Скопје, лоциран на КП 12063, КО Центар 1 – Скопје сопственост на Република Македонија, се отстапува на Министерството за култура за реализација на проектот за културен туризам.

Член 2

Правото на користење на недвижниот имот, опишан во член 1 од Одлуката, се пренесува без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-472/1
9 март 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

328.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 68 од Законот за правата, обврските и одговорностите на републичките органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен весник на СРМ“ бр. 41/85 и 51/88), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9.03.1998 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНОСТ

Член 1

Правото на привремено користење на недвижниот имот – работни простории со површина од 878 м², кои се наоѓаат на ул. „Ленинградска“, бр. 102 – Скопје, лоцирани на КП 13402 – КО – Центар, сопственост на Република Македонија, се пренесува на Работната организација „Раде Јовчевски – Корчагин“ од Скопје.

Член 2

Правото на користење на недвижниот имот, опишан во член 1 од Одлуката, се пренесува без надоместок.

Член 3

Се задолжува Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија со корисникот да склучи договор за начинот и условите на користење на недвижниот имот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-549/1
9 март 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

329.

Врз основа на член 72, став 2 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/97), Владата на Република Македонија, на предлог на Советот за радиодифузија, на седницата одржана на 26.02.1998 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИ- ФУЗНА ТАКСА НА КОРИСНИЦИ НА РАДИО И ТВ ПРИЕМНИЦИ ОД ПОДРАЧЈА КОИ НЕМААТ КВАЛИТЕТЕН РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ

1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса корисниците на радио и ТВ приемници од подрачјата – населбите кои не се покриени со квалитетен радиотелевизииски сигнал и тоа:

с. Русјаи (општина М. Брод), с. Слатина (општина М. Брод), с. Драгов дол (општина М. Брод), с. Косово (општина Самоков), с. Горно Зркле (општина Самоков), с. Битово (општина Самоков), с. Заград (општина Самоков), с. Волче (општина Самоков), с. Требовље (општина Самоков), с. Близанско (општина Самоков), с. Смиланци (општина Подареш), с. Кетеново (општина Кратово), с. Пуста Река (општина Крушево), с. Меро-ро (општина Желино), с. Горна Лешница (општина Желино), с. Старавина (општина Старавина), с. Рапеш (општина Старавина).

Од плаќање радиодифузна такса се ослободуваат и дел од корисниците на радио и ТВ приемници од населбите Јаргулица (општина Подареш), Ларце (општина Желино), Долно Добарце (општина Желино), Чифлик (општина Желино), Ново Село (општина Желино) и Граешница (општина Старавина).

Идентификацијата на корисниците (домаќинствата) кои немаат квалитетен радиотелевизииски сигнал да изврши МРТ, односно јавното претпријатие Македонска радиодифузија и Службата на МРТ за водење на регистрот на корисниците.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-624/1
9 март 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

330.

Врз основа на член 34 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 4/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 2.03.1998 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА ЗА ОБЈЕКТОТ „ДРОБИЛИЧНА ПОСТРОЈКА, СЕ- ПАРАЦИЈА, БЕТОЅАРА И КОНТЕЈНЕРИ КАКО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ“, ШТО ЌЕ СЛУЖАТ ЗА ПОВРШИНСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ВАРОВ- НИК ОД ЛЕЖИШТЕТО „ГРАДИШТЕ“ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ГРАДИ ВО ОПШТИНАТА ВЕЛЕШТА

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба на објектот „Дробилничка постројка, сепарација, бетоњара и контејнери како придружни објекти“, што ќе служат за површинска експлоатација на варовник од лежиштето „Градиште“, што ќе се гради во општината „Велешта“ „КО“ Лабуништа, м.в. „Калиште“, од КП бр. 1770, катастарска култура пасиште 5 класа и КП бр.

1460, катастарска култура шума 4 класа, земјиште сопственост на Р. Македонија – сегашен корисник шумско стопанство „Јабланица“ од Струга, а инвеститор е ППУП со Увоз-Извоз „Влаши“ од с. Велешта и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог – ситуација во М 1:2500, кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-559/1
2 март 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

331.

Врз основа на член 97 од Законот за средно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 46, ств 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 сн и „Службен весник на РМ“ 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9.03.1998 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ДРЖАВНОТО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВАЛАНДОВО

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Државното средно училиште „Гоце Делчев“ Валандово, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 19.03.1996 година.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1066/1
9 март 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

332.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и 63/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/93 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16.03.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8704

Моторни возила за превоз на стоки

8704 21 -- Со бруто маса до 5т:

8704 21 31 00 ----- Нови

а) патничко возило
комбе со зафатнина на

моторот од 2700 ссм и
сила на моторот од 60
KW

1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-673/1
16 март 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

333.

Врз основа на член 174 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на РМ“, бр.7/97), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 26 февруари 1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ВИСИНАТА НА ОДДЕЛНИ НАДОМЕСТОЦИ ШТО ГИ НАПЛАТУВА КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. Со оваа одлука се утврдува висината на одделни надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност и тоа:

– надоместок за издавање одобрение за издавање хартии од вредност, во висина од 0,3% од обемот на емисијата од поднесеното барање,

– надоместок за издавање одобрение за работа на брокерско-посредничко друштво, во висина од 25.000,00 денари.

2. Надоместоците од точка 1 на оваа одлука се уплатуваат еднократно при издавањето на одобрението од Комисијата за хартии од вредност.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 01-30/1
26 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Комисијата,
д-р **Владимир Кандиќјан, с.р.**

334.

Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“, бр.7/97), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 26.01.1998 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На „Силекс Банка“ А.Д. Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност – осма емисија на акции во вредност од 1.500.000 ДМ или во денарска противвредност по среден курс на Народната Банка на Република Македонија на ден 05.03.1998 година во износ од 46.386.477,00 денари.

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Комисијата за хартии од вредност при Владата на Република Македонија не препорачува како запишувачи и купувачи на акции од оваа емисија на Банката да се јават лица кои до сега немаат инвестирано во Банката.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 01-102/1-97
5 март 1998 година
Скопје

Претседател на Комисијата,
д-р **Владимир Кандиќјан, с.р.**

335.

Врз основа на член 53 став 3 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 7/97 и 15/97), Комисијата за хартии од вредност на својата седница одржана на 17.02.1998 година, донесе

П Р А В И Л Н И К **ЗА СОДРЖИНАТА НА ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА ЗА-** **ПИШУВАЊЕ И КУПУВАЊЕ ХАРТИИ ОД ВРЕД-** **НОСТ, ПО ВИДОВИ НА ИЗДАВАЧИ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината на јавниот повик за запишување и купување хартии од вредност (во натамошниот текст: јавен повик), по видови издавачи.

Член 2

I. Содржина на јавен повик на трговско друштво

Јавниот повик за запишување и купување хартии од вредност што до Комисијата за хартии од вредност го поднесува трговско друштво-издавач на хартии од вредност, задолжително содржи:

1. Број на решението на Комисијата за хартии од вредност за одобрување на емисијата;
2. Податоци за издавачот:
 - 2.1. фирма и седиште на издавачот;
 - 2.2. форма на друштвото;
 - 2.3. организација на друштвото со овластување на организационите делови во платниот промет;
 - 2.4. број на решението од регистарскиот суд;
 - 2.5. предметот на работа според регистрацијата;
 - 2.6. вкупен капитал со состојба на денот на последната периодична пресметка и последната годишна сметка;
 - 2.7. структура на капиталот со состојба на денот на последната периодична пресметка и последната годишна сметка;
 - 2.8. обем на производство, односно на услуги за претходните три години изразено во денари и нематеријални вложувања: издатоци за истражување и развој, пронајдоци, патенти, лиценци и концесии;
- 2.9. Остварен приход:
 - а) на домашен пазар;
 - б) на странски пазар;
 - в) однос на увозот и извозот;
3. Податоци за деловната и развојната политика;
4. Билансни податоци (биланс на успех и биланс на состојба) по годишна пресметка со состојба на 31 декември за претходните три години;
5. Реални обврски на сопственоста на издавачот (хипотеки, залога и сл.);
6. Број на акционери кои учествуваат со повеќе од 10% во основната главнина на акционерското друштво;
7. Исплатена дивиденда во претходната година по видови акции;
8. Движење на ликвидноста:
 - а) достасани, а неплатени обврски;
 - б) просечна минусна состојба на жиро сметката во последните 60 дена до денот на објавувањето на повикот, бројот на денови во блокада на жиро сметката во претходната година и до денот на објавувањето на повикот;
9. Мислење на овластен ревизор;
10. Податоци за досегашната работа на управата и за учество во капиталот на друштвото и во друго правно лице.
11. Податоци за емисијата:
 - 11.1. обем на емисијата;
 - 11.2. намена на средствата;

- 11.3. бројот на хартии од вредност што се издаваат, видот и номиналната вредност;
- 11.4. рокот за запишување и купување на хартиите од вредност;
- 11.5. продажните места;
- 11.6. условите за враќање на уплатените средства доколку емисијата не успее или доколку издавачот се откаже од емисијата;
- 11.11. посебните права што им припаѓаат на сопствениците на хартиите од вредност;
- 11.8. податоците за гарантот, доколку емисијата е гарантирана.

II. Содржина на јавен повик на банка и на штедилница

Јавниот повик за запишување и купување хартии од вредност што до Комисијата за хартии од вредност го поднесува банка или штедилница – издавач на хартии од вредност, задолжително содржи:

1. Број на решението од Комисијата за хартии од вредност за одобрување на емисијата.
2. Основни податоци за издавачот:
 - 2.1. фирма и седиште на издавачот;
 - 2.2. дата на одржување на основачкото собрание;
 - 2.3. број на решението од Народната банка на Република Македонија за издавање одобрение за работа;
 - 2.4. број на решението од регистарскиот суд;
3. Работите кои издавачот ги врши во смисла на Законот за банките и штедилниците;
4. Вкупниот капитал – состојба на денот на последната периодична пресметка и последната годишна сметка:
 - 4.1. акционерски капитал;
 - 4.2. ревалоризациони резерви;
 - 4.3. посебни резерви.
5. Сопственичка структура на капиталот на денот на последната периодична пресметка и последната годишна сметка;
6. Билансни податоци (биланс на успех и биланс на состојба) по годишната сметка со состојба на 31 декември за претходните три години;
7. Податоци за адекватноста на капиталот;
8. Податоци за трајни вложувања на капиталот во:
 - друштва,
 - банки и штедилници,
 - берзи и брокерски посредници,
 - основни средства на банката.
9. Бројот на акционери што учествуваат со повеќе од 10% во основната главнина на друштвото;
10. Износот на исплатени дивиденди во претходната година, по видови акции;
11. Податоци за движење на ликвидноста:
 - 11.1. достасани, а неплатени обврски на денот на објавувањето на јавниот повик;
 - 11.2. просечна минусна состојба на жиро сметката во последните 60 дена до денот на објавувањето на јавниот повик, бројот на денови во блокада на жиро сметката во претходната година и до датумот на објавувањето на јавниот повик;
12. Податоци за деловната и развојната политика;
13. Податоци за досегашното работење на управата и учеството во капиталот на банката, односно во штедилница, или друго правно лице;
14. Број на вработени и нивната квалификациона структура;
15. Мислење на овластен ревизор;
16. Податоци за емисија:
 - 16.1. обем и намена на емисијата;
 - 16.2. бројот и видот на хартиите од вредност и номиналната вредност;

- 16.3. рок за запишување и купување на хартиите од вредност;
- 16.4. продажни места;
- 16.5. услови за враќање на уплатените износи доколку емисијата не успее или доколку издавачот се откаже од емисијата;
- 16.6. посебни права што им припаѓаат на сопствениците на хартиите од вредност;
- 16.7. податоци за гарантот, доколку емисијата е гарантирана.

III. Содржина на барањето поднесено од осигурително друштво

Јавниот повик за запишување и купување хартии од вредност што до Комисијата за хартии од вредност го поднесува осигурителното друштво – издавач на хартии од вредност, задолжително содржи:

1. Број на решението од Комисијата за хартии од вредност за одобрена емисија;
2. Основни податоци за издавачот:
 - 2.1. назив и седиште на осигурителното друштво;
 - 2.2. датум на основање;
 - 2.3. број на решението на Министерството за финансии за издавање дозвола за основање на друштвото;
 - 2.4. број на решението од регистарскиот суд;
 - 2.5. предмет на работа според регистрацијата;
3. Вкупен капитал со состојба на денот на последната годишна сметка и последната периодична пресметка:
 - 3.1. сопственичка структура на капиталот;
 - 3.2. почетен фонд на сигурност за осигурување на живот;
 - 3.3. почетен фонд на сигурност за останатите видови на осигурување;
 - 3.4. резерви:
 - 3.4.1. резерва на сигурност за осигурување на живот;
 - 3.4.2. математичка резерва за осигурувањето на живот;
 - 3.4.3. ревалоризациони резерви;
 - 3.5. фонд на превентива;
4. Билансни податоци (биланс на успех и биланс на состојба) со состојба на 31 декември по годишната сметка за претходните три години;
5. Податоци за адекватноста на капиталот;
6. Податоци за учеството на вредноста на основните средства во вкупниот капитал;
7. Број на акционери што учествуваат со повеќе од 10% во основната главнина на друштвото;
8. Износот на исплатена дивиденда во претходна година, по видови акции;
9. Движење на ликвидноста:
 - 9.1. достасани, а неплатени обврски на денот на објавувањето на јавниот повик;
 - 9.2. просечна минусна состојба на жиро сметката во последните 60 дена до денот на објавувањето на јавниот повик, број на денови во блокада на жиро сметката во претходната година и до датумот на објавувањето на јавниот повик;
10. Податоци за деловната и развојна политика на осигурителното друштво;
11. Износот на средствата за реосигурување;
12. Податоци за досегашната работа на управата и за учеството во капиталот на друштвото или друго правно лице;
13. Бројот на вработени и нивната квалификациона структура;
14. Мислење на овластен ревизор;
15. Податоци за емисијата:
 - 15.1. обем и намена на емисијата;

- 15.2. вкупен број на хартии од вредност што ќе се издадат со емисијата и нивната номинална вредност;
- 15.3. рокот за запишување и плаќање;
- 15.4. продажни места;
- 15.5. услови за враќање на уплатениот износ доколку емисијата не успее или доколку емитентот се откаже од емисијата;
- 15.6. посебни права што им припаѓаат на сопствениците на хартиите од вредност;
- 15.7. податоци за гарантот доколку емисијата е гарантирана.

Член 3

Одредбите од член 2 под 1 се применуваат и на единица на локалната самоуправа, задруга и други правни лица кои не се опфатени во под II и III на овој правилник.

IV. Материјал за промоција на хартиите од вредност

Член 4

Јавниот повик, покрај задолжителните елементи може да содржи и други елементи и да се објави во форма на: публикација, брошура, писмена изјава издадена како новинарска вест, преку памфлети или други документи, преку прикажување на фотографии, кинематографски филмови или видео материјал, во вид на звучно емитување или телевизија, со прикажување на информации преку компјутерски екран или компјутерски отпечаток, со дистрибуција на снимки или на друг начин (во натамошниот текст: материјал за промоција), со цел за промоција на емисијата.

Член 5

Материјалот за промоција мора да е јасен и да не содржи елементи со кои би се ставиле во заблуда идните инвеститори.

Условите за презентирање на јавниот повик за запишување и купување хартии од вредност и начинот на неговата презентација мора да бидат такви што ќе стават на знаење дека јавниот повик се издава со цел промоција на хартиите од вредност и за работите околу инвестирање во хартиите од вредност.

Член 6

Материјалот за промоција на хартии од вредност мора да содржи и елементи што ќе предупредуваат за ризикот вклучен во прибавувањето или држењето хартии од вредност предмет на јавниот повик (промена на вредноста на хартијата од вредност, губење на очекуваната добивка и сл.).

Во случај трансакцијата со хартиите од вредност од емисијата да има таква природа што инвеститорот може не само да го изгуби она што го платил, туку може да предизвика обврски за плаќање на дополнителни средства, во јавниот повик и во материјалот за промоција мора да биде наведено дека инвеститорот може да биде доведен во таква ситуација или, зависно од случајот, подоцна може да плати повеќе пари, или со трансакцијата со таквата хартија од вредност може да загуби повеќе од вложените средства.

– Доколку со хартијата од вредност не се тргува на востановен пазар за хартии од вредност, јавниот повик и материјалот за промоција мора да укажува на тој факт и мора да содржи податоци преку кои инвеститорот ќе биде информиран за можностите за продажба на хартијата од вредност, односно за потребата да обезбеди сигурни информации за нејзината вредност или за ризиците на кои е изложена.

– Доколку со хартијата од вредност се тргува на востановен пазар за хартии од вредност, но со неа се

тргува нередовно или инцидентно, така што не е сигурно дека цената на таа хартија од вредност ќе биде постојано котирана; односно може да биде тешко извршување на трансакции по било која цена што котира, тоа мора да биде наведено во јавниот повик и во материјалот за промоција и мора да воочува на тој факт.

Член 7

Материјалот за промоција на хартии од вредност објавен по пат на проспект, брошура, памфлет или слична маркетинг литература ја содржи датата на неговото прво издавање на првата надворешна страница.

Материјал за промоција на хартии од вредност објавен преку кинематографски филм, видео или ТВ емитување ја носи датата на неговото прво емитување, на почетокот или крајот од промотивниот материјал.

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-37/1

9 март 1998 година
Скопје

Претседател на Комисијата,
д-р **Владимир Кандиќан**, с.р.

336.

Врз основа на член 35 став 1 алинеја 4 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 36/95 и 45/95), Врховниот суд на Република Македонија, на Општата седница одржана на 22 декември 1997 година, донесе

ДЕЛОВНИК ЗА РАБОТА НА ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Глава I

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој деловник се уредува организацијата на Врховниот суд на Република Македонија (во натамошниот текст: Судот) и начинот на работата на Судот, на претседателот на Судот, судските совети, судските оддели, заедничката седница на судските оддели, седницата на судиите и на Општата седница.

Член 2

Со организацијата и начинот на работата на Судот треба да се обезбеди законито, непристрасно, чесно и во разумен рок вршење на функцијата, непречено остварување на правата и обврските на странките, без оглед на нивната положба и својство, како и економично остварување на правата и обврските на странките.

Член 3

Седиштето на Судот е во Скопје. На зградата во која е сместен Судот се истакнува називот „Република Македонија Врховен суд на Република Македонија“ со грбот и знамето на Република Македонија.

Член 4

Судот има свој печат, во форма на круг со пречник од 40 мм.

Печатот го содржи грбот на Република Македонија, околу кој се наоѓа текстот „Република Македонија-Врховен суд на Република Македонија-Скопје“.

Печатот на Судот се става на одлуките што се донесуваат од Судот, како и на сите други службени акти.

Судот има четвртест штембил со пречник од 60 мм. Штембилот го содржи текстот „Врховен суд на Република Македонија“ бр. — датум — Скопје.

Член 5

Бројот на судиите во Судот се утврдува со одлука на Собранието на Република Македонија, на предлог на Општата седница на Судот.

Бројот на работниците се утврдува со Правилникот за систематизација на работите и работните задачи, што го донесува претседателот на Судот согласно со актот на министерот за правда.

Член 6

За конкретизација на работите и задачите што спаѓаат во делокруг на Судот, во почетокот на годината, на Општа седница се утврдува Програма за работа на Судот, што ја подготвува претседателот на Судот врз основа на претходно прибавените мислења на судските оддели.

Во Програмата за работа се конкретизираат работите и задачите на Судот, а особено видот и бројот на предметите по кои ќе постапува, како и работите и задачите што произлегуваат од ангажирањето на судиите за спроведување на надлежноста на Судот предвидена во член 35 од Законот за судовите.

Член 7

Судиите и работниците, во извршувањето на работите од својот делокруг во врска со чувањето на службената тајна, постапуваат согласно со членовите 86 и 87 од Законот за судовите.

Глава II

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Претседател на Врховниот суд на Република Македонија

Член 8

Претседателот на Судот го претставува Судот во комуникацијата и односите со сите правни и физички лица.

Член 9

Претседателот на Судот, во негово отсуство, го заменува судијата што се определува со годишниот распоред за работа на Судот.

Во случај на отсуство на судијата што го заменува претседателот, него го заменува најстариот судија според изборот.

Член 10

Во извршувањето на надлежностите од судската управа, претседателот на Судот се грижи за обезбедување соодветни услови за работа, ја обезбедува примената на овој деловник и на Судскиот деловник и се грижи за уредно, ефикасно и ажурно вршење на работите од надлежноста на Судот.

Член 11

За време на штрајк, претседателот на Судот донесува акт за работата во Судот во согласност со Законот за судовите.

Член 12

Претседателот на Судот го донесува актот за бројот на самостојните судски советници, судските советници, стручните соработници и другите работници на Судот, за систематизација на работите и задачите во Судот, а ги донесува и другите акти за кои е овластен со закон.

По претходно прибавеното мислење од седницата на судиите, претседателот го утврдува годишниот распоред на работите во Судот.

Член 13

Претседателот на Судот може да предложи определени работи и задачи од надлежност на Судот да бидат разгледани на седницата на судиите и да се преземат мерки за отстранување на неправилностите и слабостите во работата како и за унапредување на методот на работа и за постигнување подобри резултати.

Член 14

Претседателот на Судот, по потреба, одржува работни средби со претседателите на апелационите и основните судови во врска со работата на судовите, примената на Судскиот деловник и за други прашања значајни за судството, како и состаноци со претставници на други органи и организации за прашања од значење за судството.

Член 15

Претседателот врши надзор врз работата на сите оддели на Судот, писарниците и другите служби и презема потребни мерки за навремено и уредно работење и за отстранување на неправилностите.

Претседателот на Судот ги испитува, по потреба пр. чините за одолговлекувањето на постапката во постапување по одделни предмети на Судот и презема мерки за нивно отстранување.

Член 16

Комуникацијата со странки во врска со судската управа ја врши претседателот на Судот во денови и на начин што тој ќе ги определи.

Известувањата по писмените поплаки и претставки ги дава секретарот на Судот по претходно одобрување од претседателот на Судот.

По овластување на претседателот, приемот на странките може да го врши и шефот на кабинетот на претседателот.

Член 17

Претседателот на Судот, судиите и другите овластени работници ги разгледуваат и по потреба ги проверуваат поднесените претставки, кои се однесуваат за нестручно, несовесно, ненавременно или неуредно вршење на функциите и работите во Судот и во сите судови во Републиката и веднаш се преземаат мерки за отстранување на евентуалните недостатоци.

Проверката на наводите во претставката ја вршат претседателот на Судот и стручните служби на кабинетот на претседателот. По оценка на претседателот, ако претставката содржи сериозни основи за сомневање во работата на одделни судии и други вработени во судовите, за проверка на тие наводи може да овласти определен судија или да оформи комисија.

Член 18

Комисијата од претходниот член се образува откако претседателот на Судот ќе прибави изјава од претседателот на соодветниот суд односно од судијата на кого се однесува претставката.

Комисијата, односно определениот судија, се овластени да ги вршат сите дејствија потребни за утврдување на фактите изнесени во претставката, да бараат потребни известувања, да извршат увид во предмети и други списи, да водат разговори со претседателот на соодветниот суд односно судијата и со други лица.

По завршување на работата, овластениот судија или овластената комисија доставува до претседателот на Судот информација, а претседателот со свое мислење и предлог ја известува Општата седница.

На подносителот на претставката, задолжително му се доставува одговор.

Член 19

Заради навремено информирање и запознавање со тековната работа и со актуелните прашања во судските оддели, консултации во врска со составување на предлозите за седниците на судиите и на Општата седница и заради прибирање на мислења за прашања од надлежност на претседателот на Судот, претседателот на Судот, по потреба, одржува работни или договорни средби со претседателите на судските оддели, а повремено и со претседателите на судските совети.

Член 20

Во рамките на остварувањето на грижата и одговорноста за навремено и уредно извршување на работата на Судот, претседателот на Судот може да бара податоци и информации од претседателите на одделите, претседателите на советите и одделни судии што се однесуваат на текот на постапката на предметите.

Член 21

Претседателот на Судот може да определи приоритет во решавањето на одделни предмети врз основа на писмено барање на странки или врз основа на усно барање при приемот на странките кај претседателот. Приоритетот се потврдува со потпис на претседателот на писменото барање на странките односно на обвинката на предметот.

Овие предмети се земаат во работа без одлагање.

2) Кабинет на претседателот на Врховниот суд на Република Македонија**Член 22**

За вршење на стручни, административно-технички работи за потребите на претседателот на Судот се организира кабинет на претседателот на Судот.

3) Судски оддели**Член 23**

Во Судот се основаат три судски оддели:

1. Оддел за казниви дела;
2. Оддел за граѓански дела;
3. Оддел за управни спорови.

4) Центар за информатика, евиденција на судската практика и едукација**Член 24**

Во Судот се основа и Центар за информатика, евиденција на судската практика и едукација. Со Центарот раководи судија определен од претседателот на Судот, со годишниот распоред за работа.

5) Стручна служба**Член 25**

Стручно-соработничките, стручните, материјално-финансиските, административните и административно-техничките и техничките работи ги врши стручната служба на Судот.

Стручната служба ја сочинуваат самостојните судски советници, судските советници, стручните соработници, административните, административно-техничките и техничките работници.

Член 26

Стручната служба се организира во два сектора:

1. Сектор за вршење на стручно-правни работи (стручно правен сектор);

2. Сектор за вршење материјално-финансиски, административни, административно-технички и технички работи (административно-технички сектор).

Во стручно-правниот сектор се вршат работите што спаѓаат во делокруг на работата на самостојните судски советници, судските советници и стручните соработници.

Во административно-техничкиот сектор се вршат материјално-финансиските, административните, дактилографските, курирските и другите технички работи.

Член 27

Во рамките на административно-техничкиот сектор се организираат:

1. писарница за казниви дела;
2. писарница за граѓански дела;
3. писарница за управни спорови;
4. приемна канцеларија со експедиција;
5. служба за материјално-финансиски работи;
6. дактило биро;
7. библиотека;
8. возачко-доставувачка служба;
9. телефонска централа;
10. бифе.

Член 28

Со стручната служба раководи секретарот на Судот според насоките на претседателот на Судот, и нему му одговара за својата работа.

Работите и работните задачи на вработените во стручната служба, како и нивниот број се уредуваат со актот за систематизација.

Член 29

Претседателот на Судот со годишниот распоред за работа врши распоред за работа на самостојните судски советници, судските советници и стручните соработници по оддели, кои работат по насоките на претседателот на одделот и судиите со кои се определени да работат.

Со годишниот распоред за работа ги определува одговорните работници во писарниците и службите во кои има повеќе од еден работник.

6) Секретар на Судот

Член 30

Секретарот на Судот му помага на претседателот на Судот во работите на судската управа и ги врши особено следните работи:

- се грижи за уредно и навремено извршување на работите од страна на работниците во Судот;
- води евиденција на присутните и отсутните работници, го контролира почитувањето на почетокот и завршувањето на работното време од страна на работниците и го известува претседателот на Судот за состојбите;
- учествува во организирањето на Општата седница и седницата на судиите, се грижи за водењето на записниците и за правилно и навремено оформување на ставовите и мислењата што се донесени;
- ги прима странките кои се обраќаат до Судот и им ги дава потребните известувања и објаснувања во врска со постапката пред Судот;
- се грижи за постапувањето по претставките, поплаките и другите барања на странките и изготвува годишен извештај за поплаките упатени до Судот;
- се грижи за правилно извршување на работите во врска со работните односи и персоналните прашања;
- се грижи за подготвувањето нацртот на предлогот на финансиската пресметка за работата на Судот, го следи извршувањето на пресметката во текот на годи-

ната и го известува претседателот на Судот за состојбите;

– врши работа на одговорен работник за народна одбрана и за работите во врска со постапувањето со поштата од доверлив карактер.

Глава III

РАБОТА НА СУДОТ

Член 31

Работите од својата надлежност, утврдена со Уставот и Законот за судовите, Судот ги извршува преку:

- советите,
- седницата на одделите,
- заедничката седница на одделите,
- седницата на судиите,
- општата седница.

Во проучувањето на одделни прашања од интерес за работата на Судот учествуваат и почесни советници.

1. Работа во советите

Член 32

Претседателот на советот определува, по правило, според редоследот на приемот на предметот судија известител, кој постапува по предметот, а во посложени предмети изработува писмен реферат или нацрт-одлука, која се доставува на членовите на советот.

Советот може да определи и соизвестител, ако тоа го побара судијата известител или ако советот оцени дека тоа е потребно.

Член 33

При донесување на одлука, советот оценува дали прифатеното правно мислење треба да биде запишано во евиденцијата на судската практика и да биде регистрирано во документацијата. Советот утврдува сен-тенца од прифатеното правно мислење врз основа на нацрт составен од судијата известител.

Член 34

Ако советот во одлучувањето оцени дека треба да се поведе постапката за измена на закон што се применува, се составува предлог до претседателот на Судот, а тој го иницира разгледувањето на Општа седница.

Кога советот ќе оцени дека по правното прашање за кое решавал треба да се донесе правно мислење, заради обезбедување единствена примена на законот, го известува за тоа претседателот на одделот и ја прекинува работата по предметот сè додека тоа прашање не биде расправано на седница на одделот.

Ако на седницата на одделот не се постигне согласност за единствена примена на законот, предлогот за донесување правно мислење се доставува до претседателот на Судот, а тој предлогот го става на разгледување и расправање на Општа седница.

Член 35

Изворникот на одлуката заедно со предметот се доставува до Центарот за информатика, евиденција на судската практика и едукација.

Ако Центарот за информатика, евиденција на судската практика и едукација, укаже дека со донесената одлука се отстапило од практиката на Судот, претседателот на советот повторно го поставува прашањето на разгледување и одлучување пред советот.

Ако советот не ја измени одлуката при повторното одлучување, предметот се упатува до претседателот на одделот заради постапување и разгледување на седница на одделот.

Член 36

Секоја седница се евидентира во посебна книга за седница на совет, во која се внесува денот на одржувањето на седницата, составот на советот, бројот на предметот, правниот лек односно основот по кој се одлучувало и видот на одлуката, а во одделни предмети и присуството на странките, кога тоа се определува со закон.

Евидентната книга за работа на советот се чува кај претседателот на советот.

**2. Судски оддели
Организација и надлежности на одделите****Член 37**

Во надлежност на судиите од Одделот за казниви дела е постапувањето и одлучувањето по предметите за кривични дела и други казниви дела.

Во надлежност на судиите од Одделот за граѓански дела е постапувањето и одлучувањето по предметите во споровите од личните и семејните односи, работните односи, како и од имотните и другите граѓанско-правни односи на физичките и правните лица.

Во надлежност на судиите од Одделот за управни спорови е постапувањето и одлучувањето по предметите од управни спорови.

Изборните предмети ги решаваат посебни совети определени со годишниот распоред за работа на Судот.

Член 38

Одделите вршат и други работи кои им се ставени во надлежност со закон и работи кои по својата правна природа се од надлежност на одделот. Особено разгледуваат законски прописи и други правни акти, иницираат стручни советувања, консултативни состаноци и семинари со претставници на други судови, државни органи и организации од земјава и странство по правни прашања од примената на законите.

Член 39

Одделот го сочинуваат сите судии кои постапуваат по предметите од надлежност на тој оддел, како и стручните соработници, судските советници, самостојните судски советници и административните работници кои согласно со програмата за работа се распоредени во одделот.

Одделот работи во состав од судии кога постапува и расправа по предметите од својата надлежност, а за другите прашања од својата надлежност работи во поширокиот состав од став 1 на овој член.

Член 40

Одделот има претседател и заменик на претседателот, од редот на судиите, а секретар, од редот на судските советници.

Член 41

Одделите работат на седници.

Седниците ги свикнува претседателот на одделот по своја иницијатива, по барање на судиите во одделот или на претседателот на Судот.

Претседателот на одделот за секое правно прашање односно предмет определува судија известител и судија соизвестител, ако тоа е потребно, и се грижи за формулирање на правните мислења и заклучоци донесени на седницата и за извршување на програмата на Судот што се однесува за работата на одделот.

3. Заедничка седница на одделите**Член 42**

Во Судот, по потреба, се организираат и заеднички седници на судските оддели.

На седниците на судските оддели се разгледуваат прашања од интерес за работата на сите совети, односно судии што се во состав на одделот, особено во однос на примената на законите во соодветни области и воедначување на судската практика и унапредување на методот на работата.

Член 43

Со поканата за седница се предлага дневниот ред и се доставуваат материјалите по кои ќе се расправа на седницата.

Поканата и материјалите за седницата се доставуваат до секој судија, самостојните судски советници, судските советници и стручните соработници во состав на одделот како и на претседателот на Судот, најдоцна осум дена пред нејзиното одржување, а за итни и актуелни прашања овој рок може да биде пократок.

Член 44

Кога во решавањето на некое правно прашање учествуваат два оддела, заедничката седница ја свикнуваат спогодбено претседателите на тие оддели при што секој оддел определува судија известител.

Со заедничката седница раководи претседателот на одделот во чиј делокруг спаѓа материјата која е предмет на расправа или по договор меѓу претседателите.

Член 45

Самостојните судски советници, судските советници и стручните соработници во одделот имаат право на седницата на одделот и на заедничката седница да учествуваат во дискусијата по правните прашања што се ставени на дневен ред, но не и право да гласаат.

Член 46

За полноважно одлучување на седницата на одделите потребно е присуство на најмалку две третини од судиите кои го сочинуваат одделот, додека за полноважно одлучување на заедничка седница на оддели потребно е присуство на најмалку две третини од судиите на секој оддел.

Правното мислење се усвојува со двотретиноско мнозинство од судиите на секој оддел.

Член 47

Правното мислење се изнесува на Општа седница во случаите кога не ќе се постигне потребниот број на гласови на седницата на одделот или кога ќе се дојде до различни ставови на два оддела на заедничката седница на одделите.

На ист начин се постапува и во случаите ако советот при повторното одлучување не постапи во согласност со правното мислење на одделот. Во тој случај претседателот на одделот има право да ја запре одлуката додека не се изнесе прашањето на Општа седница.

Судијата кој не се согласува со одлуката на седницата на одделот или на заедничката седница на одделите, може да му предложи на претседателот на Судот прашањето да биде изнесено на Општа седница на Судот.

Член 48

За работата на седницата се води записник во кој се внесуваат сите мислења изнесени на седницата, како и резултатот од гласањето.

Записникот го потпишува претседателот на одделот кој раководел со седницата и стручниот соработник кој го водел записникот.

Секоја седница се евидентира во посебна книга наменета за седници на одделот во која се евидентира и содржината на записникот од работата на седницата.

Член 49

Нацртот на правното мислење прифатено на седницата го изготвува известителот, а ако неговиот предлог

не биде прифатен, тогаш судијата определен на седницата.

Нацртот се доставува до сите членови на одделот.

Конечниот текст се усогласува на седницата на одделот.

Правното мислење составено во писмена форма го потпишуваат сите членови на одделот.

Судијата кој не се согласува со прифатеното правно мислење, со диспозитивот или со образложението, не го потпишува правното мислење туку своето мислење ќе го издвои и ќе го приложи кон изворникот на прифатеното правно мислење.

4. Работа на седницата на судиите

Член 50

Седницата на судиите ја сочинуваат сите судии на Судот.

Седницата на судиите ја закажува и со неа раководи претседателот на Судот.

Член 51

На седницата на судиите се разгледуваат прашања од општо значење за работата на Судот, се утврдува предлогот на програмата за работа и се дава мислење за годишниот распоред за работа на судиите.

На седницата на судиите се разгледуваат стручни и правни прашања од пошироко значење заради насочување на нивното разгледување на Општа седница или на одделни советувања и состаноци, се определува учеството на судиите на разни советувања во земјата и странство, се разгледуваат информациите од извршените посети во земјата и странство, како и прашањата што треба да се постават на Општата седница.

Претседателот на Судот, на седницата на судиите, ги информира судиите за активностите и контактите што ги остварил со другите органи и организации во земјата и странство, а исто така и за други поважни сознанија и активности од неговата надлежност.

5. Работа на Општата седница

Член 52

Општата седница ја сочинуваат претседателот и сите судии на Судот.

Член 53

На Општата седница сите судии носат посебна судиска облека (тога).

Судиите во салата за седници седат по следниот редослед: претседателот на Судот седи на централното место на масата, од десна страна седи претседателот на одделот кој е постар според изборот, а од лева помладиот според изборот. Судиите, првите дванаесет според изборот седат од десна страна на претседателот, а другите дванаесет исто така според изборот седат од левата страна, но сметано од дванаесетиот судија што седи од десната страна на претседателот на Судот. Ако повеќе судии се избрани на иста седница, староста се определува според редоследот на изборот. Секој судија седи на точно определеното место и пред него стои табличка со називот на Судот и името и презимето на судијата.

Ако во работата на Општата седница учествуваат и лица надвор од составот на Општата седница, тие седат после составот на Судот.

Секретарот на Судот, самостојните судски советници, судските советници и стручните соработници седат зад судиите, во зависност од просторот на салата во којашто заседава Општата седница.

Член 54

На Општата седница, по правило, се присутни и учествуваат во работата без право на гласање секрета-

рот на Судот, самостојните судски советници, судските советниците, стручните соработници и записничарот.

Кога претседателот на Судот ќе оцени дека има потреба, а особено кога Општата седница обработува прашања од посебен интерес, може да покани на Општата седница да присуствуваат и да учествуваат во нејзината работа и претставници на апелационите и основните судови.

На Општата седница, по оценка на претседателот, или по заклучок на Општата седница, можат да бидат повикани да учествуваат во работата на Општата седница и Јавниот обвинител на Република Македонија, Народниот правобранител, Јавниот правобранител на Република Македонија, претставници од правните факултети или другите факултети, претставници на Академијата на науките и уметностите на Македонија, или други стручни институции кои можат по прашањата од нивниот делокруг да дадат свое мислење и придонес.

По оценка на претседателот на Судот, зависно од прашањата на дневниот ред, Општата седница ќе се одржува исклучиво со членовите кои ја сочинуваат.

Член 55

За Општата седница се известуваат и на неа можат да присуствуваат и претставници на јавните гласила, ако на седницата се расправаат прашања од пошироко правно значење и од интерес за пошироката јавност. Одлука за присуство на претставници на јавните гласила донесува претседателот на Судот.

Член 56

Општите седници, по правило, се одржуваат во седиштето на Судот. По исклучок, со одлука на Општата седница тие можат да се одржуваат и надвор од седиштето на Судот.

Член 57

Општата седница ја свикнува претседателот на Судот по сопствена иницијатива и по заклучок на Општата седница.

Иницијатива за свикнување на Општа седница може да се поднесе од:

- седницата на судиите
- одделите на Судот
- судските совети
- судијата на Судот
- претседателот на апелационен или на основен суд.

Претседателот е должен да свика Општа седница по заклучок на Општа седница, по барање на оддел на Судот или на седница на судиите.

Заедно со барањето за свикнување на Општа седница, потребно е да се изложи прашањето што треба да се разгледува на седницата и да се изнесе мислењето за решението на тоа прашање доколку иницијативата за свикнување потекнува од седницата на судиите, одделите, судските совети, судиите на Судот и претседателите на апелационите и основните судови.

Член 58

Иницијатива за свикнување на Општа седница може да се поднесе и од субјекти кои не се наведени во член 57. Претседателот на Судот таквата иницијатива ја доставува до одделите заради разгледување. Ако одделите оценат дека има основ за свикнување Општа седница за иницираното прашање, иницијативата ќе се смета како предлог на одделот.

Член 59

Општата седница одлучува полноважно, ако на седницата се присутни најмалку две третини од членовите на Општата седница.

Општата седница одлучува со мнозинство гласови на сите членови.

Гласањето на Опшната седница е јавно кога се одлучува за правен лек, а тајно за другите случаи кога за тоа ќе одлучи Опшната седница.

Член 60

Опшната седница ја свикнува и со неа раководи претседателот на Судот, а во негово отсуство судијата што го заменува или судијата што е најстар според изборот.

Претседателот на Судот ја свикнува Опшната седница по своја иницијатива, или на писмена и образложена иницијатива на субјектите од член 57 и член 58.

Член 61

Расправање и прифаќање на начелните ставови или начелните правни мислења, можат да предложат одделите на Судот во чие правно подрачје спаѓа третираното прашање на кое се однесува начелниот став или начелното правно мислење.

Предлогот ќе се даде за расправање на Опшната седница ако во одделот на Судот од кој се предлага е прифатен со мнозинство на гласови на судиите од тој оддел.

Кога се работи за прашања кои ги засегаат работите на два или на сите три оддели, одделите претходно ги усогласуваат своите ставови. Ако ставовите на одделите не се усогласени, со предлогот за Општа седница на едниот оддел се наведуваат и спротивните ставови на другите оддели.

По предлог на судија на Судот, претседателот на Судот го поставува одреденото прашање на Опшната седница, ако судијата изработи писмен реферат, со конкретен предлог за решавање на спорното прашање.

Секој судија има право своето мислење да го искаже во траење од пет минути со можност да се јави уште еднаш пак во траење од пет минути, а ако бара дополнително време, претседателот на Судот треба да бара одобрување од Опшната седница.

Во случај на непридржување на предвиденото време, по претходна опомена, претседателот на Судот е должен да му го одземе зборот на секој учесник на Опшната седница.

Член 62

Покана за свикнување на Општа седница со предлогот на дневниот ред и со сите материјали, им се доставува на членовите на Опшната седница и на други учесници најмалку 10 дена пред одржувањето на седницата.

Во итни случаи, тој рок може да биде покус.

И во случајот кога претседателот свикнува Општа седница, по своја иницијатива во итни случаи, е должен со поканата да достави до членовите на Опшната седница писмен материјал со предложен денен ред.

Член 63

Секој член на Опшната седница може писмено да го образложи своето мислење пред седницата, кое претседателот го доставува на другите членови на Опшната седница.

Член 64

По исклучок, за Опшната седница чие одржување е закажано, можат да се предложат за разгледување и други прашања надвор од предлогот на дневниот ред. Во таков случај предлагачот на новото прашање е должен да ги подготви и достави материјалот до претседателот на Судот, а тој до сите судии на Судот најдоцна 5 дена пред одржувањето на седницата.

Опшната седница ќе одлучи дали ќе го стави тоа прашање на дневен ред.

Член 65

Претседателот на Судот најнапред утврдува дали на Опшната седница се присутни најмалку две третини од

членовите на Опшната седница, а после тоа со гласање се утврдува дневниот ред.

При утврдување на дневниот ред можат да се внесат и прашања предложени непосредно пред одржувањето на седницата или на самата седница ако се од таков карактер што за нив не е потребна подготовка, а се бара особена итност. Итноста треба да се образложи.

Редоследот за разгледување на прашањата од дневниот ред на Опшната седница го определува претседателот на Судот.

Член 66

Откако Опшната седница ќе го утврди дневниот ред, претседателот на Судот односно претседавачот, при секоја точка од дневниот ред му дава збор прво на судијата известител. Во расправата, претседателот на Судот на учесниците им дава збор по оној редослед по кој се пријавиле за расправа.

После расправата по начелните ставови, односно начелните правни мислења и другите прашања претресувани на Опшната седница, прв дава мислење судијата известител или судијата по чиј предлог прашањето е ставено на разгледување на Опшната седница.

Ако член на Опшната седница сака да зборува за повреда на Деловникот, или да одговори на наводот во врска со од него изнесено мислење кој предизвикал несогласување, претседателот на Судот му дава збор веднаш штом ќе побара.

Член 67

Претседателот на Судот се грижи за одржување на редот на седницата,

Претседателот на Судот, односно претседавачот на седницата, дискусијата по одделни точки од дневниот ред ја заклучува кога ќе утврди дека прашањето е зрело за одлучување или кога Опшната седница ќе се изјасни за тоа.

Опшната седница може да одлучи да се одложи заемањето на начелен став или начелно правно мислење, односно донесувањето на одлука по одделни прашања доколку наоѓа дека не се зрели за решавање или од некои други посебни причини, а по потреба може и одделни прашања да симне од дневниот ред.

Предлагачот може да го повлече предлогот за начелен став или начелно правно мислење, без обврска повторно да го предложи за расправање и одлучување на Општа седница.

Член 68

По прашањата од дневниот ред се гласа откако Опшната седница ќе се изјасни дека за прашањето е dostatно расправано.

Гласањето се врши така што присутните членови на Опшната седница се изјаснуваат со „за“ или „против“ предлогот.

Ако има повеќе предлози, прво се гласа за предлогот на известителот, а потоа за другите предлози, како што биле предложени на Опшната седница или по логичен редослед.

Членовите на Опшната седница не можат да одбијат да гласаат.

Член 69

По правило, гласањето се врши со кревање на рака, а по исклучок и поименично, ако така одлучи Опшната седница.

Кога се гласа со кревање на рака, на повик на претседателот на судот односно претседавачот на седницата, прво гласаат членовите на Опшната седница кои се за предлогот.

Претседателот на Судот, односно претседавачот на седницата, прво утврдува дали за прифаќање на предлогот гласале мнозинството на судиите на одделите во

чија надлежност спаѓа третираното прашање, потоа утврдува дали гласале за прифаќање на предлогот мнозинството од сите членови на Општата седница.

После гласањето за предлогот, претседателот на Судот односно претседавачот на седницата, ги повикува да гласаат и членовите на Општата седница кои се против предлогот.

Член 70

Поименично се гласа ако тоа го бара некој од членовите на Општата седница или ако така одлучи Општата седница со мнозинство на гласови на сите присутни членови на Општата седница.

Поименично се гласа со повикување на членовите на Општата седница по азбучен ред на нивните презимиња, со тоа што судијата известител секогаш гласа прв.

Член 71

Кога по одделни прашања се врши тајно гласање, резултатот од гласањето го утврдува тричлена комисија која ја именува Општата седница од своите членови. Секретарот на Судот помага во работата на комисијата.

Тајното гласање се обавува со гласачко ливче. На гласачкото ливче задолжително треба јасно да биде определено прашањето за кое се гласа. Се гласа така што се заокружува зборот „за“ или „против“.

Член 72

За текот на Општата седница се води записник.

Записникот ги содржи основните податоци за Општата седница и податоците од нејзината работа.

Кога Општата седница одлучува по барање за заштита на законитоста, записникот за советувањето со одлуката донесена по барањето се потпишува од сите присутни членови на седницата.

Начелните правни ставови, начелните правни мислења, како и другите прифатени одлуки се впишуваат во записникот дословно, така како што биле изгласани на Општата седница.

Во записникот се впишуваат и резултатите од гласањето за одделните прашања и предлози.

Секој член на Општата седница кој не се согласил со прифатената одлука, може да бара суштествените делови на неговото мислење да се впишат во записникот или кон записникот да се приложи неговото издвоено мислење.

Кон записникот се прилага и препис од одлуката, односно мислењето кое го прифатила Општата седница.

Член 73

Записникот на Општата седница го води секретарот на Судот, или со одлука на претседателот на Судот, друго лице.

Записникот го потпишуваат претседателот на Судот и записничарот.

Текот на седницата може да се сними на магнетофон. Преписаниот текст се приложува кон записникот.

Член 74

Секоја Општа седница се впишува во книгата за седници на Општата седница.

Член 75

Општата седница одлучува кој ќе го изготви прифатениот начелен став, начелното правно мислење, заклучокот или другата одлука. По правило, за тоа се определува судијата известител, освен ако неговиот предлог не бил прифатен или пак предлогот на одделот на кој му припаѓа третираното прашање.

Утврдените начелни ставови и начелни правни мислења и усвоените заклучоци содржат и образложение во кое се наведуваат причините за нивното усвојување.

Образложението ги содржи и причините на мислењето кое не било прифатено.

Дефинитивната редакција на усвоените начелни ставови, начелните правни мислења, другите одлуки и заклучоци ја изготвува комисијата за редакција на одлуките, која ја определува Општата седница.

Прифатените начелни ставови, начелните правни мислења, одлуките и други заклучоци, задолжително треба да бидат изготвени во рок од 15 дена по завршувањето на Општата седница.

Начелните ставови се објавуваат во „Службен весник на Република Македонија“.

Начелните правни мислења, другите одлуки или заклучоци можат со одлука на Општата седница, да бидат објавени на соодветен начин, а преку средствата за информирање.

По барање на член на Општата седница, може да се објави и издвоено мислење на судија, член на Општата седница.

Член 76

Начелните ставови и начелните правни мислења кои биле прифатени на Општата седница, се задолжителни за сите совети на Судот.

Претседателот на одделот е должен да ги информира членовите на советите во одделот за неусогласноста на одлуката на еден совет со ставот на Општата седница. После таквата информација советот е должен за тоа повторно да одлучува, согласно со одлуката на Општата седница.

Член 77

Кога Општата седница дава мислење за предлози на закони и на други прописи, со кои се уредуваат прашања од значење за работата на судовите, претседателот на Судот определува судија од соодветниот оддел кој претходно го проучува законот односно прописот и реферира на одделот, а утврденото мислење на одделот се доставува на Општата седница.

Мислење искажано надвор од Општата седница се смета за лично мислење на судијата.

Член 78

Кога Општата седница разгледува прашање во врска со работата на судовите најпрвин треба да има мислење од седницата на судиите на соодветниот суд. Тоа мислење го проучува судија определен од претседателот на Судот и тој ја информира Општата седница.

Во случај таков проблем да изнесе судија на Општа седница ќе се побара мислење од седницата на судиите на соодветниот суд на кој се однесува.

Кога е во прашање примената на законите без подготвен пишиан материјал, Општата седница, по правило, не го разгледува проблемот.

Член 79

Кога Општата седница утврдува мислење за избор и утврдување предлог за постоење на причини за разрешување на судија, по добиените податоци од Републичкиот судски совет, се известуваат сите судии најдоцна 8 дена пред седницата, а претседателот на Судот може да задолжи еден или повеќе судии да реферираат на седницата.

Општата седница може, по потреба, и на друг начин да прибави податоци и факти кога утврдува мислење за избор односно разрешување на судија.

Член 80

Годишните извештаи за работата на судовите Општата седница ги разгледува најдоцна до 30 март.

На Општата седница на која се разгледуваат извештаите се повикуваат и претседателите на апелационите судови, а во одделни случаи и претседателите на сите или на одделни основни судови.

Општата седница, по разгледувањето на извештајот за работа на секој суд, дава своја оценка во вид на заклучок во однос на ажурноста на судот, квалитетот на работата, ангажираноста на судиите и вршењето на судската управа.

Заклучоците на Општата седница се доставуваат до судовите, а по потреба и се објавуваат во средствата за јавно информирање.

Општата седница со Програмата за работа определува дали во текот на годината посебно ќе ја следи работата на одделен суд и ќе определи судија или група судии што ќе го вршат тоа.

7) Работа на центарот за информатика, евиденција на судската практика и едукација

Член 81

Центарот за информатика, евиденција на судската практика и едукација се организира во два сектора:

1. Сектор за евиденција на судската практика и едукација,

2. Сектор за информатика со база на податоци за правосудниот и информацискиот систем.

Со секторот раководи судија определен од претседателот на Судот со годишниот распоред за работа.

Член 82

Во секторот за евиденција на судската практика и едукација се усогласува работата на одделите на Судот во извршувањето на задачите кои се однесуваат на евиденцијата и проучувањето на судската практика и се вршат работите во врска со подготовката на програмата за едукација и организирањето на едукацијата.

Член 83

Во секторот за евиденција на судската практика се подготвува план за следење на судската практика и се составуваат предлози по прашањата што се изнесуваат на Општата седница односно седница на судиите, заради заемање определен став за воедначување на судската практика.

Член 84

Судијата определен со годишниот распоред за работа го утврдува начинот на кој секторот за евиденција, судска практика и едукација, ги евидентира начелните ставови и начелните правни мислења.

Судијата од претходниот став го определува и начинот на евидентирањето на судската практика.

Член 85

Судот издава Билтен два пати во годината, а Збирка на судски одлуки еднаш годишно.

8) Работа на почесните советници

Член 86

Работата на почесните советници ќе се уреди со посебен акт на Општата седница.

ГЛАВА IV

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 87

Секторот за информатика при Центарот за информатика, евиденција на судската практика и едукација ќе

започне да функционира кога ќе се обезбедат материјално-технички и кадровски услови за неговата работа.

Член 88

За прашањата што не се уредени со овој деловник соодветно ќе се применуваат одредбите од Судскиот деловник („Службен весник на РМ“ бр.9/97).

Член 89

Овој деловник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави и во Билтенот на Судот.

Со влегувањето во сила на овој деловник, престанува да важи досегашниот Деловник на Општата седница на Врховниот суд на Македонија од 01.10.1983 година.

03 Бр. 195/98

4 март 1998 година
Скопје

Претседател
на Врховниот суд
на Република Македонија,
Димитрие Димишковски, с.р.

337.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92) на седницата одржана на 18 февруари 1998 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за измени и дополнување на Деталниот урбанистички план на град Гостивар бр. 08-237/1 донесена од Собранието на Општина Гостивар на 14 јуни 1994 година, во делот на КП. бр. 310/1 и 308/1.

2. СЕ УКИНУВА времената мерка за запирање од извршување на поединечните акти и дејствија донесени односно преземени врз основа на оспорената одлука.

3. Оваа одлука произведува правно дејство со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Уставниот суд на Република Македонија, со решение У.бр. 185/97 од 17 декември 1997 година, поведе постапка за оценување законитоста на одлуката означена во точката 1 од оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со закон.

Воедно, Судот ги запре од извршување поединечните акти и дејствија донесени односно преземени врз основа на оспорената одлука.

5. Во претходната постапка Судот утврди дека за донесување на Одлуката за изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план на градот Гостивар била одржана јавна расправа која траела 15 дена од 27 декември 1993 година до 12 јануари 1994 година на која граѓаните дале свои писмени забелешки. Притоа, во нацрт-планот кој бил изложен на јавна расправа на КП. бр. 310/1 и 308/1 биле предвидени само објекти П+З. Во предлог-планот пак, на истите парцели се предвидуваат уште два објекта – лепенки со катност Приземје. Овие лепенки на оспорените парцели не се произлезени од барање на граѓаните затоа што во време на донесување на планот просторот на кој се предвидени објектите бил во сопственост на Република Македонија, а во 1995 година е доделен на трајно користење на Пиро Асан и Халим од Гостивар.

Понатаму, Судот утврди дека оспорените два објекта биле вртани од страна на собраниската комисија која работела по забелешките на граѓаните. Имено, на јавната расправа по нацрт планот по барање бр. 08-1128/93 од Мемети Абдулфет сопственик на КП. бр. 298 чие барање било удоволено собраниската комисија на објектот КП. бр. 298 вртала доградба со катност Приземје од источната страна на објектот. Притоа, заради

естетски изглед, истата комисија уште на четири објекти во низа предвидени со планот додала доградба лепенка со катност Приземје кој се протегал на целиот потег на улицата „Браќа Гиноски“ помеѓу улиците „Белградска“ и „Шуматоска“.

Значи со едно барање кое е поднесено од граѓанинот Мемети Абдулфет на неговиот објект да биде додадена доградба со катност Приземје и кое барање било удоволено, собраниската комисија без барање од другите сопственици ги додала објектите – лепенки без да биде одржана јавна расправа за нив и без барање на граѓаните на јавната расправа.

6. Во член 31 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 38/85, 18/89 и 38/90) кој важеше во време на донесување на урбанистичкиот план, се определува урбанистичкиот план да се изработува во две фази: нацрт на план и предлог на план (став 1), при што нацртот на урбанистичкиот план задолжително се става на јавна расправа (став 2), после што граѓаните доставуваат забелешки во писмена форма (став 4), па потоа врз основа на забелешките што ќе се прифатат се подготвува предлог на план (став 6). Понатаму, во член 33 од Законот, се предвидува предлог-урбанистичкиот план да се доставува на собрание на општината, заедно со извештајот од јавната расправа и образложението на забелешките кои не се прифатени, а според член 34 став 2 од Законот, урбанистичкиот план за подрачјето на општината го донесува собрание на општината.

Од изнесените законски одредби произлегува обврска за доносителот, нацрт-урбанистичкиот план да го стави на јавна расправа пред граѓаните, а граѓаните имаат право да дадат забелешки на предвидените решенија.

Според член 17 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/96), по нацртот на деталниот урбанистички план се спроведува јавна анкета. Јавната анкета според член 18 од Законот, се спроведува со излагање на планот на јавно место најмалку 15 дена во кој рок заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот доставуваат писмени забелешки на анкетни листови до организаторот на анкетата. За јавната анкета надлежното министерство изработува извештај со образложение за неприфатените забелешки, кој се доставува заедно со предлогот на планот.

Според член 28 од овој закон измените и дополнувањата на плановите од член 7 од овој закон се вршат во иста постапка пропишани за нивно донесување, доколку со овој закон не е поинаку уредено.

Имајќи ја предвид изнесената фактичка состојба и законот, одредбите од поранешниот и сегашниот закон, Судот оцени дека секоја измена на деталниот урбанистички план што се однесува на урбанистичките парцели, намена, катност, регулациони и градежни линии, габаритот на објектот, кои елементи треба да ги содржи секој детален урбанистички план, претставува измена и дополнување на урбанистичкиот план, за чие донесување е неопходно спроведување целокупна постапка како и за донесување на урбанистичкиот план.

Со оглед на тоа што на КП. бр. 310/1 и 308/1 се предвидени објекти лепенка без да се спроведе законски пропишана постапка, Судот оцени дека одлуката во означените делови не е во согласност со означените одредби од Законот.

7. Со оглед на тоа што Судот го укина актот означен во точката 1 од оваа одлука се укинува и привремената мерка за забрана на извршување на поединечните акти и дејствија донесени односно преземени врз основа на таа одлука.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У.бр. 185/97
18 февруари 1998 година на Уставниот суд на Република Македонија,
Скопје
Претседател
д-р Милан Недков, с.р.

338.

Врз основа на член 53 став 2 од Законот за девизно работење („Службен весник на Република Македонија“, бр. 30/93) и врз основа на член 29 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ – пречистен текст бр. 29/96), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата LXIII седница, одржана на 09.03.1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА НАЈМАЛИОТ, ОДНОСНО НАЈГОЛЕМИОТ ИЗНОС НА ДЕВИЗИ КОЈ ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ ЗА РАБОТА СО СТРАНСТВО МОРААТ, ОДНОСНО МОЖАТ ДА ГО ДРЖАТ НА СМЕТКИТЕ ВО СТРАНСТВО ОД 01.04.1998 ДО 30.06.1998 ГОДИНА

1. На банките кои добиле овластување за работа со странство до влегување во сила на оваа одлука, им се утврдува износот од USD 55.040.000 како најмал износ на девизи кој мораат да го држат на сметките во странство и USD 88.064.000 како најголем износ кој можат да го држат на сметките во странство од 01.04.1998 до 30.06.1998 година.

Поединечните износи за најмалиот, односно најголемиот износ на девизи кој овластените банки за работа со странство мораат, односно можат да го држат на сметките во странство гувернерот на Народна банка на Република Македонија ќе ги утврдува со одлука за секоја банка поодделно.

Одлуките на гувернерот од претходниот став се обврзувачки во смисла на член 53 став 2 од Законот за девизно работење.

2. Банката што ќе добие овластување за вршење платен промет и кредитни односи со странство, по влегувањето во сила на оваа одлука мора да држи 25% од капиталот потребен за добивање овластување за вршење платен промет и кредитни односи со странство, како најмал износ на девизи на сметките во странство.

Износот од став 1 од оваа точка банката е должна да го достигне во рок од 30 (триесет) дена од денот на добивање на овластувањето за вршење платен промет со странство и кредитни односи со странство.

Поимот износ на девизи кој овластените банки за работа со странство мораат, односно можат да го држат на сметките во странство согласно оваа одлука, претставува износот на девизни средства во позиција пресметан според Одлуката за начинот и условите на купопродажба на девизи меѓу правните лица во Република Македонија.

3. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за најмалиот, односно најголемиот износ на девизи кој овластените банки за работа со странство мораат, односно можат да го држат на сметките во странство од 01.01.1998 до 31.03.1998 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/97).

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.04.1998 година.

О.бр 02-15/LXIII-1/98
9 март 1998 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трески, с.р.

339.

Врз основа на член 39 став 1 и 2 од Законот за девизно работење („Службен весник на РМ“, бр. 30/93) и член 63 точка 30 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 29/96 - пречистен текст), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата LXIII седница, одржана на 09.03.1998 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЕ И НА ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ ДА ДРЖАТ ДЕВИЗИ НА СМЕТКА ВО СТРАНСТВО

1. Во Одлуката за условите за давање одобрение на претпријатие и на друго правно лице да држат девизи на сметка во странство („Службен весник на РМ“, бр. 40/93), во точката 5 ставот 1 се менува и гласи:

„За плаќање на трошоците на претпријатијата што даваат услуги во меѓународниот стоковен и патнички промет, на организациите за осигурување и на организациите што даваат услуги од областа на научните дејности – до висината на просечните месечни трошоци од претходната година утврдени врз основа на книговодствените податоци што се приложуваат кон барањето за добивање одобрение“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/LXIII-2/98
9 март 1998 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

340.

Врз основа на член 25 и член 63 точка 30 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 29/96 – пречистен текст) и членовите 35 и 36 од Законот за банки и штедилници („Службен весник на РМ“, бр. 29/96 - пречистен текст), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата LXIII седница, одржана на 09.03.1998 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НЕЛИКВИДНОСТ НА БАНКА И ПОСТАПКА ПО ПРОГЛАСУВАЊЕТО НА НЕЛИКВИДНОСТ НА БАНКА

1. Во Одлуката за поблиските услови за прогласување на неликвидност на банка и постапка по прогласувањето на неликвидност на банка („Службен весник на РМ“, бр. 45/96) во точка 3 се врши следната измена, текстот: „а најдоцна до 8:00 часот наредниот ден“ се брише.

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.04.1998 година.

О.бр. 02-15/LXIII-4/98
09 март 1998 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

341.

Врз основа на член 9 став 2 точка 6 и член 63 став 1 точка 11 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 29/96 - пречистен текст), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата LXIII седница, одржана на 9.03.1998 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА ОДОБРУВАЊЕ КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ СО ЗАЛОГ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. Со оваа одлука се утврдуваат висината, условите и начинот на кој Народна банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народна банка) им одобрува кредити на банките со залог на определени хартии од вредност (во натамошниот текст: ломбардни кредити).

2. Ломбардните кредити од точка 1 на оваа одлука банките можат да ги користат во висина од:

1) 75% од номиналната вредност на обврзници на Република Македонија и благајнички записи на Народна банка.

2) 60% од номиналната вредност на благајнички записи на банки, освен сопствени благајнички записи.

3) 50% од номиналната вредност на комерцијални записи на трговски друштва.

Народна банка на Република Македонија утврдува и објавува листа на банки и трговски друштва чии што хартии од вредност можат да бидат заложени за користење на ломбарден кредит согласно точка 2 под 2) и 3) од оваа одлука.

Рокот на достасување на хартиите од вредност од став 1 на оваа точка не може да биде покус од рокот на кој се одобрува кредитот од точка 1 на оваа одлука.

3. Ломбардните кредити во смисла на оваа одлука, банката може да ги користи најдолго 10 дена во текот на еден месец.

4. Каматната стапка на кредитот од точка 1 на оваа одлука, се утврдува согласно со Одлуката за каматните стапки на ломбардните кредити на Народна банка на Република Македонија.

5. Користењето на ломбардните кредити ќе се врши врз основа на поднесено барање од страна на банката до Народна банка, со склучување на договор за секое поединечно користење на кредит.

6. Со денот на влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за условите и начинот на давање краткорочни кредити на банките врз основа на залог на определени краткорочни хартии од вредност („Службен весник на РМ“, бр. 10/94).

7. Оваа одлука влегува во сила осум дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/LXIII-5/98
9 март 1998 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

342.

Врз основа на член 16 став 2 и член 63, точка 14 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 29/96), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата LXIII седница одржана на 9.03.1998 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ И СТАПКИТЕ НА НАДОМЕСТОТ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за каматните стапки и стапките на надоместот на Народна банка на Република Македо-

нија („Службен весник на РМ“, бр. 7/97) се изврши следната измена и тоа:

– во точка 9, во ставовите 1 и 2, зборовите: „од 38,8% од есконтната стапка“ се заменуваат со зборовите: „од 70,00%“.

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.04.1998 година.

О.бр. 02-15/LXIII-6/98

9 март 1998 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трнески, с.р.

343.

Врз основа на член 10 став 1 точка 1, член 17 точка 2 и став 2 и член 61а од Законот за платен промет („Службен весник на РМ“ бр. 80/93, 9/94, 65/95, 71/96 и 7/98), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата LXIII седница, одржана на 9.03.1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ СО ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПЛАЌАЊЕ ШТО ГЛАСАТ НА ГОЛЕМИ ИЗНОСИ

Во Одлуката за начинот на извршување на платниот промет со инструменти за плаќање што гласат на големи износи („Службен весник на РМ“ бр. 50/97) се вршат следните изменувања и дополнувања:

1. Во точка 1 во став 1 и 3 бројот „10.000.000,00“ се заменува со бројот „5.000.000,00“.

2. Во точка 1 став 4 се менува и гласи „Како големи плаќања се сметаат сите меѓубанкарски позајмици кои се вршат со, или без посредство на Пазарот на пари и сите плаќања од и кон Народна банка по сите основи во износ од 1.000.000,00 и над 1.000.000,00 денари, како и плаќањата што банките ги вршат по објавувањето на нето состојбата на жиро-сметката на банките по основ на големи плаќања, без оглед на тоа на колкав износ гласат плаќањата“.

3. Во точките 2 и 3 бројот „10,00“ се заменува со бројот „11,00“.

4. Во точка 3 став 3 бројот „11,00“ се заменува со бројот „12,30“, а во став 4 бројот „11,00“ се заменува со бројот „12,00“.

5. Во точка 4 бројот „12,00“ се заменува со бројот „12,30“.

6. Во точка 5, точката на крајот се брише и се додаваат зборовите „најдоцна до 13,45 часот“.

7. Во точка 6 бројот „13,45“ се заменува со бројот „14,00“, а по зборот „и“ текстот се брише и се додава „ја известува секоја банка поодделно за вкупниот износ на наложите за големи плаќања кои треба да се реализираат во тековниот ден“.

8. Во точка 7 бројот „14,30“ се заменува со бројот „15,00“.

9. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од објавувањето во „Сл. весник на РМ“, а ќе се применува од 01.04.1998 година.

10. Се овластува Дирекцијата за централно банкарски операции да изготви пречистен текст на Одлуката за начинот на извршување на платниот промет со инструменти за плаќање што гласат на големи износи.

О.бр. 02-15/ LXIII-7/98

9 март 1998 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трнески, с.р.

344.

Врз основа на член 10 ств 1 точка 1, член 17 став 1 точка 2 и став 2 и член 61а од Законот за платен промет („Службен весник на РМ“ бр. 80/93, 9/94, 65/95, 71/96 и 7/98), Советот на Народна банка на Република Македонија својата LXIII седница одржана на 9.III.1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ СО ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПЛАЌАЊЕ ШТО ГЛАСАТ НА ГОЛЕМИ ИЗНОСИ

Пречистен текст

1. Под инструменти за плаќање што гласат на големи износи, во смисла на оваа одлука, се подразбираат сите видови на инструменти за плаќања (во натамошниот текст: налози за големи плаќања) со кои во текот на денот, со посредство на Заводот за платен промет, се пренесуваат средства во износ од 5.000.000,00 и над 5.000.000,00 денари.

Налозите за големи плаќања ги издаваат банките и Народна банка на Република Македонија (во натамошниот текст: носител на платен промет за големи плаќања), депонентите на банките и депонентите на Народна банка на Република Македонија (во натамошниот текст: учесници во платен промет).

Како налози за големи плаќања од став 1 на оваа точка, ќе се сметаат и наложите за плаќање што учесниците и носителите на платниот промет ги издаваат за ист доверител во текот на денот, доколку нивниот купен збир гласи на износ од 5.000.000,00 денари и над 5.000.000,00 денари.

Како големи плаќања се сметаат сите меѓубанкарски позајмици кои се вршат со, или без посредство на Пазарот на пари и сите плаќања од и кон Народна банка по сите основи во износ од 1.000.000,00 и над 1.000.000,00 денари, како и плаќањата што банките ги вршат по објавувањето на нето состојбата на жиро-сметката на банките по основ на големи плаќања, без оглед на тоа на колкав износ гласат плаќањата.

2. Учесниците во платниот промет ги доставуваат наложите за големи плаќања од носителот на платен промет преку кој ќе се реализираат плаќањата, најдоцна до 11,00 часот во текот на денот во кој имаат намера да ги извршат плаќањата.

Налозите за големи плаќања до точка 1 од оваа одлука, Заводот за платен промет (како носител на платен промет за останатите плаќања), нема да ги прима, освен наложите за големи плаќања издадени од депонентите на Народна банка на Република Македонија и наложите за големи плаќања што ги извршува Заводот за платен промет согласно прописите.

3. Носителите на платен промет за големи плаќања се должни да ги примаат наложите за големи плаќања од точка 1 на оваа одлука, од учесниците во платен промет, најдоцна до 11,00 часот на денот на извршувањето.

Примените налози за големи плаќања од став 1 на оваа точка и наложите за големи плаќања кои се издадени по иницијатива на носителот на платен промет за големо плаќање (банката), банката ги одвојува, односно ги специфицира на два вида обрасци кои ги пропишува Народна банка на Република Македонија. Притоа, обработувањето и специфицирањето на наложите за големи плаќања кои се однесуваат на меѓусебните плаќања на депоненти на иста банка ќе се врши на пропишан Образец 1, додека наложите за големи плаќања кои се однесуваат за плаќања спрема други банки ги обработува и специфицира на пропишан Образец 2.

Образец-1 заедно со наложите за големи плаќања, носителот на платен промет за големи плаќања (бан-

ката) го доставува директно во Заводот за платен промет, најдоцна до 12,30 часот на денот на извршувањето.

Образец-2 носителот на платниот промет за големи плаќања (банката) го доставува до Народна банка на Република Македонија најдоцна до 12,00 часот, на денот на извршувањето.

4. Народна банка на Република Македонија врз основа на добиените Обрасци-2 врши мултилатерално пребивање на налозите за големи плаќања за банките (како носители на платниот промет за големи плаќања) при што ја утврдува претходната нето состојба на нивните жиро-сметки, која најдоцна до 12,30 часот ја соопштува на секоја банка поодделно.

5. По извршеното мултилатерално пребивање на налозите за големи плаќања, банката која има негативна состојба на својата жиро-сметка е должна до 13:30 часот да обезбеди средства најмалку во висина на искажаната негативна нето состојба на жиро-сметката и за тоа да ја извести Народна банка на Република Македонија најдоцна до 13,45 часот.

6. Народна банка на Република Македонија врз основа на известувањето на банката ја утврдува конечната нето состојба на жиро-сметките на банките врз основа на мултилатералното пребивање на налозите за големи плаќања за секоја банка поодделно до 14:00 часот и ја известува секоја банка поодделно за вкупниот износ на налозите за големи плаќања кои треба да се реализираат во тековниот ден.

7. По добиеното известување од Народна банка на Република Македонија, банките ги доставуваат налозите за големи плаќања за обработка до Заводот за платен промет најдоцна до 15:00 часот. По извршената обработка на налозите за големите плаќања и налозите за малите плаќања, Заводот за платен промет ги известува банката и Народна банка на Република Македонија за дефинитивната состојбата на жиро-сметките на банките.

8. Начинот на спроведување на оваа одлука ќе се регулира со посебно Упатство што ќе го донесе гувернерот на Народна банка на Република Македонија, чиј составен дел се Обрасците 1 и 2.

9. Со влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за начинот на извршување на платниот промет со инструменти за плаќање што гласат на големи износи („Службен весник на РМ“ бр. 70/96 и 26/97).

О.бр. 02-15/LXIII-12/98
9 март 1998 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

345.

Врз основа на член 80 од Законот за банки и штедилници („Службен весник на РМ“ бр. 29/96) и член 63 точка 30 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 29/96), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата LXIII-та седница, одржана на 09.03.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И НАЧИНОТ НА РАБОТЕЊЕТО НА ШТЕДИЛНИЦИТЕ

1. Во Одлуката за утврдување на обемот и начинот на работењето на штедилниците („Службен весник на РМ“ бр. 7/97 и 35/97), во точка 1 по став 1 се додава став 2 кој гласи:

„Под штеден влог, во смисла на оваа одлука се подразбира збирот на главницата и достасаната камата“.

2. Оваа одлука влегува во сила осум дена по објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/LXIII-8/98
9 март 1998 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

346.

Врз основа на член 63 став 1 точка 30 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 29/96), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата LXIII седница, одржана на 09.03.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗАШТИТЕН ЗНАК – АМБЛЕМ

1. Со оваа одлука се утврдуваат основните обележја на заштитниот знак – амблем на Народна банка на Република Македонија.

2. Основните обележја на заштитниот знак – амблем на Народна банка на Република Македонија се:

– кована бакарна монета – од времето на Јустенијан II – (565-577) од источниот дел на Римското царство;
– буквата М на реверсот во средината на монетата која означува вредност од 40 нумии;

3. Заштитниот знак – амблем на Народна банка на Република Македонија ќе се користи на целата кореспонденција и на сите други пишани материјали кои се изготвуваат од Народна банка на Република Македонија и на останатата придружна документација.

4. Се овластува гувернерот на Народна банка на Република Македонија да ги преземе сите потребни дејствија за регистрирање на заштитниот знак – амблем на Народна банка на Република Македонија кај надлежните органи.

5. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/LXIII-9/98
9 март 1998 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

347.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за статистика на Република Македонија, на 25.02.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Извештај за оствареното производство од доцните посеви, овошје и грозје, ЗЕ-33“ што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со годишна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат зем-

јоделските претпријатија, земјоделските задруги, трговските друштва и трговците поединци од областа на растителното земјоделско производство и проценителите за индивидуалните земјоделски стопанства, производство на репродукционен материјал и остварен принос од соработка (кооперација) со индивидуалните производители:

- задолжително ќе се прибираат податоци за површина по категории на користење, засеани површини по култури, број на овошки, пенушки, винова лоза;

- при спроведувањето на истражувањето ќе се користат следните стандарди, дефиниции и сл.: Единствена класификација на дејности и дефиниции за земјоделското стопанство и категории на користени површини;

- давањето на податоците за ова истражување е задолжително;

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајни единици, а ќе се објавуваат на ниво на општини и за Република Македонија;

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

Бр. 02-373/15 В.д. директор,
25 февруари 1998 година **Дончо Герасимовски, с.р.**
Скопје

348.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за статистика на Република Македонија, на 25.02.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Извештај за очекуваното производство од доцните посеви, овошје и грозје, ЗЕ-33-1“ што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со годишна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат земјоделските претпријатија, земјоделските задруги, трговските друштва и трговците поединци од областа на растителното земјоделско производство и проценителите за индивидуалните земјоделски стопанства.

- задолжително ќе се прибираат податоци за површина по категории на користење, засеани површини по култури, број на овошки, пенушки, винова лоза;

- при спроведувањето на истражувањето ќе се користат следните стандарди, дефиниции и сл.: Единствена класификација на дејности и дефиниции за земјоделското стопанство и категории на користени површини;

- давањето на податоците за ова истражување е задолжително;

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајни единици, а ќе се објавуваат за Република Македонија;

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

Бр. 02-373/16 В.д. директор,
25 февруари 1998 година **Дончо Герасимовски, с.р.**
Скопје

349.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за статистика на Република Македонија, на 25.02.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Извештај за ловното стопанство, Лов 11“ што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со годишна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат јавните претпријатија од областа на шумарството, ловечките организации и здруженија;

- задолжително ќе се прибираат податоци за бројната состојба на дивечот и причината за промена, ловни згради и објекти, површина на ловишта и број на ловци;

- при спроведувањето на истражувањето ќе се користат следните стандарди, дефиниции и сл.: Единствена класификација на дејности, дефиниции за ловишта и ловни површини, стандарди за ловен и отстрелан дивеч;

- давањето на податоците за ова истражување е задолжително;

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајни единици, а ќе се објавуваат на ниво на бројната состојба во ловиштата.

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

Бр. 02-373/17 В.д. директор,
25 февруари 1998 година **Дончо Герасимовски, с.р.**
Скопје

350.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за статистика на Република Македонија, на 25.02.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Извештај за сточарство на земјоделските претпријатија и земјоделските задруги – ЗЕ-51-2а“ што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со годишна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат земјоделските претпријатија, трговците поединци, трговските друштва, земјоделските задруги и други претпријатија во чиј склоп има единици од областа на земјоделството:

- задолжително ќе се прибираат податоци за број на добиток на категории, тежина, биланс и производство на млеко, волна, јајца и мед;

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат следните стандарди, дефиниции и сл.: дефиниции за видови и категории на добиток;

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително;

– податоците ќе се даваат на ниво на извештајна единица, а ќе се објавуваат на ниво на општини и за Република Македонија.

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

Бр. 02-373/18 В.д. директор,
25 февруари 1998 година Дончо Герасимовски, с.р.
Скопје

351.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за статистика на Република Македонија, на 25.02.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Извештај за производство на шумски сортименти – Шум-22“ што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со годишна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат јавните претпријатија од областа на шумарството и национални паркови и ловишта:

– задолжително ќе се прибираат податоци за исечена дрвна маса по извршител, бруто исечена дрвна маса, видови на сеча и облици на одгледување, исечено дрво во шума и вон шума, шуми оптеретени со пасење, споредни шумски производи;

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат следните стандарди, дефиниции и сл.: Единствената класификација на дејности, законот за шумарство и дефиниции за видовите на дрва, дрвна маса (нето бруто), споредни производи;

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително;

– податоците ќе се даваат на ниво на извештајна единица, а ќе се објавуваат на ниво на видови на одгледување, видови на сеча, дрвна маса, извршители и видови на дрва.

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

Бр. 02-373/27 В.д. директор,
25 февруари 1998 година Дончо Герасимовски, с.р.
Скопје

352.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за статистика на Република Македонија, на 25.02.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Извештај за штети на државните шуми и шумите со право на сопственост - Шум-51 и Шум-52“ што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со годишна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат јавните претпријатија од областа на шумарството и национални паркови и ловишта:

– задолжително ќе се прибираат податоци за штети во државните шуми по видови на дрва, површини и исечена дрвна маса по причини на штета и вредноста на штетата, причини на пожарите, средства за заштита, штети од пожари во шумите за кои има право на сопственост;

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат следните стандарди, дефиниции и сл.: Единствената класификација на дејности, законот за шумарство и дефиниции за видовите на дрва, дрвна маса (нето бруто), споредни производи, дефиниции за штетите во шумите;

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително;

– податоците ќе се даваат на ниво на извештајна единица, а ќе се објавуваат на ниво на видови на одгледување, видови на сеча, дрвна маса, видови на дрва, видови на штети и причинители.

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

Бр. 02-373/28 В.д. директор,
25 февруари 1998 година Дончо Герасимовски, с.р.
Скопје

353.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), в.д. директорот на Заводот за статистика на Република Македонија, на 25.02.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Извештај за измените во површината на шумите, Шум-13“ што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со годишна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат јавните претпријатија од областа на шумарството и национални паркови и ловишта:

– задолжително ќе се прибираат податоци за површината на шумата на почетокот на годината, зголемена и намалена површина во текот на годината по видови

дрва кај државните и кај шумите кај кои постои право на сопственост;

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат следните стандарди, дефиниции и сл.: Единствената класификација на дејности, законот за шумарство и дефиниции за видовите и начините на премејер на површината;

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително.

– податоците ќе се даваат на ниво на извештајна единица, а ќе се објавуваат по видови на дрва.

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

Бр. 02-373/29
25 февруари 1998 година
Скопје

В.д. директор,

Дончо Герасимовски, с.р.

354.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за статистика на Република Македонија, на 25.02.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Извештај за подигање и одгледување на шуми, Шум-41“, што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со годишна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат јавните претпријатија од областа на шумарството и национални паркови и ловишта:

– задолжително ќе се прибираат податоци за вештачко пошумување на видови на дрва, потрошен саден и посадочен материјал, нега, мелиорации на државни шуми и шумите за кои постои право на сопственост;

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат следните стандарди, дефиниции и сл.: Единствената класификација на дејности, законот за шумарство и дефиниции за видовите и посадочниот материјал.

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително;

– податоците ќе се даваат на ниво на извештајна единица, а ќе се објавуваат на ниво на општини, град Скопје и за Република Македонија.

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

Бр. 02-373/30
2 февруари 1998 година
Скопје

В.д. директор,

Дончо Герасимовски, с.р.

355.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за статистика на Република Македонија, на 25.02.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Извештај за градежните објекти, сообраќајници и механизација, Шум-61“, што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со годишна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат јавните претпријатија од областа на шумарството и национални паркови и ловишта:

– задолжително ќе се прибираат податоци за шумски згради по намена, сообраќајници во државните шуми, превозни средства, камиони, трактори, жичари, други машини, приклучни уреди за искористување на шумите, потрошувачка на гориво, мазиво и електрична енергија;

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат следните стандарди, дефиниции и сл.: Единствената класификација на дејности, Законот за шумарство и дефиниции за моќта и силата на механизираниот шумските претпријатија и мерениот систем.

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително;

– податоците ќе се даваат на ниво на извештајна единица, а ќе се објавуваат по видови и снага на механизираниот дрва.

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

Бр. 02-373/31
2 февруари 1998 година
Скопје

В.д. директор,

Дончо Герасимовски, с.р.

356.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за статистика на Република Македонија, на 25.02.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Извештај за реализација на земјоделските производи Зе-ТРГ“, што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со месечна годишна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат претпријатијата, трговците поединци, трговските друштва и земјоделските задруги:

– задолжително ќе се прибираат податоци за продажба на земјоделски производи од сопствено производство на претпријатија, трговци поединци, трговски друштва и земјоделски задруги во количина, вредност групи на производи;

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат следните стандарди, дефиниции и сл.: Единствената класификација на дејности;

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително;

– податоците ќе се даваат на ниво на извештајна единица, а ќе се објавуваат на ниво на општини и за Република Македонија.

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

Бр. 02-373/32
2 февруари 1998 година
Скопје

В.д. директор,
Дончо Герасимовски, с. р.

357.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за статистика на Република Македонија, на 25.02.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Извештај за заштита на водите од загадување во индустријата и рударството, Вод-1“, што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998 – 2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со годишна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат претпријатијата од областа на индустријата и рударството и неиндустриските претпријатија со индустриско производство:

– задолжително ќе се прибираат податоци за искористување, употреба на водата според изворите, отпадни води, повторно употребени, рецикулациони води и степен на загадување на водите;

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат следните стандарди, дефиниции и сл.: Единствената класификација на дејности, ПРОДКУМ, стандард за загаденоста на водите (степен);

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително;

– податоците ќе се даваат на ниво на извештајни единици, а ќе се објавуваат на ниво на гранка, Република Македонија и извори и сливови на ниво на Република.

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

Бр. 02-373/33
25 февруари 1998 година
Скопје

В.д. директор,
Дончо Герасимовски, с. р.

358.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за статистика на Република Македонија, на 25.02.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Извештај за заштита од поплави и уредување на реките, Вод-3а“ што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со годишна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат претпријатијата во областа на водостопанство и други претпријатија што стопанисуваат со вода:

– задолжително ќе се прибираат податоци за заштита на подрачје од поплави, поплавени површини и објекти; регулирање на реките и друго;

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат следните стандарди, дефиниции и сл.: Единствената класификација на дејности, класификација за заштита на водите и ерозија и градежни објекти;

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително.

3. податоците ќе се даваат на ниво на извештајни единици, а ќе се објавуваат на ниво на сектори... За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

Бр. 02-373/34
2 февруари 1998 година
Скопје

В.д. директор,
Дончо Герасимовски, с. р.

359.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за статистика на Република Македонија, на 25.02.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Извештај за одводнување на земјиште Вод-36“, што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со годишна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат претпријатија од областа на водостопанство и други претпријатија што стопанисуваат со вода:

– задолжително ќе се прибираат податоци за заштита на земјиштето, загрозени површини и објекти од внатрешни води, црпни пумпи;

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат следните стандарди, дефиниции и сл.: Единствената класификација на дејности, Класификација за заштита на водите и ерозија и градежни објекти и Класификација на моќта на црпните уреди;

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително;

– податоците ќе се даваат на ниво на извештајни единици, а ќе се објавуваат на ниво на сектори.

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

Бр. 02-373/35

2 февруари 1998 година
Скопје

В.д. директор,
Дончо Герасимовски, с. р.

360.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), В. д. директорот на Заводот за статистика на Република Македонија, на 25.02.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Извештај за системите за наводнување Вод-4“, што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со годишна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат јавните претпријатија во областа на водостопанство и други претпријатија што стопанисуваат со вода:

– задолжително ќе се прибираат податоци за зафатна на води и видови на избори и системи, објекти и уреди за наводнување, површини опфатени со системот за наводнување, наводнувани површини по сектори и остварено производство од наводнувани површини води.

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат следните стандарди, дефиниции и сл.: Единствената класификација дејности, класификација за заштита на водите и ерозија и градежни објекти и класификација на моќта на црпните уреди, производствени мерки.

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително.

– податоците ќе ги даваат на ниво на извештајни единици, а ќе се објавуваат на ниво на сектори.

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

Бр. 02-373/36

2 февруари 1998 година
Скопје

В.д. директор,
Дончо Герасимовски, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред овој суд се води постапка за сопственост по тужбата на тужителот Меметали Саитов од Скопје, против тужениот Адем Јусуф Асии, кој се наоѓа во странство со непозната адреса.

Се повикува тужениот во рок од 10 дена по објавувањето на огласот со писмен поднесок или лично да се јави во судот и да достави податоци за него-

вото живеалиште или адреса. Во спротивно, судот ќе му постави привремен старател од редот на адвокатите кој ќе ги застапува неговите права и интереси.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIII П.бр. 2115/97. (4093)

ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка за утврдување на исчезнато лице за умрено по предлог на Слободанка Павловска од Битола, ул. "Цане Василев" бр.2/12.

Се повикува исчезнатото лице Митре Симеонов Чунков од с. Гавато, со последно место на живеење во с. Гавато, роден 1886 година, кој по Првата светска војна се иселил во САД и за чиј живот по исекувањето нема никакви вести, без одлагање да се јави во Основниот суд во Битола, просторија бр. 40. Истовремено се повикува секое лице кое нешто знае за исчезнатиот или за неговиот живот без одлагање да се јави во овој суд.

Доколку рокот од 3 месеци од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" измине безуспешно, судот ќе донесе одлука по предлогот за прогласување на исчезнатото лице за умрено.

Од Основниот суд во Битола, ВПП.бр.13/98.(4536)

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Пред овој суд во тек е постапка за сопственост по тужбата на тужителот Каришиќ Мушин од село Горно Оризари, против тужениот Сејдиќ Камил со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 1.000,00 денари.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, да достави точна адреса и одреди свој полномошник. Во спротивно, судот по службена должност ќе му постави привремен застапник, кој ќе ги застапува неговите права и интереси до завршување на постапката пред судот.

Од Основниот суд во Велес, П.бр.2515/97. (4235)

Основниот суд во Велес поведе постапка по тужбата на тужителот Јашари Дануш од с. Г. Врановце, против тужените Шакири Идриз од с. Г. Врановце, а сега со непознато место на живеење и АД АК "Лозар" од Велес. За привремен застапник на првооптужениот му е одредена Валентина Перчинковска, стручен соработник во Основниот суд во Велес.

Привремениот застапник Перчинковска Валентина ги има сите права и должности на законски застапник, се додека првооптужениот Шакири Идриз или неговиот полномошник не се појават пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Велес, П.бр.84/98 (4297)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Емини Зулфи Бајрам од с. Чеграње, против тужената Емини Аки Вјолца од с. Чеграње, а сега со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот неопределена.

Бидејќи тужената е со непозната адреса за привремен застапник и се одредува Душица Димитриеска, стручен соработник при овој суд, која што ќе ги застапува интересите на тужената се додека таа или нејзиниот полномошник не се појават пред судот.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.51/98. (4295)

Пред овој суд по предлогот на предлагачите Кузманоска Менка, Вучкоска Љубинка, Стојкова Душица и Трпески Вукашин се води постапка за докажување на смртта на лицето Трпеска Перуника родена на 02.IX.1914 година, во с. Железна Река од татко Велан Крстески и мајка Кира Крстеска.

Основниот суд во Гостивар го повикува лицето Крстеска Перуника од Гостивар во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на Р.Македонија” и на огласната табла при овој суд да се јави во Основниот суд во Гостивар.

Судот истовремено ги повикува сите лица кои што знаат нешто за неговиот живот, тоа да му го соопштат на овој суд.

По истекот на рокот од 15 дена доколку повиканото лице не се јави при овој суд, да се утврди дека ова лице е умрено.

Од Основниот суд во Гостивар, Р.бр.328/97. (4431)

Пред овој суд по предлог на Ислами Џулнасфије од с. Градец се води постапка за докажување на смртта на лицето Ислами Хамди од с. Градец, роден на 6.VI.1938 година од татко Ислами Мунир и мајка Ислами Шикибе.

Основниот суд во Гостивар го повикува лицето Ислами Хамди од с. Градец во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” и на огласната табла при овој суд, да се јави во Основниот суд во Гостивар.

Судот истовремено ги повикува сите лица кои што знаат нешто, за неговиот живот тоа да му го соопшти на овој суд. По истекот на рокот од 15 дена доколку повиканото лице не се јави при овој суд ќе се утврди дека ова лице е умрено.

Од Основниот суд во Гостивар, Р.бр.33/98. (4432)

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Сцхуелин Весел Елвира од Гостивар поднесена преку полномошникот Неџат Мемеди, адвокат од Гостивар, против тужениот Сцхуелин Георг Ото Херберт Мануел Херберт од Германија, со непозната адреса.

Согласно чл. 84, ст.2, т. 4 од ЗПП на тужениот му се одредува привремен застапник и тоа Душица Димитриеска, стручен соработник при овој суд, која ќе ги застапува интересите на тужениот се додека тој или неговиот полномошник не се појават пред суд.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.1204/97.(4874)

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР

Пред Основниот суд во Дебар заведена е парнична постапка за законско издржување по тужбата на тужителката Зумрије Муратовска од с. Могорче-Дебарско, против тужениот Медија Муратовски од с. Могорче-Дебарско, а сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот, да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, или, во истиот рок да ја достави својата адреса на живеење. Доколку тужениот не се јави во одредениот рок ќе му биде поставен привремен застапник, кој ќе ги штити неговите интереси пред судот.

Од Основниот суд во Дебар, П.бр.29/98. (4293)

Пред Основниот суд во Дебар заведена е парнична постапка за исплата на долг по тужбата на тужителот

Аидар Муратовски од с. Могорче-Дебарско, против тужениот Медија Муратовски од с. Могорче-Дебарско, а сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, или, во истиот рок да ја достави неговата адреса на живеење. Доколку тужениот не се јави во определниот рок од 30 дена, ќе му биде поставен привремен застапник, кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот.

Од Основниот суд во Дебар, П.бр.30/98. (4294)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд тужителот Станковски Дане од Куманово населба Ајдучка Чешма има поднесено тужба против тужените Годошева Ангелина и Теодосиевиќ Олга и двете со непознато престојувалиште. Вредност на спорот 5.000 денари.

На тужените им се поставува привремен застапник Љиљана Петровска, стручен соработник при Основниот суд во Куманово, која ќе ги застапува тужените до окончување на постапката или до нивното појавување во судот.

Од Основниот суд во Куманово, П.бр.2221/97.(4296)

Пред овој суд се води парнична постапка за сопственост по тужбата на тужителот Денковиќ Љубиша од Куманово, против тужениот Нискиј Стојадин со непознато престојувалиште. Вредност на спорот 1.000 денари.

Бидејќи тужениот е со непознато престојувалиште судот му поставува привремен застапник и тоа стручен соработник при овој суд Драгица Божиновска, која ќе ги застапува неговите интереси до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд во Куманово. (4317)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за сопственост на тужбата на тужителот Мустафи Екрем Кебир од с. Милетино, против тужените Самет Мамути, Адем Мамути и Локман Мамути од с. Милетино, а сега со непозната адреса во странство.

Се повикуваат тужените во рок од 15 дена по објавувањето на огласот да се јават во Основниот суд во Тетово, или, пак постават полномошник кој ќе ги штити нивните интереси во постапката. Во спротивно, судот по службена должност преку Центарот за социјални работи - Тетово, ќе им постави привремен старател кој ќе ги штити нивните права и интереси до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1659/97. (4298)

Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка за сопственост по тужбата на тужителот Рихмани Камил од с. Челопек, против тужените Зафировски Велко од с. Челопек, Зафировски Горџа од с. Мралино - Скопско, Јаковчевски Мирко од Штип, ул.“4-ти Јули” бр. 5, Зафировски Бранко од Белград, ул.“Мехмеда Соколовиќа” бр. 15, Лилјана Зафировска и Цветко Зафировски, двајцата од Австралија со непозната адреса.

Се повикуваат тужените Лилјана Зафировска и Свето Зафировски, двајцата од Австралија со непозната адреса во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да се јават пред судот, ја достават нивната адреса, или, одредат нивен полномошник.

мошник, кој ќе ги застапува пред судот до правосилното завршување на постапката. Во спротивно, по истекот на овој рок, судот преку ЦСР - Тетово ќе бара определување на привремен старател кој ќе ги штити нивните права и интереси во постапката до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.181/98. (4315)

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Шекерије Јакупи од Тетово, ул. "Вонвардарска" бр. 54, против тужениот Бекир Јакупи од Тетово, а сега во СР Германија со непозната адреса.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена, од објавувањето на огласот, да се јави пред судот, да достави адреса, или, пак одреди свој полномошник, кој ќе ги штити неговите права и интереси во постапката по овој предмет. Во спротивно, по истек на овој рок, судот преку ЦСР - Тетово, ќе бара одредување на привремен старател кој ќе го застапува пред судот до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.191/98. (4316)

Пред овој суд се води процес за смеѓавање на владение по тужбата на тужителот Изаири Мендух од с. Д. Палчиште, против Изаири Баки од с. Д. Палчиште, а сега на привремена работа во Швајцарија со непозната адреса.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот и достави адреса, или, постави свој застапник. Во спротивно, по истек на рокот ќе му биде поставен привремен старател кој ќе го води процесот во неговото име.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.176/98. (4567)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Рег.бр. 20 го запиша во судскиот регистар следното: Се утврдува престанокот на Политичката партија Либерална партија на Македонија со седиште во Скопје, на бул. „Илинден“ бб блок 12, заради намалениот број на членови од законски определениот минимум за нејзино основање.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје 65151)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Рег. бр. 40 го запиша во судскиот регистар следното: Барањето на политичката партија „Демократска прогресивна партија на Ромите од Македонија“ со седиште во Скопје за промена на претседателот на партијата се уважува.

По правосилноста на ова решение, партијата ќе ја застапува нејзиниот претседател Бекир Ариф.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (5152)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Рег. бр. 72/98 го запиша во судскиот регистар следното: Барањето на политичката партија ВМРО-Македонски национален демократски сојуз, со скратено ВМРО-МНДС со седиште во Скопје, за промена на името на оваа политичка партија се уважува.

По правосилноста на ова решение името на политичката партија гласи: ВМРО- Движење за обнова на Македонија со скратено име ВМРО-ДОМ со седиште во Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (5153)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Рег. бр. 77 го запиша во судскиот регистар престанокот на политичката партија „Демократска партија за целосна еманципација на Ромите од Македонија“ - „Демократска - ПЦЕРМ“, со седиште во Куманово, на ул. „Илинденска“ бб, заради намалениот број на членови од законски определениот минимум за нејзиното основање.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4474)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Рег. бр. 2279/97, на регистарска влошка бр. 6-02000939-000-06, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговец поединец Билјана Орде Трајановска, автопревозник „БОКИ“ т.п., с. Кадино Село, Скопје.

Дејност: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609.

Билјана Трајановска с. Кадино село, Скопје.

Одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег. бр. 2279/97. (2557)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Рег. бр. 2610/97, на регистарска влошка бр. 3-02001301-000-01, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво со ограничена одговорност за производство, промет и услуги Александар и Димитар „АЛДИ-М“ д.о.о., експорт-импорт, ул. „821“ бр. 3, Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070221, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 060502, 060503, 080112, 080190, 110309, 110909, 110301, 011699, 011791, 011799, 011820, 013119, 013121, 070310, 070320.

Александар Симов - управител без ограничување.

Основачи се Александар Симов и Димитар Кузманов.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските превземени во правниот промет друштвото не одговара.

Друштвото се оснива на неограничено време.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег. бр. 2610/97. (2559)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Рег. бр. 3/98, на регистарска влошка бр. 7-02000183-000-09, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај „МАКЕДОНСКИ ПОШТИ“ ц.о., ул. „Орце Николов“ бб, Скопје.

Новата промена на назив на претпријатието гласи: Јавно претпријатие за поштенски сообраќај „МАКЕДОНСКА ПОШТА“ ц.о., ул. „Орце Николов“ бб, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег. бр. 3/97. (2561)

Основниот суд во Битола, со решението Рег. бр. 13/98, на регистарска влошка бр. 000903, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за откуп и преработка на билки и шумски плодови „ХЕРБАКО“ Доколина, д.о.о., експорт-импорт, ул. „Младински бригади“ бр. 11/14, Битола.

Фирма: Друштво за откуп и преработка на билки и шумски плодови „ХЕРБАКО“ д.о.о., експорт-импорт, Битола, со скратено име „ХЕРБАКО“ Доколина д.о.о., Битола.

Седиштето е на ул. „Младински бригади“ бр. 11/14, Битола.

Основачи се Ѓоревски Љупчо од Битола ул. „Младински бригади“ бр. 11/14 и Доколина л.т.д. од Солун – Грција ул. „Франгон“ бр. 3.

Дејности: 013030, 020110, 020120, 020130, 020140, 020201, 030003, 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070119, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070190, 070201, 070202, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 090209, 100101, 110109, 110302, 110309, 110903, 110909.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Овластен потписник на друштвото со неограничени овластувања е Ѓоревски Љупчо од Битола.

Од Основниот суд во Битола, Трег бр. 13/98.

(2932)

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр. 759/97, на регистарска влошка бр. 000860, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец за занаетчиство Пеце Владе Тасевски, електросервис „ПЕЦЕ“ т.п., ул. „Димче Лахчански“ бр. 49/27, Битола.

Основач е Пеце Владе Тасевски ул. „Димче Лахчански“ бр. 49/27, Битола.

Дејност: 050301, 050302, 090131, 090139, 070123.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Овластен застапник без ограничување е основачот Пеце Владе Тасевски.

Од Основниот суд во Битола, Трег бр. 759/97.

(2933)

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр. 785/97, на регистарска влошка бр. 000859, го запиша во трговскиот регистар основањето на д.о.о. Издавачка дејност „РАЗВИТОК“ Тодор Јовчевски и др., д.о.о., ул. „Ј. Јосифовски“ бб, Битола.

Со договор за основање на д.о.о. од 04.12.1997 год. ова трговско друштво го основаат Младинската задруга „ПРОЛЕТЕТ“ Битола и Тодор Јовчевски од Битола.

Вкупната главнина на друштвото се состои од предмети со вредност од 10.200 ДЕМ според законски предвидениот курс.

Дејности: 120311, 120312, 120319, 120363, 110620, 110302, 110309, 080202, 060503, 070128, 070132, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070310, 070321, реекспорт, застапување и посредување во надворешно трговскиот промет со стоки и услуги.

Д.О.О. во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полно овластување, а за своите обврски одговара со целиот имот со полна одговорност.

Тодор Јовчевски е лице овластено за застапување во внатрешно трговскиот промет без ограничување.

Од Основниот суд во Битола, Трег бр. 785/97.

(2934)

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр. 34/98, на регистарска влошка бр. 000941, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец за превоз на стока во патниот сообраќај Лазаревски Коста Трајан т.п., ул. „Јорго Костовски“ бр. 44-а, Битола.

Подносител е Лазаревски Трајан од Битола.

Седиштето е на ул. „Јорго Костовски“ бр. 44-а, Битола.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Лазаревски Трајан е лице овластено за застапување со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег бр. 34/98.

(2935)

Основниот суд во Битола, со решението Срег бр. 158/98, на регистарска влошка бр. 1-19570, го запиша во судскиот регистар организирањето на д.о.о. Претпријатие за производство, трговија и услуги „А Б В ЈУНИОР“ увоз-извоз, д.о.о., п.о., ул. „Железничка“ бб, Битола.

Основач е Атанас Поповски.

Седиштето е на ул. „Железничка“ бб, Битола.

Фирма: Производно, трговско и услужно претпријатие „АБВ ЈУНИОР“ д.о.о., Битола.

Дејности: 020110, 020131, 020140, 020201, 030003, 060501, 060502, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 080190, 110903, 110905, 110909, 110301, 070310, 070320, реекспорт, малограничен промет, услуги на складирање на стоки, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања, а за обврските одговара со целиот свој имот со полна одговорност.

Друштвата се настанати со поделба на д.о.о. за трговија „ГРАДИНАР-ЈУНИОР“ п.о. увоз-извоз Битола п.о. на три д.о.о. и тоа: „ГРАДИНАР-ЛОЗА“ увоз-извоз, д.о.о., п.о., Битола, Претпријатие за производство, трговија и услуги „АРИТОН КОП“ увоз-извоз, д.о.о., п.о., Битола, Претпријатие за производство, трговија и услуги „АБВ ЈУНИОР“ увоз-извоз, д.о.о., п.о., Битола.

Од Основниот суд во Битола, Срег бр. 158/98.

(2936)

Основниот суд во Битола, со решението Срег бр. 112/98, на регистарска влошка бр. 1-15592, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, седиште, пристапување на основач и проширување на дејност на претпријатието за градба, производство, услуги и промет „БЕНЕФИТ“ п.о., ул. „Јане Сандански“ бр. 26, Охрид.

Се врши промена на фирмата на Приватното претпријатие за книговодствени услуги, производство и трговија „БЕНЕФИТ“ увоз-извоз, п.о., Охрид и новата фирма гласи: Претпријатие за градба, производство, услуги и промет „БЕНЕФИТ“ п.о., Охрид.

Промена на седиштето на претпријатието од ул. „Богомилска“ бр. 41, Охрид, во ул. „Јане Сандански“ бр. 26, Охрид.

Во претпријатието пристапува основачот Иван Томевски.

Дејноста се проширува со: 050100, 050209, 050301, 050302.

Од Основниот суд во Битола, Срег бр. 112/98.

(2809)

Основниот суд во Битола, со решението Срег бр. 109/98, на регистарска влошка бр. 1-9441, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Претпријатието за производство, трговија и угостителство „ЕГЗОТИКА“ п.о., с. Радожда, Струга

Кутаноски Кирил – директор со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Во надворешно трговскиот промет директор со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности е Кутановски Кирил.

Му престануваат овластувањата за застапување на досегашниот директор Кутаноски Никола и се брише од Судскиот регистар.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 109/98.

(2810)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 2766/97, на регистарска влошка бр. 1-3267-Битола, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста и промената на лице овластено за застапување на Претпријатието за туризам, угостителство, градежништво, трговија на големо и мало со увоз-извоз „ЧЕРМЕНИКА“ п.о., ул. „Димче Ковачески“ бр. 16-а, Струга.

Дејноста се проширува со: 120190 – Авто-школа за оспособување на кандидати за возачи.

Лице овластено за застапување на претпријатието во рамките на запишаните дејности, директор со неограничени овластувања е Черменика Едмеин.

Му престануваат овластувањата за застапување на досегашниот директор Черменика Сеавет и се брише од Судскиот регистар.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2766/97.

(2811)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2/98, на регистарска влошка бр. 000697, го запиша во трговскиот регистар префрлањето на фирма на Трговецот поединец за текстил и конфекција на Милица Христо Штабеска „КОКИ КОМЕРЦ“ т.п., ул. „Благо Целев“ бр. 40-а, Крушево.

Префрлање на фирма Трговец поединец за текстил и конфекција на Кочо Никола Штабески „КОКИ КОМЕРЦ“ т.п., од лицето Кочо Никола Штабески на лицето Милица Христо Штабеска и новата фирма гласи: Трговец поединец за текстил и конфекција на Милица Христо Штабеска „Коки Комерц“ т.п., Крушево.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2/98. (2812)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 128/98, на регистарска влошка бр. 1-6567, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма на приватното претпријатие за трговија на големо и мало „СОФИКОН“ извоз-увоз, п.о., ул. „Партизанска“ бр. 35, Демир Хисар.

Промена на фирмата на Приватното претпријатие за трговија на големо и мало „МАЈЧИНА ДУШИЦА“ извоз-увоз, п.о., Демир Хисар и новата фирма гласи: Приватно претпријатие за трговија на големо и мало „СОФИКОН“ извоз-увоз, п.о., ул. „Партизанска“ бр. 35, Демир Хисар.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 128/98.

(2813)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 2619/98, на регистарска влошка бр. 1-19552, ја запиша во судскиот регистар промената на Производното трговско и услужно претпријатие „КРОМАКС“ д.о.о., експорт-импорт, ул. „7-ми Септември“ бр. 1, Македонски Брод“.

Се врши промена на фирмата и седиштето на Претпријатието за производство, промет, услуги и трговија на големо и мало „С.В.И.С-КРО-МАКС“ д.о.о., увоз-извоз, ул. „Мрежичка“ бр. 5, Скопје и новата фирма и седиште гласи: Производно трговско и услужно претпријатие „КРОМАКС“ д.о.о., експорт-импорт, ул. „7-ми Септември“ бр. 1, М. Брод.

Истапува основачот Владимир Павловски и се брише од судскиот регистар како директор, а пристапува основачот Борче Кировски.

Пристапува како основач Грозда Кировска и се запишува како директор.

Дејноста се проширува со: 013072, 013073, 013500, 050302, 070260, 020302, собирање, откуп и промет на

шумски плодови и производи, откуп и промет на волна, кожа, земјоделско-сточарски производи и жива стока.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2619/98.

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 41/98 на регистарска влошка бр. 000948, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговецот поединец на Трговското друштво за трговија, производство и услуги „ДИ – ДЕКО“ увоз-извоз Додовска Мира д.о.о.е.л ул. „Л. С. Тарзан“ бр. 44 Кичево.

Трговското друштво е основано со Изјава за основање на друштвото со ограничена одговорност (д.о.о.е.л), а го основа лицето Додовска Мира од Кичево ул. „Л. С. Тарзан“ бр. 44, кое е и управител на друштвото.

Дејности: 011949, 012201, 012421, 012429, 012622, 012624, 012691, 013010, 013021, 013041, 013042, 013099, 013121, 0130904, 013909, 020110, 020130, 020140, 020200, 030003, 050100, 050201, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090150, 090160, 090171, 090172, 090179, 090183, 090189, 090201, 090209, 110109, 110309, 110909, 070310, 070320, мало-граничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија, застапување на странски фирми, посредништво, вршење комисиони работи и реекспорт.

Во правниот промет трговското друштво истапува во свое име и за своја сметка, со неограничени овластувања.

За обврските во правниот промет со трети лица трговското друштво одговара со целиот свој имот – полна одговорност.

Законски застапник на трговското друштво во внатрешен и надворешниот трговски промет е Додовска Мира од Кичево без ограничување во рамките на запишаните дејности на друштвото, како управител на друштвото.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 41/98.

(2825)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 49/98 на регистарска влошка бр. 000956, го запиша во судскиот регистар основањето на трговското друштво Трговско друштво АД „АГРО – МАРИОВО“ за производство и промет „МАРИОВО – БРЕСТПРОМ“ увоз-извоз Витолиште д.о.о.е.л Витолиште.

Дејности: 012321, 012421, 012429, 012022, 013030, 013041, 014042, 013050, 010202, 010201, 012324, 012611, 012612, 012613, 012614, 012701, 012702, 012703, 012010, 013021, 013115, 013119, 013200, 020201, 020202, 013050, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070123, 070124, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070224, 070225, 070226, 070229, 070250, 070260, 090171, 090150, 110903, 110909, 110301, 110309.

Друштвото во правниот промет со трети лица има полно овластување и полна одговорност.

Лице овластено за застапување е Ристе Трајковски управител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 49/98.

(2826)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 58/98 на регистарска влошка бр. 000965 – Битола, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец за услуга Петко Ристе Ристевски „РАЈСКИ ИГРИ“ т.п. ул. „Љубојно“ бр. 356 Битола.

Основач: Петко Ристе Ристевски.

Фирма: Трговец поединец за услуга Петко Ристевски „РАЈСКИ ИГРИ“.

Седиште: Битола ул. „Љубојно“ бр. 356.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица има полни овластувања.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 58/98.

(2827)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 59/98 на регистарска влошка бр. 000966, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец за трговија на мало Наумче Јордан Божиновски „ЈС - ПРОМЕТ“ с.Јанковец - Ресен т.п.

Основач: Наумче Јордан Божиновски.

Фирма: Трговец поединец.

Седиште: с.Јанковец - Ресен

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица има полни овластувања и полна одговорност.

Трговецот поединец во правниот промет за своите обврски одговара со целиот свој имот со полна одговорност лично Наумче Божиновски.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 59/98.

(2828)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 244/98 на регистарска влошка бр. 2-637, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговско услужна и производна задруга „98 МЕДИТЕРАН“ увоз-извоз п.о. ул. „Трајко Тарцан“ бр.30 Прилеп

Фирма: Трговско услужна и производна задруга „98 МЕДИТЕРАН“ увоз-извоз п.о. ул. „Трајко Тарцан“ бр.30 Прилеп.

Основачи: Маркоска Ленче, Маркоски Звонко, и Маркоска Митра сите од Прилеп, ул. „Трајко Тарцан“ бр.30.

Седиште: ул. „Трајко Тарцан“ бр.30, Прилеп.

Дејности: 011315, 011832, 011949, 012001, 012111, 012130, 012141, 012201, 012202, 012310, 012321, 012322, 012324, 012410, 012421, 012611, 012612, 012615, 012701, 012703, 012810, 012901, 013010, 013021, 013030, 013041, 013042, 013050, 013072, 013099, 013011, 013113, 013114, 013115, 013119, 1, 013041, 013042, 013099, 013111, 013112, 013113, 013114, 013115, 013119, 01300, 013121, 012400, 013500, 020140, 050100, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 080121, 080129, 080190, 090121, 090132, 090201, 090202, 090209, 110302, 110303, 110404, 110903, 110909, забавни и видео игри, откуп на шумски плодови и лсковити билки, автоперални, 070310, 070320, превоз на патници во меѓународен друмски сообраќај, превоз на стоки во меѓународен друмски сообраќај, услуги во меѓународен друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот на стоки, продажба на стоки од консигнациони склади, реекспорт.

Маркоска Ленче директор на задругата со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Полни овластувања, полна одговорност.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 244/98.

(2829)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 181/98 на регистарска влошка бр. 1-29959-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата, седиште, и основач на Производно, трговско и услужно претпријатие „БЕО-СКОП“ д.о.о., експорт-импорт Скопје, ул. „Миле Поп-Јорданов“ бр. 70/46, Скопје.

Досегашната фирма и седиште на производно, трговско и услужно претпријатие „БЕО-СКОП“ д.о.о., експорт-импорт Скопје, ул. „Миле Поп-Јорданов“ бр. 70/46, се менува и во иднина ќе гласи: Производно, трговско и услужно претпријатие „АГРАРИЈА КОМЕРЦ 2“ д.о.о., експорт-импорт, ул. „19 Ноември“ бр. 1, Тетово.

На ден 19.01.1998 год. во претпријатието пристапила Марина Костоска, а на истиот ден истапила Милутиновиќ Магдалена.

Се брише Милутиновиќ Магдалена, директор, а се запишува Костоска Марина, директор.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 181/98.

(1847)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 7365/97 на регистарска влошка бр. 1-10276-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Производно трговското претпријатие „ХРОМКОМ“ извоз-увоз, п.о., ул. „Браќа Галеви“ бр. 40-6, Скопје.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 013041, 013042, 013043, 013050, 013200, 020140, 020202, 090179, 110302, 110303.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7365/97.

(1848)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 6740/97 на регистарска влошка бр. 1-43996-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на „БЈОРК ДИЗАЈН“ Претпријатие за услуги и трговија експорт-импорт, д.о.о., ул. „Дебарца“ бр. 58, Скопје.

Истапува од претпријатието Нада Прља од Скопје, а пристапува Бобан Пешов.

Се брише Нада Прља, директор, а се запишува за директор Бобан Пешов.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6740/97.

(1849)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 7082/97 на регистарска влошка бр. 1-31717-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатие за производство на хидраулични машини „МАКФЛУИД“ д.о.о., ул. „Финска“ бр. 37, Скопје.

Се брише Митрушевски Душко, а се запишува Митрушевска Светлана како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр.

7082/97.

(1850)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 55/98 на регистарска влошка бр. 1-4486-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште и основач и проширувањето на дејности на Претпријатие за производство, промет на мало и големо, увоз-извоз „КОМПЕКС“ со ц.о., ул. „Ловкенска“ бр. 28, Скопје.

Досегашното седиште на Претпријатие за производство, промет на мало и големо, увоз-извоз „КОМПЕКС“ со ц.о., Скопје се менува и во иднина ќе гласи: Претпријатие за производство, промет на мало и големо, увоз-извоз „КОМПЕКС“ со ц.о. ул. „Јане Сандански“ бр. 9-а, лок. 10, Скопје.

На ден 8.01.1998 год. во претпријатието пристапиле Стојчиќ Драган и Матевски Бранимир, а на истиот ден истапиле Трпеновски Љубомир, Трпеновски Перица, Кузмановски Борче и Кузмановски Гоце.

Во внатрешен промет се проширени следните дејности: 012310, 012201, 012202, 012321, 012322, 012323, 060502.

Во надворешен промет се прошируваат дејностите: реекспорт, меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај, услуги во меѓународна шпедиција, консигнација

Се брише Кузмановски Гоце, директор, а се запишува Стојчевски Санде, директор

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр. 55/98. (1851)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 124/98 на регистарска влошка бр. 1-18784-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма и основач и проширување на дејности на Претпријатието за внатрешен и надворешен промет „ЧЕГАНКОМЕРЦ“ д.о.о., експорт-импорт, ул. „Атанас Митрев“ бр. 29/9, Скопје.

Досегашната фирма на Претпријатието за внатрешен и надворешен промет „ЧЕГАНКОМЕРЦ“ д.о.о., експорт-импорт, ул. „Атанас Митрев“ бр. 29/9, Скопје, се менува и во иднина ќе гласи: Претпријатие за производство, услуги и промет со противпожарна и заштитна опрема „ЗАШТИТА“ д.о.о., експорт-импорт, ул. „Атанас Митрев“ бр. 29/9, Скопје.

На ден 12.01.1998 год. во претпријатието пристапил Михајловски Аце.

Во внатрешен промет се прошируваат дејностите: 011220, 011291, 011430, 011724, 011990, 012690, 050301, 050302, 070125, 070131, 070150, 070214, 070227, 070240, 090122, 090129, 090132, 090139, 090189, 110303

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 124/98. (1852)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7056/97 на регистарска влошка бр. 1-57311-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште, основач, промена на лице овластено за застапување во внатрешниот трговски промет и НТР на Претпријатието за производство и трговија „ЦАН“ д.о.о., ул. „Чаирска“ бр. 112, Скопје.

Се врши промена на седиштето на претпријатието па во иднина ќе биде на ул. „Славеј Планина“ бр. 43.

На ден 8.12.1997 год. како основач од претпријатието истапува Љатифи Сабри од Скопје ул. „Чаирска“ бр. 112.

Се врши промена на лицето овластено за застапување во внатрешен трговски промет и НТР и тоа: се брише Ешреф Цан ВД директор, а се запишува Алиловски Нафил – директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7056/97. (1853)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 168/98, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, седиште, основач и лице овластено за застапување на Приватното трговско претпријатие „Р. И. М. МЕРКО“ п.о. с. Радолишта, Струга.

Во Приватното претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало со увоз-извоз „ТИМИ-КОМЕРЦ“ с. Заграчани, Струшко се врши промена на фирмата. Новата фирма гласи: Приватно трговско претпријатие „Р.И.М. МЕРКО“ п.о., с. Радолишта, Струга.

Промена на седиштето на претпријатието од с. Заграчани во с. Радолишта, Струга.

Од претпријатието истапува основачот Рамадан Лешки од с. Заграчани и се брише од судскиот регистар и му престанува овластувањето за застапување.

Во претпријатието пристапува Мерко Исмет од с. Радолишта, Струга и ќе го застапува претпријатието како директор.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 168/98. (2895)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 166/98, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, седиште, основач и лице овластено за застапување на Приватното трговско претпријатие „ДУПЛИРЕКС“ п.о., с. Богојци, Делогожда.

Промена на фирма, седиште, основач и лице овластено за застапување во Услужното прометно претпријатие „ХАНИ“ с. Велешта, Струга.

Новата фирма гласи: Приватно трговско претпријатие „ДУПЛИРЕКС“, п.о., с. Богојци, Делогожда.

Промена на седиштето на претпријатието од с. Велешта, Струга во с. Богојци, Делогожда.

Од претпријатието истапува Неби Хани од с. Велешта, Струга и му престанува овластувањето за застапување и се брише од судскиот регистар.

Во претпријатието пристапува основачот Алили Цепо од с. Богојци, Делогожда.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 166/98. (2896)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 168/98, на регистарска влошка бр. 1-6085, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за трговија, градежништво, услуги и угостителство „ИСТРИЈАНКА“ увоз-извоз, с. Велешта, Струга.

Во претпријатието за трговија, градежништво, услуги и угостителство „ИСТРИЈАНКА“ увоз-извоз, с. Велешта, Струга се прошируваат следните дејности: 060103, 060105, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 168/98. (2897)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 270/98, на регистарска влошка бр. 1-724, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Основното училиште „БРАТСТВО ЕДИНСТВО“ п.о. ул. „7-ми Ноември“ бр. 85, Охрид.

Во ОУ „Братство Единство“ – Охрид, се врши промена на лицето овластено за застапување на училиштето.

Александар Иваноски е лице овластено за застапување на училиштето – в.д. директор.

Ќе престанува овластувањето за застапување на Мишева Лилјана и се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 270/98. (2898)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 189/98, на регистарска влошка бр. 1-13341, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, седиште, основач и лице за застапување на Услужното прометно претпријатие „НУКИ“ п.о., ул. „Гоце Делчев“ бр. 40, Охрид.

Се врши промена на фирма и седиште на Услужно-прометното претпријатие „Соки“ Охрид и новата фирма гласи: Услужно прометно претпријатие „НУКИ“ п.о., Охрид.

Седиштето на претпријатието е во Охрид, ул. „Гоце Делчев“ бр. 40.

Од претпријатието истапува Перо Јакимов и му престанува овластувањето за застапување и во надворешно-трговскиот промет.

Во претпријатието пристапува Адем Камо и ќе го застапува претпријатието како директор и во надворешно-трговскиот промет.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 189/98.
(2899)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 54/98, на регистарска влошка бр. 6-02001421-000-09, го запиша во трговскиот регистар ТП „ТРИ БИСЕРИ“ ресторан Станојевиќ Петар Радимир бул. „Јане Сандански“ бр. 7, Скопје.

Основач: Станојевиќ Радимир од Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 114/5, Скопје.

Седиште: бул. „Јане Сандански“ бр. 7, Скопје, општина К. Вода.

Дејност: 080121, ресторан со услужување.

Одговорност: Во свое име и за своја сметка, со целиот свој имот.

Управител: Станојевиќ Радимир.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Трег. бр. 54/98.
(2546)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 172/98, на регистарска влошка бр. 6-02001396-000-06, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец-поединец (ТП) Превозник „МАВИ“ Миодраг Војо Бошковски, ул. „2“ бр. 12, с. Шишево, Скопје.

Дејности: 060502.

Управител Миодраг Бошковски од Скопје, ул. „2“ бр. 12, с. Шишево.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Трег. бр. 172/98.
(2547)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Стечајниот совет при Основниот суд во Охрид со решението Ст.бр. 9/96 од 03.III.1998 година, над АД „Југотутун“ - Охрид, закажува рочиште за изјаснување и гласање на доверителите за програмата за финансиската и сопственичката трансформација и анексот кон програмата на 27.III.1998 година во 12 часот.

Доверителите можат да гласаат и по писмен пат со поднесок што го потпишал овластен застапник на доверителот.

Доверителите можат да извршат увид во програмата и анексот во Основниот суд во Охрид соба број 36.

Од Основниот суд во Охрид.
(4170)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.209/96 од 06.III.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП „Шик-транс“ од Куманово, ул. „д-р Иван Рибар“.

За стечаен судија е одредена Виолета Тасевска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Живко Арсовски од Куманово, ул. „Фетка Наскова“ бр. 1/15, телефон 26-218.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 17.IV.1998 година, во 10 часот, во соба број 17/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово.
(4166)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.77/96 од 19.II.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП „Дакрис-комерц“ од Куманово, ул. „Гуро Гаковик“ бр. 50.

За стечаен судија е одредена Ленка Багановска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Живко Арсовски од Куманово, ул. „Фетка Наскова“ бр. 1/15, телефон 26-218.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 17.IV.1998 година, во 10,15 часот, во соба број 17/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово.
(4167)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.89/96 од 11.XII.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот ППУ „Рома-комерц“ од Куманово, ул. „Младен Стојановиќ“ бр. 17.

За стечаен судија е одредена Биљана Спиридоновска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Јаворка Јовановски од Куманово, ул. „Бранко Б.Гуцман“ бр. 39.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 17.IV.1998 година, во 9,15 часот, во соба број 17/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово.
(4168)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.68/96 од 14.XII.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот „Плодокомерц“ од Куманово, ул. „Никола Тесла“ бр. 90.

За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Јаворка Јовановска од Куманово, ул. „Бранко Б.Гуцман“ бр. 39.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 17.IV.1998 година, во 9,15 часот, во соба број 17/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово.
(4169)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.199/96 од 06.III.1997 година е отворена

стечајна постапка над должникот “Були комерц” од с. Лопате, Куманово.

За стечаен судија е одредена Ленка Бабановска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Живко Арсовски од Куманово, ул. “Фетка Наскова” бр. 1/15, телефон 26-218.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 17.IV.1998 година, во 9,30 часот, во соба број 17/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4171)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.219/96 од 06.III.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот “Евро-мак 95” од Куманово, ул. “Перо Шварц” бр. 52.

За стечаен судија е одредена Рушка Поп Арсова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Арсовски Живко од Куманово, ул. “Фетка Наскова” бр. 1/15, телефон 26-218.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 17.IV.1998 година, во 9,30 часот, во соба број 17/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4172)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.99/96 од 18.III.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП “Банана-Е” од с. Слупчане, Куманово.

За стечаен судија е одреден Тасевски Видоје, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Живко Арсовски од Куманово, ул. “Фетка Наскова” бр. 1/15, телефон 26-218.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 17.IV.1998 година, во 9,45 часот, во соба број 17/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4173)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.117/96 од 11.IV.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот “Еуро-Селект” Претпријатие за производство од Куманово, ул. “Иго Тричковик”.

За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Денковски Зоран од Куманово, ул. “Моша Пијаде”, телефон 25-650.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 17.IV.1998 година, во 9 часот, во соба број 17/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4174)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.167/96 од 10.IV.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот “Иван” Претпријатие за производство и трговија од Куманово, ул. “Милан Зечар” бр. 12.

За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Денковски Зоран од Куманово, ул. “Моша Пијаде”, телефон 25-650.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 17.IV.1998 година, во 9 часот, во соба број 17/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4175)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.47/96 од 15.II.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУ “Куманово” од Куманово, плоштад “Југославија” бб.

За стечаен судија е одредена Љубица Ристевска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Јаворка Тодоровска од Куманово.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 21.IV.1998 година, во 9 часот, во соба број 17/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4176)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.67/96 од 3.X.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП “Снупи 94” од Куманово, ул. “Октомвриска Революција” бр.5-2/24.

За стечаен судија е одредена Лидија Димчевска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Јаворка Јовановска од Куманово, ул. “Бранко Б. Гуцман” бр. 39.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со

докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 21.IV.1998 година, во 9 часот, во соба број 17/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4177)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.138/97 од 11.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот “Фаст-трук” од Куманово, ул.”Иван Милутиновиќ” бр. 4.

За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Денковски Зоран од Куманово, ул.”Моша Пијаде”, телефон 25-650.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 21.IV.1998 година, во 9,45 часот, во соба број 17/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4178)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.108/96 од 7.VII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот “Спортекс” од Куманово, ул.”Боро Менков” бр. 2.

За стечаен судија е одреден Видоје Тасевски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од Куманово, ул.”Моша Пијаде”, телефон 25-650.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 21.IV.1998 година, во 9,45 часот, во соба број 17/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4179)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.270/96 од 07.VII.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП “Лили Компани” од Крива Паланка, ул.”17 Македонска бригада” бр. 16.

За стечаен судија е одредена Живка Ивановска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од Куманово, ул.”Моша Пијаде” бр. 26, телефон 25-650.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 21.IV.1998 година, во 9,30 часот, во соба број 17/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово (4180)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.9/96 од 28.VI.1993 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП “Елит” од Куманово, ул.”Тоде Думба” бр. 128.

За стечаен судија е одредена Лидија Димчевска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од Куманово, ул.”Моша Пијаде” бр. 29, телефон 25-650.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 21.IV.1998 година, во 9,30 часот, во соба број 17/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4181)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.8/96 од 25.XI.1992 година е отворена стечајна постапка над должникот Стамбена задруга “Архитект” од Куманово.

За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Денковски Зоран од Куманово, ул.”Моша Пијаде” бр. 29, телефон 25-650.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 21.IV.1998 година, во 9,15 часот, во соба број 17/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4182)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.238/96 од 24.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот “Сфит-мода” од Куманово, ул.”Кирил и Методи” бр. 2А.

За стечаен судија е одреден Момчило Ѓеорѓиевски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од Куманово, ул.”Моша Пијаде” бр. 29, телефон 25-650.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 21.IV.1998 година, во 9,15 часот, во соба број 17/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4183)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.127/96 од 11.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП “Огрев” од Куманово, ул.”Д-р Иван Рибар” бр. 5.

За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Денковски Зоран од Куманово, ул. "Моша Пијаде" бр. 29, телефон 25-650.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 21.IV.1998 година, во 10 часот, во соба број 17/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4184)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.108/97 од 15.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТП "Компанија-Куманово" од Куманово, ул. "Тоде Мендол" бр.2-А.

За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Денковски Зоран од Куманово, ул. "Моша Пијаде" бр. 29, телефон 25-650.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 21.IV.1998 година, во 10 часот, во соба број 17/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4185)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.139/97 од 15.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот "Никигор" Претпријатие за угостителство од Куманово, ул. "1-ви Мај" бр. 7.

За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Арсовски Живко од Куманово, ул. "Фетка Наскова" бр.1/15, телефон 26-218.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 21.IV.1998 година, во 10,30 часот, во соба број 17/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4186)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.129/97 од 11.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот "Фрути" Претпријатие за производство од Куманово, ул. "Љупчо Арсов" бр. 1.

За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Живко Арсовски од Куманово, ул. "Фетка Наскова" бр. 1/15, телефон 26-218.

објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 21.IV.1998 година, во 10,30 часот, во соба број 17/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4187)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.57/97 од 07.XI.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП "Лала-Комерц" од Куманово, ул. "100" бр. 25.

За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Денковски Зоран од Куманово, ул. "Моша Пијаде" бр.29, телефон 25-650.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 23.IV.1998 година, во 9 часот, во соба број 17/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4188)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.117/97 од 11.IV.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот "Масинт" Претпријатие за производство и трговија од Куманово, ул. "Пионерска" бр. 19.

За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Живко Арсовски од Куманово, ул. "Фетка Наскова" бр.1/15, телефон 26-218.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 23.IV.1998 година, во 9 часот, во соба број 17/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4189)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.37/97 од 05.IX.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот "Мердино 1" Претпријатие за производство од Куманово, ул. "Лесковачка" бр. 25.

За стечаен судија е одредена Љубица Ристевска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од Куманово, ул. "Моша Пијаде" бр.29, телефон 25-650.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 27.III.1998 година, во 9,40 часот, во соба број 11/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4197)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.65/96 од 01.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот "Хаско-Комерц" од Куманово, ул."Карл Маркс" бр.17.

За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од Куманово, ул."Моша Пијаде" бр.29, телефон 25-650.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 27.III.1998 година, во 9,20 часот, во соба број 11/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4198)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.43/97 од 01.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот "Садро-Комерц" од Куманово, ул."Крсте Мисирков" бр. 26.

За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од Куманово, ул."Моша Пијаде" бр. 29, телефон 25-650.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 27.III.1998 година, во 9,00 часот, во соба број 11/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4199)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.21/97 од 26.XI.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП "Имела" од Куманово, ул."Димитрие Туцовиќ" бр. 114/2.

За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од Куманово, ул."Моша Пијаде" бр. 29, телефон 25-650.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 27.III.1998 година, во 10,20 часот, во соба број 11/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4200)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.183/96 од 05.III.1997 година е отворена

стечајна постапка над должникот ПТУ "Комет" од Куманово, ул."Страшко Арсов" бр.10-3/3.

За стечаен судија е одреден Цветановски Благоја, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Глигор Зафировски од Куманово, ул."Н.Револуција" бр.1/1, телефон 22-814.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 27.III.1998 година, во 9,20 часот, во соба број 11/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4201)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.81/96 од 11.III.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ППТ "Миј" од Куманово, ул."Иво Лола Рибар" бр. 37.

За стечаен судија е одредена Виолета Тасевска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Јаворка Јовановска од Куманово, ул."В.Б.Гуцман" бр. 29, телефон 29-058.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Од Основниот суд во Куманово. (4202)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.11/97 од 17.IV.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПППУ "Вики Комерц" од с. Доброшане - Куманово.

За стечаен судија е одредена Живка Ивановска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Арсовски Живко од Куманово, ул."Фетка Наскова" бр. 1/15, телефон 25-218 и 414-357.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 27.III.1998 година, во 9,40 часот, во соба број 11/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4203)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.73/96 од 19.III.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП "Комекс-СА" од Куманово, ул."Октомвриска Револуција" бр. 2.

За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Арсовски Жике од Куманово, ул."Фетка Наскова" бр. 1/15, телефон 26-218 и 414-354

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"

до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Решението за испитување на пријавените побарувања се прикажува на 27.III.1998 година, во 9,30 часот, во соба број 11/II во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4204)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.205/96 од 06.III.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТП “С.Б.М. Холдин Компани” од Куманово, ул. “Моша Пијаде” бр. 43.

За стечаен судија е одредена Ленка Соколовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Арсовски Жике од Куманово, ул. “Фетка Наскова” бр. 1/15, телефон 26-218, 414-354.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Решението за испитување на пријавените побарувања се прикажува на 27.III.1998 година, во 9,40 часот, во соба број 11/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4205)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.171/96 од 17.IV.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТ “Квиско 1” од Куманово, ул. “Гоце Делчев” бб.

За стечаен судија е одредена Момчило Георгиевски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Арсовски Жике од Куманово, ул. “Фетка Наскова” бр. 1/15, телефон 26-218 и 414-354.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Од Основниот суд во Куманово. (4206)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.45/96 од 19.V.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот ППТУ “Дани” од Куманово, ул. “Драган Стопаревик” бр. 30.

За стечаен судија е одредена Биљана Спиридоновска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Јаворка Јовановска од Куманово, ул. “Б.Б. Гуцман” бр.29, телефон 29-058.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Од Основниот суд во Куманово. (4207)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.91/96 од 30.I.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ППУ “Ројал” од Куманово, ул. “Моша Пијаде” бр. 224.

За стечаен судија е одредена Љубица Ристевска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Јаворка Јовановска од Куманово, ул. “Б.Б. Гуцман” бр. 29, телефон 29-058.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Од Основниот суд во Куманово. (4208)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр. 130/96 од 07.II.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ППТ “Н-Нешо-Венцо комерц” од Куманово, ул. “Никола Тесла” бр. 82.

За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Јаворка Јовановска од Куманово, ул. “Б.Б. Гуцман” бр. 29, телефон 29-058.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Од Основниот суд во Куманово. (4209)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.185/96 од 17.I.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП “Ваксинца” од с. Ваксинце - Куманово.

За стечаен судија е одредена Стојман Димковски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Арсовски Жике од Куманово, ул. “Фетка Насова” бр. 1/15, телефон 26-218, 22-314.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Од Основниот суд во Куманово. (4210)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.85/96 од 19.II.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот “Томо Комерц 93” од с. Табановце - Куманово.

За стечаен судија е одреден Ленка Соколовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Арсовски Жике од Куманово, ул. “Фетка Наскова” бр. 1/15, телефон 26-218, 22-314.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Од Основниот суд во Куманово. (4211)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.93/96 од 19.II.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП за метални производи “Фијо” од Куманово, ул. “Стојан Арсов” бр. 18.

За стечаен судија е одредена Рушка Поп Арсова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Арсовски Жике од Куманово, ул."Фетка Наскова" бр. 1/15, телефон 26-213, 22-314.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Од Основниот суд во Куманово. (4212)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.125/96 од 17.II.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП "Зо-Ро" од Куманово, ул."Славиша Вајнер" бр. 7.

За стечаен судија е одредена Живка Ивановска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Арсовски Жике од Куманово, ул."Фетка Наскова" бр. 1/15, телефон 22-218, 22-314.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Од Основниот суд во Куманово. (4213)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.65/96 од 19.II.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП "ВУК" од Куманово, ул."Доне Божинов" бб.

За стечаен судија е одредена Живка Ивановска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Радослав Стефановски од Куманово, ул."Лесковачка" бр.19, телефон 22-110.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Од Основниот суд во Куманово. (4214)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.261/96 од 13.I.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ППТТ "Соко Комерц" од Куманово, ул."Пелинска" бр. 12.

За стечаен судија е одредена Живка Ивановска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Радослав Стефановски од Куманово, ул."Лесковачка" бр. 19, телефон 22-110.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 27.III.1998 година, во 9,00 часот, соба број 11/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4215)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.101/96 од 17.II.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП "Анабела" од Куманово, ул."Косовски Бригади" бр. 4.

За стечаен судија е одредена Лидија Димчевска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Зафировски Глигор од Куманово, ул."Н.Револуција" бр. 1/1, телефон 22-814.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 27.III.1998 година, во 9,10 часот, соба број 11/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4216)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.125/97 од 30.I.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП "Арли" од Куманово, ул."Поток Серава" бр. 125.

За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Раими Билги од Куманово, ул."Христијан Карпош" бр. 71, телефон 23-317.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 27.III.1998 година, во 10,00 часот, соба број 11/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4217)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.41/97 од 29.I.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ППТ "Котекс Трејд" од Куманово, ул."Октомвриска Револуција" бр. 1-3/8.

За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Димитровски Душко од Куманово, Плоштад "Нова Југославија" бр. 24/5, телефон 22-611.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 27.III.1998 година, во 10,30 часот, соба број 11/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4218)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.53/97 од 29.I.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот "АМС Стандард" ППТУ од Куманово, ул."11 Октомври" бб.

Од Основниот суд во Кумаковс. (4225)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.61/97 од 22.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот “Кис Пром” од Куманово, ул.“Горче Петров” бр. 361.

За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од Куманово, ул.“Моша Пијаде” бр. 29, телефон 25-650.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 27.III.1998 година, во 9,20 часот, соба број 11/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4226)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.133/97 од 22.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот “Забел” од Куманово, ул.“103” бр. 8.

За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од Куманово, ул.“Моша Пијаде” бр. 29, телефон 25-650.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 27.III.1998 година, во 9,40 часот, соба број 11/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4227)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 292/96 од 18.XII.1997 година заклучена е стечајна постапка над стечајниот должник Претпријатие за трговија на големо и мало “РУС-Макпром” увоз-извоз - Скопје, ул.“Методија Митевски” бр. 3/2-3 со жиро сметка бр. 40100-601-144017.

По правосилноста на решението, стечајниот должник да се бруише од регистарот на претпријатија при Основен суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4101)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението IV.Ст.бр.2024/97 од 10.II.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТП “Гонекс” од Скопје, ул.“Бутелска” бр. 19.

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска-Ѓорѓиевска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Ефтим Петров од Скопје, бул.“Јане Сандански” бр. 50-III/4.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 09.IV.1998 година, во 10,00 часот, во барка бр. 4, соба број 8 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4103)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.1486/97 од 28.I.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ППУ “Мартинпекс” од Скопје, ул.“Партизански одреди” бр. 66/6/1-3.

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Ефтим Петров од Скопје, ул.“Јане Сандански” бр. 50/3-4.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 06.IV.1998 година, во 11,20 часот, соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4104)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението IV.Ст.бр.275/96 од 17.V.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие “Голе Оле” од Скопје, ул.“Рокомија” б.б.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Стефановски Раде од Скопје, телефон 376-272.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 23.IV.1998 година, во 11 часот, во барка бр. 4, соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4105)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението III.Ст.бр.2130/97 од 10.II.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот АД “Изоптик” од Скопје, бул.“Партизански одреди” бр. 101.

За стечаен судија е одредена Зорица Илиска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Ѓорѓе Костов од Скопје, ул.“Владимир Комаров” бр. 25/2-12, телефон 111-530.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 09.IV.1998 година, во 8,00 часот, соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4128)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението I.Ст.бр.1270/97 од 18.II.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "Бане Комерц" од Скопје, ул."Никола Парапунов" бр. 3-а со жиро сметка 40120-601-59236.

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска Зекирија, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Мирко Колевски од Скопје, ул."Видое Смилевски Бато" бр. 73/2-1, телефон 431-278

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 01.IV.1998 година, во 11 часот, во соба број 45 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4132)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението I.Ст.бр.376/96 од 17.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПППУ "Сафари" експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. "Петко Јанчевски" бр. 475 со жиро сметка 40100-601-290434.

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска-Јоргиевска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Димитровска Мирјана од Скопје, ул."Јани Лукровски" бр. 10/44, телефон 126-004.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 11.IV.1998 година, во 11,40 часот, во барка бр. 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4228)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението I.Ст.бр.1473/97 од 12.I.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТПП "Зско Компани" увоз-извоз ДОО од Скопје, с. Батинци со жиро сметка 40100-601-320163.

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Димитриовска Мирјана од Скопје, ул."Јани Лукровски" бр. 10/44, телефон 126-004

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 30.III.1998 година, во 8,40 часот, во барка бр. 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4239)

Основниот суд од Тетово, објавува дека со решението Ст.бр.336/97 од 28.I.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУП "ШИПАД КОМЕРЦ-Салон 841" од Тетово, ул. "Илинденска" бр. 222.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Перо Јовановски од Тетово, ул."Димо Гавроски Кара" бр. 76.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 31.III.1998 година, во 11,30 часот, во соба број 7/1 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (4240)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението III.Ст.бр.2483/97 од 18.II.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот "Мато Пром" од Скопје, ул."Драчевска"-4 бр. 8.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Љубомир Филиповски од Скопје, ул. "АСНОМ" бр. 68/2/20.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 06.IV.1998 година, во 11,30 часот, во барка бр. 4, соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4251)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението I.Ст.бр.1497/97 од 12.I.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУ "ДИН" експорт-импорт од Скопје, ул."Косовска Бригада" бр.5/20 со жиро сметка 40100-601-303730.

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Мито Арминовски од Скопје, ул."Петар Манџков" бр. 23-Б, телефон 263-992.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 30.III.1998 година, во 9,00 часот, во барка бр. 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4257)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението III.Ст.бр.1161/97 од 03.XI.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТ

“Санекс” увоз-извоз од Скопје, ул. “Торѓи Поп Христов” бр.6/1-11.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Снежана Наумовска од Скопје, ул. “Мирче Мацан” бр. 24, телефон 621-384.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 23.III.1998 година, во 11,05 часот, во барка бр. 4, соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4275)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 257/97 од 02.III.1998 година, над ПП “Оли - сил” - Битола, ул. “Димо Хаџи Попов” бр. 4 отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи, и со решение Ст.бр.561/96 од 02.III.1998 година, над ПП “Сладуево Промет” - с. Сладуево - Д.Хисар, овори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (4299)

Стечајната постапка над ЗППЗ “Кооперанти” - Битола, привремено се запира и претпријатието да продолжи со работа.

Се формира одбор на доверители во состав: МП “Агросеме-Панонија” - Битола, Министерство за развој Скопје, АД за осигурување “Македонија” - Битола, Фабрика за лимена амбалажа “Пламбит” - Битола, Кредитна банка АД Битола, Агенција за санација на банки Скопје и Гиковски Владимир-работник кај должникот.

По правосилноста на ова решение му престанува функцијата на стечајниот управник од кого ќе се изврши приемот.

Од Основниот суд во Битола. (4300)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решението Ст.бр. 563/96 од 10.II.1998 година, Одлуката за сопственичка трансформација на ЗППП “Црвени Брегови” - Неготино бр.0104/9 од 07.II.1998 година е прифатена.

Стечајната постапка над ЗППП “Црвени Брегови” - Неготино се запира.

Од Основниот суд во Кавадарци. (4301)

Основниот суд во Кичево, објавува дека со решението I.Ст.бр.1/98 од 27.II.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало “Африм-Трег” увоз-извоз ДОО од Кичево, с. Зајас со жиро сметка 40320-601-58928.

За стечаен управник се одредува Јаковлески Атанас од Кичево, бул. “Ослободување” бр. 32, телефон 32-174.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”

до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 07.IV.1998 година, во 10,00 часот, во Основниот суд во Кичево.

Од Основниот суд во Кичево. (4302)

Основниот суд во Кочани, со решението Ст.бр. 225/97 од 24.II.1998 година, отвори стечајна постапка над ППС “Мери” - Берово, ул. “М.Тито” бр. 10/10 со жиро сметка 40410-601-8974 но истата не се спроведе туку заклучи.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Кочани. (4303)

Основниот суд во Кочани со решението Ст.бр. 314/97 од 25.II.1998 година, отвори стечајна постапка над ППС “В.Б.А.” - Кочани, ул. “Шукри Шанин” бр. 20, со жиро сметка бр. 40400-601-29803 но истата не се спроведе туку заклучи.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Кочани. (4304)

Основниот суд во Кочани, со решението Ст.бр. бр. 224/97 од 25.II.1998 година, отвори стечајна постапка над ППС “Билка” - с. Грдовци - Кочани, со жиро сметка бр. 40400-601-6420 но истата не се спроведе туку заклучи.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Кочани. (4305)

Основниот суд во Кочани, преку советот за порамнување објавува дека со решението Ст.бр. 738/96 од 02.III.1998 година отвори постапка за присилно порамнување на должникот ДОО “Нова Трговија” - Кочани со неговите доверители, на начин што утврдените побарувања на доверителите, должникот да ги исплати во висина од 60% во рок од 2 години со законска камата, а придонесите да ги исплати во полн износ 100% со рок на исплата од три години, од денот на заклучувањето на присилното порамнување, во посебно одредени отплатени месечни рати од доверителите на денот на рочиштето.

Се повикуваат сите доверители (по било кој основ) да ги појават своите побарувања према должникот ДОО “Нова Трговија” во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, до советот за порамнување на овој суд, со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат сите должници (по било кој основ) да ги измират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања и за изјаснување на доверителите по предложеното присилно порамнување, се одредува за 16.IV.1998 година во 10 часот судница I во овој суд.

Огласот е истакнат на судската табла на 02.III.1998 година.

Од Основниот суд во Кочани. (4306)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.735/96 од 18.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП "Музика Промет" од Скопје, ул."Даме Груев" бр. 7-8/1.

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Мирјана Димитровска од Скопје, ул."Јани Лукровски" бр. 10/44, телефон 171-475.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 23.III.1998 година, во 11,00 часот, во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4314)

Со решението Ст.бр. 667/97 од 19.II.1998 година, стечајната постапка према должникот ПП "Верини" од Охрид се отвора но не се спроведува.

Стечајната постапка према должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Охрид. (4318)

Основниот суд во Охрид, со решението Ст.бр. 21/98 од 04.III.1998 година, према стечајниот должник ПП "Спас" од Охрид, ул. "Железничка" бр. 3, отвори стечајна постапка но истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Охрид. (4319)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 223/97 од 25.II.1998 година, отвори стечајна постапка над ПП "Дефилија" - Крушево, ул."Маршал Тито" бр. 13 со жиро сметка 41100 - 601-23654 но истата не ја спроведе и ја заклучи.

Со решение Ст.бр. 172/97 од 02.III.1998 година, заклучена е стечајната постапка над ПП "Талични Том" - Прилеп, ул. "К.Јосифоски" бр. 312, со жиро сметка 41100-601-37214 согласно чл.88, ст.2 и ЗППСЛ.

Од Основниот суд во Прилеп. (4321)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението III.Ст.бр.57/97 од 13.X.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ППТ "Експрес - Л.С.Д." од Скопје,ул."Народни Херои" бр. 23.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Снежана Наумовска од Скопје, ул."Мирче Мацин" бр. 24, телефон 621-384.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 11.III.1998 година, во 11,30 часот, во

барака бр. 4, соба број 5, во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4323)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението III Ст.бр. 729/96 од 24.II.1998 година, се отвара постапка за присилно порамнување на должникот Претпријатие - Трговско,производно "Шутекс II Компани" од Скопје, ул."Крали Марко" бр. 10-А со жиро сметка 40100-601-326835, со неговите доверители на начин должникот утврдените побарувања на доверителите да ги исплати во висина од 100% за време од една година со камата, а времето да тече од денот на склучувањето на присилното порамнување.

Сите доверители да ги пријават своите побарувања према должникот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет на овој суд, со пријава во два примероци докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ТПТ "Шутекс II Компани" од Скопје во стечај без одлагање.

Рочиштето за испитување на побарувањата и за порамнувањето се определува за 30.III.1998 година, во 11,20 часот, барака 4, соба 5, при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4327)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението I.Ст.бр.1228/96 од 22.IX.1997 година е створена стечајна постапка над должникот ПТ "Енко Комерц" од Скопје,ул."Ресенска" бр. 35-1/13 со жиро сметка 40100-601-90511.

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Кипровски Радосав од Скопје, ул."АСНОМ" бр. 8-3/36, телефон 415-054.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 23.III.1998 година, во 11,20 часот, во барака број 4, соба број 4, во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4417)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на ОСС-Ск. Ст.бр.124/96 од 22.XII.1994 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие "Југокока" од Скопје, Градски зид бл. 8.

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Томислав Крстевски од Скопје,ул."Мечкин Камен" бр. 22, телефон 312-842.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 30.III.1998 година, во 11,00 часот, во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4414)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 137/96 од 25.II.1998 година над Приватното претпријатие “Дел Табако” - Битола, ул. “Кирил и Методи” бр.2 отвари стечајна постапка, но не се спроведува и се заклучува, и со решението Ст.бр. 157/97 од 25.II.1998 година над Приватното претпријатие “Вицко”, ул.“Н.Фундали” бр. 13/12 се отвара стечајна постапка но не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (4537)

Основниот суд во Охрид со решението Ст.бр. 891/97 од 03.III.1998 година, према стечајниот должник ПП “Тинко” од Охрид отвори стечајна постапка, иста не се спроведува и се заклучува.

По провсоилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Охрид. (4427)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решението Ст.бр. 129/96 од 03.III.1998 година, привремено се запира стечајната постапка над ОП “Душан Кирик”, с. Росоман за период од 12 месеци од право-силноста на ова решение.

ОП “Душан Кирик”-с.Росоман продолжува со работа.

Одборот на доверители веднаш да формира управен одбор, како орган на управување на претпријатието и да ги определи лицата на кои им го доверува организирањето и застапувањето на претпријатието - должник.

Управниот одбор во рок од 60 дена да донесе програма за финансиска и сопственичка трансформација и да ја достави до судот за определување на рочиште за прифаќање на програмата.

Од основниот суд во Кавадарци. (4428)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решението Ст.бр.489/96 од 14.I.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП “Пан Комерц” од Неготино, ул.“Петар Челевец” бр. 11.

За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Васил Стојанов од Неготино, ул.“Вардарска” бр. 26, телефон 62-715.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 31.III.1998 година, во 8 часот, во соба број 27 во овој суд.

Од Основниот суд во Кавадарци. (4429)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решението Ст.бр.61/97 од 25.II.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот “Технопласт” од Кавадарци, ул.“Мирче Ацев” бр. 5.

За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Раде Грижевски од Кавадарци, ул.“Словенск.” бр. 25, телефон 413-450.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по

објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 02.IV.1998 година, во 8 часот, во соба број 27 во овој суд.

Од Основниот суд во Кавадарци. (4430)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.70/96 од 21.IV.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот “Арди” Претпријатие за производство од Куманово, ул.“Цар Самоил” бр.6.

За стечаен судија е одредена Биљана Спиридоновска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од Куманово, ул.“Моша Пијаде” бр. 29, телефон 25-650.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 13.IV.1998 година, во 9 часот, во соба број 17/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4163)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.118/96 од 21.IV.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот “Оми-пром” Претпријатие за производство од Куманово, ул. “Малотино” бр. 5.

За стечаен судија е одредена Рушла Поп Арсова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од Куманово, ул.“Моша Пијаде” бр. 29, телефон 25-650.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 13.IV.1998 година, во 9 часот, во соба број 17/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4164)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.249/96 од 06.III.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП “Ан-марија” од Куманово, ул.“Октомвриска Револуција”.

За стечаен судија е одредена Биљана Спиридоновска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Арсовски Живко од Куманово, ул.“Фетка Наскова” бр. 1/15, телефон 26-218.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања

се закажува на 17.IV.1998 година, во 10,00 часот, во соба број 17/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4165)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.1032/97 од 28.I.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТ "Лили Трејд" од Скопје, ул."АСНОМ" бр. 16-1-23.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Илија Димитриевски од Скопје, ул."Димо Хаџидимов" бр.41-а, телефон 203-937.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 21.IV.1998 година, во 11,30 часот, во барака број 4, соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4256)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.104/96 од 14.V.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот "Еукалипса" Претпријатие за трговија на големо и мало од Крива Паланка, зас. Грамаѓе.

За стечаен судија е одредена Биљана Спиридоновска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Цветан Митевски од Крива Паланка, ул."Маршал Тито" бр. 163, телефон 375-001

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 25.III.1998 година, во 10,30 часот, во соба број 7/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4145)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.136/96 од 14.V.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот "Венусто" Претпријатие за производство, трговија и услуги од Куманово, ул."Железничка станица" бр. 99.

За стечаен судија е одредена Лидија Димчевска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Живко Арсовски од Куманово, ул."Фетка Наскова" бр. 1/15, телефон 26-218.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 25.III.1998 година, во 9,45 часот, во соба број 7/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово (4146)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.52/97 од 24.X.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот "Го-Га" Трговско претпријатие на големо и мало од Куманово, ул."Срејко Пужалка" бр. 49.

За стечаен судија е одредена Виолета Тасевска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од Куманово, ул."Моша Пијаде" бр. 29, телефон 25-656.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 25.III.1998 година, во 9,00 часот, во соба број 7/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4147)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.74/96 од 27.V.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот "Марэл" Претпријатие за производство, промет и услуги од Куманово, ул. "Милан Лисица" бр. 2.

За стечаен судија е одредена Биљана Спиридоновска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Јаворка Јовановска од Куманово, ул."Бранко Богданоски Гуцман" бр. 39, телефон 29-058.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 25.III.1998 година, во 10,00 часот, во соба број 7/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4148)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.179/96 од 17.I.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот "Даго промет" од Куманово, ул."Ајдучка Чешма" бб.

За стечаен судија е одреден Видоје Тасевски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Арсовски Живко од Куманово, ул."Ветка Наскова" бр. 1/15, телефон 26-218.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 13.IV.1998 година, во 10,30 часот, во соба број 17/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4152)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.79/96 од 24.X.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП "Мер-Цино" од Куманово, ул. "Лесковачка" бр. 25.

За стечаен судија е одреден Ђидоје Тасевски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Цаневски Трајко од Куманово, ул. "1 Ноемвр" бр. 48, телефон 26-874.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 13.IV.1998 година, во 10,45 часот, во соба број 17/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4153)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.67/97 од 07.XI.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТП "Коки Јуниор" од Куманово, ул. "Ж.Ј.Шпанац" бр. 1-27.

За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Петринска Хилда од Куманово, ул. "Бајрам Шабани" бр. 98, телефон 31-654.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 13.IV.1998 година, во 10,15 часот, во соба број 17/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4154)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.38/9 од 7.XI.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот "Буџо" Претпријатие за производство, внатрешна трговија од Куманово, ул. "Никола Тесла" бр. 1.

За стечаен судија е одредена Биљана Спиридоновска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Петринска Хилда од Куманово, ул. "Бајрам Шабани" бр. 98, телефон 31-654.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 13.IV.1998 година, во 10,30 часот, во соба број 17/III во овој суд.

Сд Основниот суд во Куманово. (4155)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.169/96 од 17.II.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот "Крис-пром" од с. Романовце - Куманово.

За стечаен судија е одредена Живка Ивановска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Глигор Зафировски од Куманово, ул. "Народна Революција" бр. 1/1, телефон 22-814.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник

да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 13.IV.1998 година, во 10,15 часот, во соба број 17/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4156)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.9/97 од 07.XI.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП "Домако-Компани" од Крива Паланка, нас. Грамаѓе бб.

За стечаен судија е одредена Биљана Спиридоновска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од Куманово, ул. "Моша Пијаде" бр. 29, телефон 25-650.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 13.IV.1998 година, во 10 часот, во соба број 17/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4157)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.149/96 од 17.II.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП "Студена Бара Промет" од Куманово, ул. "Србо Томовиќ" бр. 2/24.

За стечаен судија е одредена Лидија Димчевска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Глигор Зафировски од Куманово, ул. "Народна Революција" бр. 1/1, телефон 22-814.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 13.IV.1998 година, во 10 часот, во соба број 17/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4158)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.137/96 од 17.II.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот "Јоли" Претпријатие за производство од Куманово, ул. "Васил Драгомански".

За стечаен судија е одредена Ленка Соколовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од Куманово, ул. "Моша Пијаде" бр. 29, телефон 25-650.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 13.IV.1998 година, во 9,30 часот, во соба број 17/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4159)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.154/96 од 17.II.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот “Калипсо-ЛТД” од Куманово, ул.”Ж.Ј.Шпанец” бр. 1/11.

За стечаен судија е одредена Ристевска Љубица, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од Куманово, ул.”Моша Пијаде” бр. 29, телефон 25-656.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 13.IV.1998 година, во 9,30 часот, во соба број 17/II во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4160)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.129/96 е отворена стечајна постапка над должникот ПП “Р. Комерц” од Куманово, ул.”Моша Пијаде” бр. 3/4.

За стечаен судија е одреден Благоја Цветковски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од Куманово, ул.”Моша Пијаде” бр. 29, телефон 25-650.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 13.IV.1998 година, во 9,15 часот, во соба број 17/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4161)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.148/96 од 21.IV.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот “Кохем” Претпријатие за производство од Куманово, ул.”Ж.Ј.Шпанец”.

За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од Куманово, ул.”Моша Пијаде” бр. 29, телефон 25-656.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 13.IV.1998 година, во 9,15 часот, во соба број 17/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (4162)

Со решението Ст.бр. 520/97 од 23.II.1998 година над ПП “АС Битранс” - Битола, се отвара стечајна постапка, но не се спроведува, и се заклучува, а со

решението Ст.бр. 536/97 од 23.II.1998 година над ПП “Дениза”, Битола, ул.”Даме Груев” бр. 170 се отвара стечајна постапка но не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (4538)

Со решението Ст.бр. 44/98 од 27.II.1998 година над ПП “Калимеро Комерц” - Битола, ул.”Охридска” бр. 174 се отвара стечајна постапка, но не се спроведува и се заклучува, и со решението Ст.бр. 547/97 од 23.II.1998 година над ПП “Дамико - компани” од Битола, ул.”Д-р Рајс” бр. 10 се отвара стечајна постапка но не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (4539)

Основниот суд во Струга, објавува дека со решението Ст.бр.115/98 од 06.III.1998 година е отворена стечајна постапка према должникот ДОО “Паркетара” од Струга.

За стечаен судија е одреден Фатмир Даути, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Фуат Казимоски од Струга, ул.”Кеј 8-ми Ноември” бр. 30.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања со поднесок во 2 примероци со докази вирманска уплата од 600 денари уплатена на жиро сметка бр. 41020-840-025-3338 во рок од 30 дена по објавувањето во “Службен весник на РМ”. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 22.IV.1998 година, во 11 часот, во Основниот суд во Струга.

Огласот е истакнат на обласната табла во судот на ден 06.III.1998 година

Од Основниот суд во Струга. (4540)

Основниот суд во Струга, објавува дека со решението Ст.бр.23/98 од 06.III.1998 година е отворена стечајна постапка према должникот ДОО “Столарство” од Струга.

За стечаен судија е одреден Фатмир Даути, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Адем Речи од Струга, ул.”Мислешевски пат” бр. 146.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања со поднесок во 2 примероци со докази со вирманска уплата со такса од 600 денари уплатена на жиро сметка бр. 41020-840-025-3338 во рок од 30 дена по објавувањето во “Службен весник на РМ”. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 22.IV.1998 година, во 10 часот, во Основниот суд во Струга.

Огласот е истакнат на обласната табла во судот на ден 06.III.1998 година

Од Основниот суд во Струга. (4541)

Основниот суд во Струга, објавува дека со решението Ст.бр.118/98 од 06.III.1998 година е отворена стечајна постапка према должникот ДОО “Пилана” од Струга.

За стечаен судија е одреден Вељо Јованоски, судија во Основниот суд во Струга.

За стечаен управник е одреден Кутаноски Ѓорѓи од Струга, ул. "Струшки кепенци" бр.12/23.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања со поднесок во 2 примероци со докази со вирманска уплата со такса од 600 денари уплатена на жиро сметка бр. 41020-840-025-3338 во рок од 30 дена по објавувањето во "Службен весник на РМ". Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 22.IV.1998 година, во 10,30 часот, во Основниот суд во Струга.

Огласот е истакнат на обласната табла во судот на ден 06.III.1998 година

Од Основниот суд во Струга. (4542)

Основниот суд во Струга, објавува дека со решението Ст.бр.353/97 од 05.III.1998 година е отворена стечајна постапка према должникот ПП "Нико-комерц" од Струга.

За стечаен судија е одреден Фатмир Даути, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Адем Речи од Струга, ул. "Мислешевски пат" бр. 146.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања со поднесок во 2 примероци со докази со вирманска уплата со такса од 600 денари уплатена на жиро сметка бр. 41020-840-025-3338 во рок од 30 дена по објавувањето во "Службен весник на РМ". Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 21.IV.1998 година, во 10,00 часот, во Основниот суд во Струга.

Огласот е истакнат на обласната табла во судот на ден 05.III.1998 година

Од Основниот суд во Струга. (4543)

Основниот суд во Прилеп со решението Ст.бр. 61/96 од 12.III.1998 година, констатира дека Програмата за финансиска и сопственичка трансформација на ПОС ЗИК "Кузман Јосифовски-Питу" - с. Славеј, бр. 03-103 од 30.VII.1997 година и измените на истата Програма под број 03-200 од 28.X.1997 година е прифатена и стечајниот совет на Основниот суд во Прилеп ја одобри.

Од Основниот суд во Прилеп. (4765)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека на ден 07.IV.1998 година во 9,30 часот е закажано рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник АД "Славија" во стечај, Скопје чии побарувања не биле испитани на досега одржаните рочишта.

Рочиштето ќе се одржи во барака 4, соба бр. 4 на Основниот суд Скопје II - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (5192)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението III.Л.бр. 59/98 од 03.III.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Трговско

претпријатие "Јасмина Комерц-95", ул. "Брсјачка Буна" бр. 146 - Скопје, со број на жиро сметка 40100-601-363360.

За ликвидационен управник се определува Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр.50/3/4, телефон 417-130.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 13.IV.1998 година, во 11,05 часот во барака 4, соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4102)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението III.Л.бр. 265/97 од 17.II.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ППУ "Винопром" ДОО - Скопје, ул. "Иво Рибар Лола" бр. 92-3/1, со број на жиро сметка 40120-601-105027.

За ликвидационен управник се определува Мирко Петрески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр.68/IV, телефон 417-488.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 7.IV.1998 година, во 8,20 часот во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4126)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението II.Л.бр. 54/98 од 27.II.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за трговија на мало и големо "Славе-Рекс" ДОО експорт-импорт - Скопје, ул. "Пелагонија" бр. 69, со број на жиро сметка 40100-601-324435.

За ликвидационен управник се определува Маневски Владимир од Скопје, ул. "Народен фронт" бр.29/1, телефон 227-308.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 23.IV.1998 година, во 8,30 часот во барака бр. 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4130)

Основниот суд во Битола со решението РЛ. бр. 89/97 од 02.III.1998 година над ПП "Румелија" - Ресен

отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (4307)

Основниот суд во Битола со решението РЛ. бр. 15/98 од 03.III.1998 година над ПЗО “Медика лек” - Битола отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (4308)

Основниот суд во Битола со решението РЛ. бр. 2/98 од 02.III.1998 година над ПП “Хисна”, с. Гринчари - Ресен отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (4309)

Основниот суд во Кичево, објавува дека со решението РЛ.бр. 2/98 од 5.II.1998 година, отвори редовна ликвидација на постапка на Претпријатие за производство на промет и услуги “АН-БО Комерц” увоз-извоз - Македонски Брод, ул.“Мирче Ацев” бр. 2, со жиро сметка 41101-601-25729 во ЗПП филијала - Прилеп, експозитура М Брод.

За ликвидационен управник се определува Јаковлески Атанас од Кичево, ул.“Б.Ослободување” бр.52, телефон 32-174.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 03.IV.1998 година, во 10 часот во Основниот суд во Кичево.

Од Основниот суд во Кичево. (4310)

Со решение на ликвидациониот совет Л.бр.22/97 од 10.XII.1997 година, е отворена постапка за ликвидација над ППС “Струмица” од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата

Од Основниот суд во Струмица. (4311)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението IV.Л.бр. 52/98 од 05.III.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за услуги и трговија “Солидност промет” - Скопје, ул. “Славка Димкова” бр. 67, со број на жиро сметка 40100-601-308667.

За ликвидационен управник се определува Радослав Кипровски од Скопје, бул. “АСНОМ” бр.8-3/36, телефон 435-021

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот

должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 14.IV.1998 година, во 11,20 часот во барака бр. 4, соба број 8 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4416)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението IV.Л.бр. 269/97 од 24.XII.1997 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за внатрешена и надворешна трговија “Алвито ЦМ” - Скопје, бул. “Јане Сандански” бр. 7-3/1, со број на жиро сметка 40100-601-328247.

За ликвидационен управник се определува Томислав Крстевски од Скопје, ул. “Мечкин Камен” бр.22, телефон 312-842.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 19.III.1998 година, во 9,00 часот во барака бр. 4, соба број 8 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4420)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението I.Л.бр. 34/98 од 05.III.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над “Ани Траде М” д.о.о. ППУТ од Скопје, ул. “Железничка” бр.31, со број на жиро сметка 40100-601-324344.

За ликвидационен управник се определува Душко Тодевски од Скопје, ул.“Беровска” бр.2-2/15, телефон 512-364.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 22.IV.1998 година, во 11 часот во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4509)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението I.Л.бр. 38/98 од 10.III.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ПТП “Карели” од Скопје, ул. “Волгоградска” бр. 3/27, со број на жиро сметка 40120-601-227950.

За ликвидационен управник се определува Раде Стефановски од Скопје, ул.“Пелистерска” бр.1/2-7, телефон 251-738 и 376-272.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот

должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 23.IV.1998 година, во 11,30 часот во соба број 45 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4517)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението III.Л.бр. 55/98 од 03 III.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Транспортно производно трговско претпријатие "Адалилар" експорт-импорт од Скопје, бул. "Југославија" бр. 37, со број на жиро сметка 40100-601-273515.

За ликвидационен управник се определува Цане Вачков од Скопје, ул. "Крсте Асенов" бр. 12/1/15, телефон 261-102.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 13.IV.1998 година, во 11,20 часот во барака бр. 4, соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4518)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр.220/97 од 06.II.1998 година заклучена е ликвидационата постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало "ЗО-Ком 94" увоз извоз - ДОО Скопје, ул. "Народен фронт" бр.21/2-13 и жиро сметка 40100-601-256071.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4519)

Основниот суд во Битола со решението РЛ.бр. 22/98 од 06.III.1998 година над ПП "Коини Трејд" од Битола, ул. "Р.Делчева" бр. 4, отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (4552)

Основниот суд во Битола, објавува дека со решението РЛ.бр. 17/98 од 05.III.1998 година, отворена е ликвидациона постапка над Штедилницата над "Континентал" Д.О.О. - Битола.

За ликвидационен управник се определува Блажевски Мите, дипл. економист од Битола, ул. "Партизанска" бр.98/4.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" таксирани со 600 денари, судски такси во 2 примероци со докази, а должниците во истиот рок да ги измират своите побарувања спрема должникот.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 08.V.1998 година, во Основниот суд во Битола, соба бр. 41 во 10 часот.

Огласот е објавен на огласната табла на судот на ден 05.III.1998 година.

Од Основниот суд во Битола. (4553)

Во огласот за ликвидаци бр.19373, објавен во "Службен весник на РМ" бр. 69 од 31 декември 1997 година, на страна 3416, во вториот ред наместо: "Л.бр 211/97" треба да стои "Л.бр.255/97".

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат и штембил под назив. "Трговско претпријатие "ТА - КО" Скопје". (4055)

Тркалезен печат под назив: "Трговско услужно претпријатие "Цинере комерц" Скопје". (4056)

Тркалезен печат под назив: "Јавно претпријатие "Електростопанство на Македонија"ц. о. Подружница ХЕЦ "Козјак" Скопје". (4074)

Тркалезен печат под назив: "Стилико I" претпријатие за промет и трговија д.о.о. увоз - извоз - Скопје"

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за производство промет и услуги експорт импорт "Мак Комерц Трејд" д.о.о. Скопје". (4149)

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие на големо имало - трговија и угостителство за внатрешен и надворешен промет "Бојан" увоз - извоз д.о.о.- Скопје".

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за производство трговија на големо имало угостителство и услуги во прометот "Еврошпед 95" експорт - импорт д.о.о Скопје". (4255)

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за инженеринг проектирање и трговија "Коперс- инженеринг" д.о.о експорт - импорт, Скопје". (4269)

Тркалезен печат под назив: "Трговско претпријатие "Томар" Д.О.О. - Нов Дојран". (4291)

Правоаголен печат под назив: "Автомеханичарска работилница со поправка на гуми "Рац" Саздовски Милирад, ул. "Првوماјска" - 30 тел. Скопје". (4574)

Правоаголен печат под назив: " Угостителски дуќан Хотел Тасино Чешмиче Светлана Карацова 116-600 Скопје". (4779)

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за дизајн и маркетинг "Студио АДА" п.о. Скопје". (4719)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Чекови бр. 3756111, 3756112 и 3756113, од тековна сметка бр. 33296/34, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Димова Катерина, Скопје. (4060)

Чекови од бр. 3239570 до 3239573, 3159401, 3159405, 3159406 и 3159407, од тековна сметка бр. 11823127, издадени од Комерцијална банка АД-Скопје на име Александар Флоровски, Скопје. (4064)

Чек бр. 3913486, од тековна сметка бр. 76866-44, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Белески Стојан, Скопје. (4069)

Чек бр. 0150000370059, од тековна сметка бр. 37798-81, издаден од Комерцијална банка АД- Скопје на име Китановски Миле, Скопје. (4072)

Чекови од бр. 1607399 до 1607411, 1607393, 1528992, 912848, 2020754 и 2020761, од тековна сметка бр.

4087286, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Кита Христова, Скопје. (4076)

Чекови од бр. 18068 до 18076, 3925938, 3925939 и 3925940, од тековна сметка бр. 73781-28, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Мимоза Ристова Липановиќ, Скопје. (4077)

Чекови од бр. 16304003 до 16304010, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопјена име Златко Дичоски, ул. "Џумајска" бр. 49, Скопје. (4099)

Чекови од бр. 3057485 до 3057489, од тековна сметка бр. 12617147, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ристовска Јагорка, Скопје. (4151)

Чек бр. 70003979465, од тековна сметка бр. 127332/20, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Кизова Сузана, Скопје. (4237)

Чекови од бр. 16045027 и 16045034, од тековна сметка бр. 435560-26, издадени од Стопанска Банка АД Скопје на име Кузмановска Крстана, Скопје. (4241)

Чекови бр. 1603709 и 1603710, од тековна сметка бр. 3869587, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Кузмановска Крстана, Скопје. (4242)

Чекови од бр. 3436334 до 3436343 и од бр. 1633688 до 1633692, од тековна сметка бр. 120583-03, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Савреска Блага, Скопје. (4245)

Чекови од бр. 3911867 до 3911871, од тековна сметка бр. 91319-43, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Драги Зарков, Скопје. (4252)

Работна книшка на име Пецева Лидија, Скопје. (4063)

Работна книшка на име Савов Владо, Скопје. (4078)

Работна книшка на име Марковиќ Елизабета, Скопје

Работна книшка на име Сарџоски Влатко, Скопје.

Работна книшка на име Марија Божиновска, Охрид.

Работна книшка на име Крстевска Деа, Скопје.

Работна книшка на име Мишиќ Драгица, нас. Сингелиќ, ул. "Неготинска" бр. 2, Скопје. (4290)

Воена книшка, издаден од Скопје на име Пешов Маријан, Скопје. (4059)

Свидетелство за завршено средно образование, издаден од сред. дактилографско училиште - Скопје на име Крлеска Лилјана, Охрид. (4089)

Свидетелство за VIII одделение, издаден од ОУ "Наим Фрашери" - с. Неготино Полошко на име Вафире Камбери, с. Неготино Полошко, Гостивар. (4092)

Уверение бр. 5188, издадено од Медицински Факултет - Скопје на име Божинова Марија, Скопје. (4075)

Решение бр. 1969/97, престанува со вршење дејност, издадено од на име Т.П. "Чипо" Љубчо Степаноски, Скопје. (4142)

Решение бр. 12-3770, издадено од Секретарјат за стопанство - Центар - Скопје на име Станковиќ Петар, Скопје. (4268)

Пасош бр. 0161861/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Красниќи Наим, ул. Џон Кенеди бр. 43 г, Скопје.

Пасош бр. 01043667/97, издаден од ГУВР - Скопје на име Имери Невзат, ул. "Дижонска" бр. 5/11, Скопје.

Пасош бр. 0429330/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Тоневски Драги, ул. "Народен Фронт" бр. 5/1-40, Скопје. (4349)

Пасош бр. 0572561/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Цеват Мустафа, с. Љуботен, Скопје. (4368)

Пасош бр. 110368/94, издаден од УВР - Куманово на име Нежири Феми, с. Опае, Куманово. (4394)

Пасош бр. 0557175/95, издаден од УВР - Скопје на име Лимани Амза, с. Страчинди, Скопје. (4399)

Пасош бр. 552828/96, издаден од ГУВР - Скопје на име Фазли Фазлиу, бул. "АВНОЈ" бр. 104/4-18, Скопје.

Пасош бр. 745993/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Велков Ристе, ул. "Мраморец" бр. 43 а, Скопје.

Пасош бр. 746890/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Велков Веселинка, ул. "Мраморец" бр. 43-а, Скопје

Пасош бр. 0158055/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Гавази Мунир, ул. "Ј. Крчовски" бр. 60, Скопје.

Пасош бр. 973243/96, издаден од ГУВР - Скопје на име Ахмет Љамалари, ул. "Дижонска" бр. 23/2, Скопје.

Пасош бр. 0626053/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Донев Стојче, бул. "АСНОМ" бр. 44/1-5, Скопје.

Пасош бр. 0765787/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Донева Искра, бул. "АСНОМ" бр. 44/1-5, Скопје.

Пасош бр. 0552195/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Рерџеп Џељо, ул. "Славеј Планина" бр. 175, Скопје.

Пасош бр. 42221/93, издаден од УВР - Гостивар на име Сулејмани Ниметула, с. Здуње, Гостивар. (4516)

Пасош бр. 213414/93, издаден од ГУВР - Скопје на име Кондовски Љупчо, ул. "В. Маџкоски" бр. 24, Скопје. (4523)

Пасош бр. 0627751, издаден од ГУВР - Скопје на име Радевски Слободан, ул. "Горѓи Поп Христов" бр. 6/1-8, Скопје. (4524)

Пасош бр. 0211450, издаден од ГУВР - Скопје на име Радевска Билјана ул. "Горѓи Поп Христов" бр. 6/1-8, Скопје. (4525)

Пасош бр. 206271, издаден од ГУВР - Скопје на име Адем Ерман, ул. "Б. Менков" бр. 1/5-8, Скопје. (4526)

Пасош бр. 484032, издаден од ГУВР - Скопје на име Пајазит Џемал, с. Д. Количани, Скопје. (4527)

Пасош бр. 404550/94, издаден од УВР - Тетово на име Бајрами Хисен, с. Новосело 2, Тетово. (4532)

Пасош бр. 977824/97, издаден од ГУВР - Скопје на име Зелениковски Зоран, ул. "Банско" бр. 29, Скопје.

Пасош, издаден од ГУВР - Скопје на име Златку Роланд, ул. "К. Асенов" бр. 7/3-10, Скопје. (4568)

Пасош бр. 0724172/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Ибраим Реџеп, ул. "В. Чернодримски" бр. 94, Скопје. (4570)

Пасош бр. 0995902/97, издаден од ГУВР - Скопје на име Рамадани Идриз, ул. 171 бр. 33, Скопје. (4579)

Пасош бр. 554744/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Селман Решат, ул. "Б. Рајковиќ" бр. 41, Скопје.

Пасош бр. 555042/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Снежана Трајковска, ул. "69" бр. 8, Скопје. (4581)

Пасош бр. 243845/94, издаден од УВР - Куманово на име Стојановски Тони, ул. "М. Пупин" бр. 2, Куманово.

Пасош бр. 852410/96, издаден од УВР - Велес на име Јашарова Елизабета, ул. "Крале Марко" бр. 91, Велес.

Пасош бр. 0536684/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Поповска Елизабета, ул. "А. Цесарец" бр. 5/7-5, Скопје. (4682)

Пасош бр. 022250/93, издаден од УВР - Куманово на име Стоилковски Илија, ул. "Багрем Бања" бр. 27, Куманово. (4750)

Пасош бр. 1023378/97, издаден од УВР - Куманово на име Максимовски Слаѓан, ул. "Д. Каренф" бр. 5, Куманово. (4751)

Пасош бр. 022494/93, издаден од УВР - Куманово на име Максимовски Ласте, ул. "Д. Каранф." бр. 66, Куманово. (4753)

Пасош бр.204035/95, издаден од УВР - Куманово на име Стаменковски Боро, ул. "6 Април" бр.9, Куманово.

Пасош бр.242373/94, издаден од УВР - Куманово на име Алексовски Живко, ул. "Ај. Чешма" бр. 183, Куманово. (4755)

Пасош бр.203858/94, издаден од УВР - Куманово на име Миленковски Миле, с. Тронега, Куманово. (4756)

Пасош бр. 177254/94, издаден од УВР - Куманово на име Бектеш Салахи, с. Опаје, Куманово. (4757)

Пасош бр. 835649/96, издаден од ГУВР - Скопје на име Рамадани Атула, ул. "1" бр.109, с. Кондово, Скопје.

Пасош бр.327384/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Младеновиќ Мирослав, ул. "С. Арсов" бр.52, Скопје.

Пасош бр.152726/93, издаден од ГУВР - Скопје на име Мумин Исмани, с. Копаница, Скопје. (4781)

Пасош бр. 0152230/93, издаден од ГУВР - Скопје на име Иванчо Налетоски, ул. "Волгоградска" бр.10/2-6, Скопје. (4785)

Пасош бр. 255080/94, издаден од УВР - Велес на име Нафис Адemosки, ул. "М. Овчарова" бр.33, Велес.

Пасош бр. 077131 на име Кривца Цемиле, Дебар.

Пасош бр.970597/97, на име Лимани Јахи, с. Корито, Гостивар. (4845)

Пасош бр 064712, издаден од УВР - Тетово на име Сефер Азизи, с. Гермо, Тетово. (4846)

Пасош бр.0963153/97, издаден од УВР - Тетово на име Садик Муслим, ул. "Охридска" бр.14, Тетово.

Пасош бр.527863/95, издаден од ОВР - Струга на име Мацевски Среќко, с. Враништа, Струга. (4848)

Пасош бр.0317411 на име Димитровска Орхидеја, ул. "Никола Вапцаров" бр.10, Кочани. (4849)

Пасош бр.0883197 на име Дојчиновски Зоран, ул. "Железничка" бр.18, Охрид. (4850)

Пасош бр.0954066 на име Вучков Никола, ул. "8-ми Март" бр.31, Струмица. (4851)

Пасош бр.188217/94, издаден од ОВР - Струга на име Џафери Ајријет, Струга. (4852)

Пасош бр.123286, издаден од УВР - Штип на име Николовски Ацо, ул. "Никола Коперник" бр.2, Штип.

Пасош бр.137572/93, издаден од ОВР - Струга на име Јусуфи Уљбер, ул. "Партизанска" 39, Струга. (4854)

Пасош бр.184480 на име Фадил Керими, с. Колари, Кичево. (4855)

Пасош бр.139811/93 на име Мацевски Спасе, с. Враништа, Струга. (4856)

Пасош бр.0111856, издаден од УВР - Куманово на име Герасимов Љубомир, нас. Карпош, према Ајду-чка Чешма бр.102, Куманово. (4857)

Пасош бр.137534/93, издаден од ОВР - Струга на име Шемо Рефик, с. Радолишта, Струга. (4858)

Пасош бр.6616, издаден од УВР - Скопје на име Боцевска Ангелика, ул. "И.Р.Лола" бр.17, Гостивар. (4859)

Пасош бр.0485989/94, издаден од УВР - Струмица на име Инглизова Даница, с. Вељуса бр. 376, Струмица.

Пасош бр.0846061/96, издаден од ОВР - Делчево на име Цветановска Горица, М. Каменица, ул. "Методи Митевски-Брицо" бр.1-1/4, Делчево. (4861)

Пасош бр.1002162/97, издаден од УВР - Тетово на име Зибери Шериф, с. Стримница, Тетово. (4862)

Пасош бр. 104378, издаден од УВР - Тетово на име Нурије Амети, с. Палатица, Тетово. (4863)

Пасош бр. 0144599/93, издаден од УВР - Тетово на име Љика Асије, н. Дреновец бр. 61, Тетово. (4867)

Пасош бр.720465/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Љута Бесим, ул. "О.Кершовани" бр. 40, Скопје.

Пасош бр. 790445/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Нуредини Нуриман, с. Буковиќ, Скопје. (4890)

Пасош бр. 749826/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Божиновски Благоја, ул. "Х. Чернопеев" бр.10 б, Скопје. (4893)

Пасош бр. 0931923/96, издаден од ГУВР - Скопје на име Ленка Огурлиќ, ул. "Мијачка" бр. 5, Скопје. (4894)

Пасош бр. 382524, издаден од УВР - Кочани на име Бреслиски Трајан, с. Зрновци, Кочани. (4897)

Пасош бр.0007041, издаден од УВР - Прилеп на име Биџоски Јован, Кеј "1-ви Мај" бр.29, Прилеп. (4911)

Пасош бр.0311961, издаден од УВР - Прилеп на име Боџоска Цветанка, ул. "9-та Пролетерска бригада" бр. 686/5, Прилеп. (4912)

Пасош бр. 396103/94, издаден од УВР - Охрид на име Лауноски Сашо, ул. "130" бр. 16, Охрид. (4913)

Пасош бр.809273, издаден од УВР - Штип на име Максимовски Димче, ул. "Тригор Прличев" бр.2, Штип.

Пасош на име Зекири Абдилаки, с. Синичане, Тетово. (4932)

Пасош бр.0984120, издаден од УВР - Прилеп на име Киффнеиер Вере, "Точила" 2-Е 2/3-3, Прилеп. (4942)

Пасош бр. 809717, издаден од УВР - Штип на име Реџепова Шефија, ул. "Косовска" бр. 51, Штип. (4944)

Пасош на име Мурати Илбер, ул. "168 бр. 33, Тетово.

Пасош бр.732517/97 на име Османи Ахмет, с. Неготино, Гостивар. (4948)

Пасош бр.073156/94 на име Абдулаи Зуди, с. Врпчиште, Гостивар. (4949)

Пасош бр.0188867 на име Кундурчиева Радојка, с. Стојаково, Гевгелија. (4951)

Пасош бр.0061452 на име Алиоска Сабрие, ул. "Сремска" бр.16, Прилеп. (4953)

Пасош бр.0696943, издаден од УВР - Струмица на име Митева Тодосије Васка, с. Злеово, Радовиш. (4955)

Пасош бр.781204/95, издаден од ОВР - Кичево на име Мехмедоски Ганија, ул. "Јанко Михајлоски" бр. 10, Кичево. (4956)

Пасош на име Алити Сабуш, с. Пирок, Тетово. (4958)

Пасош бр. 589239/95, издаден од УВР - Тетово на име Јашари Менсур, с. Групчин, Тетово. (4959)

Пасош бр.459641/94 на име Баки Таџедин ул. "М. Груески" бр.12, Гостивар. (4962)

Пасош бр.1027711, издаден од УВР - Прилеп на име Мемиски Абдуаи, с. Канатларци, Прилеп. (4967)

Пасош бр.0383501 на име Јанчески Менде с.Беровци, Прилеп. (4974)

Пасош бр.123343, издаден од УВР - Штип на име Зашков Миле, ул. "Р.Јовановиќ" бр.81, Штип. (4980)

Пасош бр.883197/96 на име Дојчиновски Зоран, ул. "Железничка" бр. 18, Охрид. (4981)

Пасош бр.0500322, издаден од УВР - Прилеп на име Здравески Симеон, ул. "Горѓи Димитров" бр.86, Прилеп.

Пасош бр.857927, издаден од УВР - Кочани на име Љупка Јорданова, ул. "Димитар Влахов" бр. 21/23, Кочани. (4983)

Пасош бр.309034/94 на име Шабани Музафер, с. Топлица, Гостивар. (4984)

Пасош бр.246018 на име Велији Неџат ул. "Љубо-тенска" бр. 33, Тетово. (5007)

- Пасош бр.0190075 на име Георгиевски Зоран,Битола.
Пасош бр.074678,издаден од ОВР - Кичево на име Асаноска Фикрије, с. Лисичани,Кичево. (5015)
- Пасош бр. 0552195/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Редеп Џељо, ул."Славеј Планина" бр.175,Скопје.
- Пасош бр. 0057208, издаден од ГУВР - Скопје на име Бејковски Вангел, Скопје. (3629)
- Пасош бр.1037774/97,издаден од УВР- Скопје на име Дочовски Абедин, ул."Вуковарска" бр. 3/2-15, Скопје.
- Чекови од тековна сметка бр. 77537-22,издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Стојменовиќ Виолета,Скопје. (4341)
- Чекови од бр. 2623206 до 2623210, од тековна сметка бр.5428838, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Маринковиќ Драган,Скопје. (4426)
- Чекови од бр. 2626159 до 2626166, од тековна сметка бр.109872-83, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Наков Гоерги,Скопје. (4531)
- Чекови бр. 3019762 , 3019761 и 3019760, од тековна сметка бр.77889-77, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Видова Ленче,Скопје. (4558)
- Чекови од бр. 2620909 до 2620921, од тековна сметка бр. 27699-80, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Тодоровска Нада,Скопје. (4565)
- Чекови од бр.80003127112 до 80003127121,од тековна сметка бр. 9624014, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Костов Вангел,Скопје. (4576)
- Чекови бр. 2369563 и 2369564, од тековна сметка бр. 13305/41, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Крцковска Билјана,Скопје. (4578)
- Чекови од бр.3763577 до 3763592,3763593,3763596 и 3539847, од тековна сметка бр.62721-56, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Петровска Добрила,Скопје. (4586)
- Чекови од бр. 1632336 до 1632350, од тековна сметка бр.26729-01, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Симоска Емилија,Скопје. (4699)
- Чекови од бр. 3727761 до 3727770, 3693922 и 3693923, од тековна сметка бр. 29498/97, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Младеновска Светлана, Скопје. (4713)
- Чекови од бр. 265091 до 265097, од тековна сметка бр. 4405704, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Трпческа Наталија,Скопје. (4748)
- Чекови од бр. 2903767 до 2903770, од тековна сметка бр.4813/18, издадени од Охридска банка а.д. - Охрид на име Весела Проева,ул."Кирил и Методиј"бр.53,Охрид.
- Чекови од бр. 3442117 до 3442123, од тековна сметка бр. 37430-10, издадени од Комерцијална Банка АД Скопје на име Стојановска Павлинка,Скопје. (4899)
- Чекови од бр.16000971 до 16000973, од тековна сметка бр.21148-87, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Ковачовски Томислав, бул. "Јане Сандански" бр 74/6,Скопје. (4910)
- Чекови од тековна сметка од бр. 16098012 до 16098018 и од бр 16177387 до 16177395 (15 чекови), издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Марија Назаровска,ул "Востаничка"бр.12-А,Скопје.
- Чекови од бр. 15805160 до 15805165, издадени од Стопанска банка а.д.- Скопје на име Зоран Јовановски ул "Пушкинџова"бр 9-2/6,Скопје. (4921)
- Чекови од бр. 15884226 до 15884235, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Олгица Мирчевска,Скопје. (4925)
- Чекови од бр. 16216846 до 16218860, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Боби Величков, Скопје. (4928)
- Чекови од бр. 16135692 до 16135700, од тековна сметка бр. 19502-25, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Нада Хаџи-Николова,ул."Востаничка" бр.86,Скопје. (4939)
- Чекови од бр. 15589522 до 15589528, од тековна сметка бр.19713-38, издадени од Стопанска банка АД - Скопје на име Петровска Душанка, ул."Никола Тесла" бр.4-1/4,Скопје. (4997)
- Чекови од бр. 15702871 до 15702875, од тековна сметка бр.47948/58, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Мелита Петрушевска, ул."Сердарот" бр. 55,Скопје. (5002)
- Работна книшка на име Ватик Сафет,Скопје. (4353)
- Работна книшка на име Билјана Михајловска,Скопје.
- Работна книшка на име Далипи Нејази,Скопје.(4388)
- Работна книшка на име Пидановски Симе,Скопје.
- Работна книшка на име Димов Гоце,Скопје. (4489)
- Работна книшка на име Стефаноска Ленче,Скопје.
- Работна книшка на име Спасеновски Петко,Скопје.
- Работна книшка на име Владимир Нешковик,Скопје.
- Работна книшка на име Рустемовиќ Нада,Скопје.
- Работна книшка на име Рабише Редепи,Скопје.
- Работна книшка на име Божиновски Томислав, Скопје. (4561)
- Работна книшка на име Морина Бејтула,Скопје.
- Работна книшка на име Туш Зефиќ,Скопје. (4577)
- Работна книшка на име Огњановски Никола,Скопје.
- Работна книшка на име Ристеска Блага,Скопје.
- Работна книшка р.бр. 189785,издаден од Белград на име Александар Ранковиќ,Скопје. (4717)
- Работна книшка на име Трајковска Слободанка, Скопје. (4784)
- Работна книшка на име Петрушевски Боби,Скопје.
- Работна книшка на име Нуредин Сефедини,Скопје.
- Работна книшка на име Саиде Тестена,Скопје.
- Работна книшка на име Маркова Снежана,Скопје.
- Воена книшка на име Агуши Кадри,Скопје. (4995)
- Чековна картичка бр.1459/96 и чек бр. 1862130, издадени од Стопанска банка а.д.-Скопје - Главна филијала - Штип на име Ничева Љубица,Штип. (4915)
- Чековна картичка бр.16029002 и чекови од бр. 16028992 до 16028998, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Зорица Шепческа,ул."Франц Лист" бр.8,Скопје. (4916)
- Чековна картичка бр.6922/15 и чекови бр. 1849477 и 1849478, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала- Штип на име Димитров Воислав, ул."Панче Караџов"бр.24,Штип. (4935)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ. "Лиман Каба", с. Љуботен на име Рашиди Феризан, Скопје. (4865)
- Свидетелства за I, II и III година, издадени од УСО "Горче Петров" - Крива Паланка на име Игор Менчовски, ул."Партизанска"бр.71,Крива Паланка. (4866)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од ПОУ "Рајко Жинзифов" - с. Д.Оризари на име Фазлигик Нихат, с. Г.Оризари,Велес. (5016)
- Свидетелства за I, II, III и IV година и диплома, издадени од Гимназија "Гоце Делчев"- Куманово на име Тодоровска Ана, ул."Партизанска"бр.5,Куманово.

Дозвола за завршено средно образование, издадена од ЕМУЦ "Никола Тесла" Скопјена име Николоски Звонко, Скопје. (4529)

Штедна книшка бр. К 0313085, издадена од Штедилница и менувачница "ТАТ" - Битола на име Наумоска Ристовка, ул. "Железничка" бр. 45, Охрид. (4869)

Чекови од бр. 5000349990000 до 5000349990002 и од бр. 5000349990007 до 5000349990009, издадени од Комерцијална банка - Винаца на име Арсов Кире ул. "Стив Наумов", Винаца. (5018)

Чекови од бр. 0130002677743 до 0130002677750 и 0130002724366, издадени од Поштенска штедилница - Велес на име Аврамовски Панче, Велес. (5019)

Чекови од бр. 0001030336 до 0001030345; од бр. 0001022671 до 0001022680 и од бр. 0000997886 до 0000997895, издадени од Стопанска банка - Велес на име Хасан Кицара, с. Горно Оризари, Велес. (5020)

Чекови од бр. 997531 до 997533, издадени од Стопанска банка - Велес на име Донески Трајан, нас. "Тунел" бр. 1/1, Велес. (5021)

Чекови од бр. 999507 до 999508, издадени од Стопанска банка - Велес на име Карпузов Горги ул. "Ленинова" бр. 3, Велес. (5022)

Престанува со вршење дејност од 31-01-1998 година издадено од на име Николовски Александар Т.П. "Кимон", Скопје. (4322)

Решение У.ч. бр. 12-4510/1, издадено од Општина Кисела Вода - Скопје на име Костовски Методија, Скопје. (4312)

Решение бр. 11-27/1, издадено од С.О. Чаир - Скопје на име Димитров Илче, Скопје. (4367)

Решение Уп. бр. 25-2625, издадено од Секретарјат за стопанство Центар-Скопје на име Самет Демировски, Скопје. (4559)

Решение за компензациона работа со странство бр. 18-2021/2, издадено од Министерство за надворешни работи на име ХЕК "Југохром" Јегуновце, Тетово.

Решение бр. 11-2364, издадено од Секретарјат за стопанство Чаир-Скопје на име Бислим Кмет, Скопје.

Решение бр. 18-149/2 за компензација, издадено од Министерство за надворешни работи на РМ на име "Еуроинвест 11 Октомври", ул. "А.Македонски" бр. 2/42, Прилеп. (5023)

Решение бр. 18-4652/2 за компензација, издадени од Министерство за надворешни работи на РМ на име "Еуроинвест 11 Октомври", ул. "А.Македонски" бр. 2/42 Прилеп. (5024)

Пасош бр. 78214/93, издаден од ОВР - Струга на име Цаноски Шефкет, с. Октиси, Струга. (5094)

Пасош бр. 086392 на име Ариф Сулејмани, с. Ново Село I, Тетово. (4282)

Пасош бр. 884334 на име Шерифи Шемадин, с. Зајас, Кичево. (2199)

ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал Земјоделската задруга „Слога“ с. Софилари – Штип

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со опште-

ствен капитал на седницата одржана на 18.02.1998 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието согласно Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште.

Се констатира дека Земјоделската задруга „Слога“ с. Софилари – Штип не подлежи на трансформација.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид во деловните простории на претпријатието кое се наоѓа на ул. „Иво Лола Рибар“ бб во Штип, во време од 8 до 15 часот, во работните денови. (4370)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал оп „Опалит“ с. Чешиново – Кочани

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 18.02.1998 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа во с. Чешиново во време од 6,30 до 14,30 часот. (4369)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ПОС за надворешна и внатрешна трговија „ЈУ-Сервис“ – Струмица

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 18.02.1998 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Гоце Делчев“ бр. 5 во Струмица во време од 8 до 14 часот. (4871)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ЗК „Кичево“ – Кичево

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 18.02.1998 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши

СОДРЖИНА

	Страна		
317. Одлука за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија	681	340. Одлука за изменување на Одлуката за поблиските услови за прогласување на неликвидност на банка и постапка по прогласување на неликвидност на банка	705
318. Заклучоци по нацрт на амандманот III на Уставот на Република Македонија	681	341. Одлука за начинот и условите на одобрување краткорочни кредити на банките со залог на определени хартии од вредност.	705
319. Закон за заштита при работа	681	342. Одлука за изменување на Одлуката за каматните стапки и стапките на надоместот на Народна банка на Република Македонија	705
320. Закон за изменување и дополнување на Законот за надворешно-трговското работење	689	343. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за начинот на извршување на платниот промет со инструменти за плаќање што гласат на големи износи.	706
321. Закон за изменување и дополнување на Законот за данок на промет на производи и услуги	690	344. Одлука за начинот на извршување на платниот промет со инструменти за плаќање што гласат на големи износи (Пречистен текст)	706
322. Одлука за избор и именување на членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија	690	345. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на обемот и начинот на работењето на штедилниците	707
323. Одлука за именување на членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Македонската радио-телевизија	691	346. Одлука за утврдување на заштитен знак – амблем	707
324. Одлука за именување на генерален директор на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија	691	347. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	707
325. Одлука за именување на заменик на генералниот директор на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија	691	348. Решение за методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	708
326. Одлука за заштитна цена на ситнолисниот ориенталски суров тутун од родот 1998 година	691	349. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	708
327. Одлука за отстапување на користење недвижност	692	350. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	708
328. Одлука за отстапување на привремено користење недвижност	692	351. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	709
329. Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски сигнал	692	352. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	709
330. Одлука за определување на услови за градба за објектот „Дробилнична постројка, сепарација, бетоњара и контејнери како придружни објекти“, што ќе служат за површинска експлоатација на варовник од лежиштето „Градините“ што треба да се гради во општината Велешта	692	353. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	709
331. Одлука за давање согласност на Статутот на Државното средно училиште „Гоце Делчев“, Валаново	693	354. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	710
332. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	693	355. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	710
333. Одлука за висината на одделни надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност	693	356. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	710
334. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.	693	357. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	711
335. Правилник за содржината на јавниот повик за запишување и купување хартии од вредност, по видови на издавачи	694	358. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	711
336. Деловник за работа на Врховниот суд на Република Македонија	696	359. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	711
337. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 185/97 од 18 февруари 1998 година	703	360. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	712
338. Одлука за најмалиот, односно најголемиот износ на девизи кој овластените банки за работа со странство мораат, односно можат да го држат на сметките во странство од 01.04.1998 до 30.06.1998 година	704	Објава за стапката на пораст на трошоците на живот и платите	743
339. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за условите за давање одобрение на претпријатие и на друго правно лице да држат девизи на сметка во странство	705	Објава за просечно исплатената нето плата по работник во стопанството на Република Македонија за месец декември 1997 година	743